



Врз основа на член 40 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје и донесената Одлука на 198-та седница на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје, одржана на 25.04.2023 година, за свикување на 60-та седница на Собранието на акционери, Одборот на директори на

## ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД, СКОПЈЕ

### Објавува

### П О В И К

### до акционерите за учество на Годишното собрание на акционери на Друштвото

Годишното собрание на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје ќе се одржи на ден 30.05.2023 година (вторник) со почеток во 10,30 часот во седиштето на Триглав Осигурување АД, Скопје, бул. „8-ми Септември“ бр. 16 со следниот

### Д Н Е В Е Н Р Е Д

#### I. Процедурален дел:

1. Избор на претседавач на Собранието и
2. Избор на бројачи на гласови.

#### II. Работен дел:

1. Донесување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2022 година;
2. Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2022 година;
3. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот на ревизорите и финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2022 година;
4. Донесување на Одлука за распоредување на остварената чиста добивка на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2022 година;
5. Донесување на Одлука за назначување на друштво за ревизија на финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2023 година;
6. Донесување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на внатрешната ревизија на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2022 година;
7. Донесување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај на неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2022 година;
8. Донесување на Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето од страна на членовите на Одборот на директори.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието. Секој акционер кој има намера да учествува на седницата на Собранието на Друштвото, е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество) најдоцна пред почетокот на Седницата на закажаното Собрание. Пријавите да се достават на адреса бул.„8-ми Септември“ бр.16, 1000 Скопје, до Службата за правни и корпоративни работи. Секој акционер може да овласти свој полномошник на Собранието на еден од следниве начини:

- со потпишување на писмено полномошно заверено на нотар;
- со давање на полномошно во писмена форма, без обврска да се завери полномошното на нотар, при што акционерот е должен писмено да го извести Друштвото за даденото полномошно и да достави доказ за неговиот личен идентитет. Обрасците за давање на полномошно во писмена форма се достапни за превземање на интернет страницата на Друштвото.
- со овластување на полномошниците по електронски пат на следната електронска адреса: [osig@triglav.mk](mailto:osig@triglav.mk).

Секој акционер има право да предложи точки на дневен ред и да предложи усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени во дневниот ред, најдоцна во рок од осум дена од денот на објавување на повикот. Постапката за предлагање на нови точки на дневен ред, предлагање на одлуки по секоја од точките кои се вклучени во дневниот ред и начинот на поставување на прашања за точките од дневниот ред се објавени на интернет страницата на Друштвото.

Акционерите можат да гласаат со кореспонденција со испраќање пополнет образец кој во оригинал мора да биде примен во Друштвото најдоцна на 29.05.2023 година, до 16:00 часот. Заедно со образецот за гласање акционерот е должен да достави и документација за утврдување на идентитетот на акционерот. Образецот за гласање со кореспонденција и дополнителни информации за начинот на пополнување и идентификацијата на акционерите се достапни на интернет страницата на Друштвото: [www.triglav.mk](http://www.triglav.mk).

Материјалите за седницата на Собранието на акционери на Друштвото се достапни на акционерите од денот на објавување на повикот, секој работен ден од 09-14 часот на приемната рецепција на прв кат во деловната зграда ХИПЕРИУМ, на бул. „8-ми Септември“ бр.16, 1000 Скопје и на интернет страницата на Друштвото: [www.triglav.mk](http://www.triglav.mk).

**ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021 и 99/22) и член 39 став 1 точка 2, а во врска со член 40 став 2 точка 1 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје, на својата 60 седница одржана на ден 30.05.2023 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Годишниот извештај за работењето на  
Триглав Осигурување АД, Скопје за 2022 година**

**Член 1**

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2022 година.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕДСЕДАВАЧ  
СО СОБРАНИЕТО**

---



# Годишен извештај за работењето на Триглав Осигурување АД Скопје

За 2022 година

**triglav**

Сè ќе биде во ред.

[triglav.mk](http://triglav.mk)




---

## СОДРЖИНА

---

1. Значајни податоци за работењето за годината завршена на 31 декември 2022
2. Организациона структура
3. Управување и водење на Друштвото
4. Акционерски капитал и акционери на Друштвото
5. Деловно окружување
6. Работење во периодот на известување
7. Финансиски резултат и финансиска положба
8. Контрола на ризикот
9. Систем за управување со квалитет согласно меѓународниот стандард ISO 9001:2015
10. Подршка на информатичка технологија
11. Вработување и структура на вработени
12. Правни и економски односи со поврзани и заинтересирани страни


НЕТО РЕЗУЛТАТ (МИЛ. МКД)



2022 година заврши со нето добивка од 40,5 милиони МКД која воедно претставува раст од 42% во споредба со нето резултатот од 2021 година, кога беше остварена добивка од 28,5 милиони МКД.

Бруто полисирана премија

БРУТО ПОЛИСИРАНА ПРЕМИЈА (МИЛ. МКД)



Бруто полисираната премија реализирана во 2022 година изнесува 1.518 милиони МКД, што претставува раст од 14% во однос на 2021 година кога беше остварена премија од 1.333 милиони МКД.

Ги поставуваме стандардите за извонредно корисничко искуство

Почитувани акционери, партнери и колеги,

Со задоволство ве известуваме дека во 2022 година ја задржавме нашата позиција како лидер на пазарот за неживотно осигурување, и покрај предизвикувачките економски и геополитички услови, кои влијааа на нашата држава и индустрија. Успешно се движиме низ турбулентната пазарна средина за да продолжиме да испорачуваме исклучителни резултати на нашите клиенти и акционери.

Позитивната повратна информација што ја добиваме од нашите клиенти ја зајакнува нашата репутација како најгледна осигурителна компанија, со највисоки нивоа на доверба и професионализам. Нашата способност да изградиме доверба и да воспоставиме долгорочни партнерства со нашите клиенти, партнери и колеги беше клучен фактор за нашиот успех.

Со гордост известуваме дека нашата компанија оствари силни финансиски резултати во 2022 година. Бруто полисирана премија на Триглав Осигурување достигна до 1.517,84 милиони денари, остварувајќи 13,9% пораст во споредба со резултатите од 2021 година. Ја надминавме нето добивката од претходната година за 42,1%, остварувајќи 40,5 милиони денари. Обезбедивме висока покриеност на технички резерви (130,2%) и капитална адекватност од 331,9%. Нашите сеопфатни услуги и производи продолжија да ги покриваат сите аспекти од животот на нашите клиенти, и останавме фокусирани на задоволување на нивните потреби со највисок квалитет на производи и услуги.

Нашата обновена стратегија е посветена на безбедно и профитабилно работење, фокусирање на потребите на нашите клиенти и поставување на стандардите за исклучително корисничко искуство во секое време и секаде. Нашата мисија и понатаму е да создадеме побезбедна иднина, а исто така остануваме посветени на нашите основни вредности на одговорност, едноставност и сигурност. Приоритет ни е дигиталната трансформација, развивање на екосистеми на сродни услуги и поттикнување на организациска култура која ги поддржува еколошките, социјалните и управувачките (ESG) принципи.

Во 2022 година, имплементиравме аспекти на одржливост во нашите понуди на производи и практики на корпоративно управување. Понудивме електрични заменски возила за нашите клиенти со каско осигурување, како и значајни придобивки за каско осигурување на хибридни и електрични возила, но исто така заменивме голем дел од возниот парк со електрични возила и ја спроведовме нашата стратегија за општествена одговорност за поддршка на заедницата на која и служиме.

Дополнително работевме на развојот на банкоосигурување како продажен канал и изградивме стратешки соработки со компаниите, познати во нивната сфера на работење, со цел да обезбедиме најквалитетна и најдостапна услуга за клиентите. Таков пример е лансирањето на заеднички производи со телеком операторот А1.

Гледајќи напред кон иднината, нашиот главен фокус ќе продолжи да биде на нашите клиенти и нивните променливи потреби. Ние сме посветени да обезбедиме исклучително корисничко искуство во рамките на целиот циклус, и ќе ги поддржиме компетенциите на нашите вработени за да се осигураме дека тие ќе останат главни двигатели на успехот на нашата компанија. Нашите амбициозни цели и планови ќе не позиционираат како финансиски стабилна компанија, добро опремена да се справи со предизвиците и можностите на иднината. Остануваме посветени на дигитализацијата на процесите и услугите, како и на развојот на услугите за помош кои ќе придонесат за признавање на осигурувањето од страна на граѓаните и негово прифаќање како потреба и сериозна предност во секојдневниот живот.

Ви благодариме за вашата постојана поддршка. Остануваме посветени да им обезбедиме на нашите клиенти исклучителна услуга, да создадеме побезбедна иднина и да испорачаме вредност на нашите акционери.

Главен извршен директор

Г-дин Горѓе Војновиќ

Извршен директор

Г-дин Војдан Јорданов



**И з ј а в а**  
**за примена на Насоките за корпоративно управување на друштвата за осигурување во Р.С**  
**Македонија на Агенцијата за супервизија на осигурување**

Водејќи се од принципите и најдобрите практики за корпоративно управување Триглав Осигурување АД, Скопје (во натамошниот текст: Друштвото) има воспоставено јасна организациска структура и транспарентен и разбирлив систем на корпоративно управување, кој го зголемува нивото на доверба како на домашните, така и на странските инвеститори, вработените и пошироката јавност.

Како друштво за осигурување, регистрирано за вршење на дејноста неживотно осигурување, Друштвото во своето работење ги применува Насоките за корпоративно управување на друштвата за осигурување во Р.С. Македонија, објавени и достапни на интернет страницата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Во продолжение, се наведени најзначајните аспекти во работењето на Друштвото со коишто се потврдува примената на принципите и најдобрите практики за корпоративно управување, со посебен осврт на изминатата 2022 година, а повеќе информации се содржани и во Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2022 година.

- Во Друштвото сите акционери кои поседуваат акции од ист род и класа имаат еднаков третман, а информации за правата што произлегуваат од родовите и класите на акции се содржани во Статутот на Друштвото и објавени на интернет страницата на Друштвото.
- Статутот на Друштвото и неговите дополнувања и изменувања се објавуваат на интернет страницата на Друштвото.
- Известувањата за одржување на Собрание на акционери и дневниот ред на Собранието се објавуваат на интернет страницата на Друштвото, најмалку во еден од трите најтиражни дневни весници и на интернет страната на Македонска берза
- Сите акционери навремено ги добиваат сите релевантни информации за одржувањето на Собранието, а материјалите и документите во однос на точките од дневниот ред на Собранието се објавуваат на интернет страницата на Друштвото и на интернет страната на Македонска берза. Во текот на 2022 година беше одржана 1 седница на Собранието на акционери и тоа на 26.05. при што во целост беше испочитувана пропишаната постапка за свикување на собранието, достапност на материјалите и информациите, постапката на пријавување на присуство, водење на седницата на Собранието и објавување на усвоените материјали.
- Мнозински акционер во Друштвото е Триглав ИНТ холдинска дружба д.о.о., кој во 2022 години го зголеми учеството за 0,37 процентни поени.
- Кодексот на Групацијата Триглав е прифатен во Друштвото и истиот ги опфаќа основните етички стандарди на однесување во Групацијата Триглав кои се усогласени со визијата, мисијата, вредностите, културата и целите на Друштвото. Кодексот ги обврзува сите вработени и другите лица кои работат во име и во корист на Друштвото и е објавен на интернет страницата на Друштвото.
- Друштвото во целост ги почитува принципите за навремено и точно објавување на сите суштински прашања што се однесуваат на Друштвото, неговото финансиско работење, а и во текот на 2022 година сите ценовно чувствителни информации беа објавувани на интернет страницата на Друштвото и на интернет страницата на Македонската Берза.
- Управувањето со Друштвото е организирано според едностепениот систем на управување, преку Одбор на директори, кој во текот на 2022 година броеше 7 (седум) членови. Во Одборот на директори застапени се двајца извршни директори и 5 (пет) неизвршни директори, од кои 2 (два) се независни неизвршни членови. Во текот на 2022 година Одборот на директори одржа 12 седници, преку коишто оствари ефикасен систем на контрола врз работењето и раководењето со Друштвото. Работењето, должностите и одговорностите на Одборот на директори е регулирано со Деловник за работа на Одборот надиректори.
- Принципот според којшто претседателот на Одборот на директори се грижи за правилно функционирање на Одборот на директори и во 2022 година во целост е испочитуван.
- Функцијата на внатрешен правен советник ја врши Раководителот на Службата за правни и корпоративни работи, кој дава целосна поддршка на работењето на органите на Друштвото.
- Од 2019 година во Друштвото формиран е и Одбор за ревизија, на местото на дотогашната Ревизорска комисија, како помошно тело на Одборот на директори. Одборот за ревизија брои 5 члена и обезбедува надзор и контрола на интегритетот на финансиското известување, внатрешните контроли, ефикасност на внатрешната ревизија и дава препораки на Одборот на директори.
- Со цел следење и управување со ризиците на ниво на Друштвото од 2019 година во Друштвото формиран е и Одбор за управување со ризици. Одборот за управување со ризици брои 8 члена и има советодавна улога, а е одговорен да ја проверува ефективността на функциите за управување со ризик и да се грижи Друштвото да воспостави соодветна инфраструктура, како и адекватни извори и системи коишто обезбедуваат задоволително ниво на управување со деловните ризици.

- Од 2015 година во Друштвото е воспоставен системот на интерни контроли во форма на 3 одбранбени линии. Притоа, носителите на поединечните деловни функции од подрачјата на работа во Друштвото (директорите на секторите и раководителите на службите) се дел од првата одбранбена линија. Носителите на клучните функции и тоа: функцијата управување со ризици, функцијата усогласеност на работењето и актуарската функција се дел од втора одбранбена линија, додека функцијата внатрешна ревизија претставува трета одбранбена линија;
- Извршните директори ги именуваат клучните функции во Друштвото. Истовремено, клучните функции имаат соодветна поставеност во организацијата што овозможува непосреден пристап до извршните директори и Одборот на директори, како и ефикасно извршување на нивните задачи, одговорности и овластувања.
- Во Друштвото се воспоставени правила, постапки и мерки за препознавање и спречување на судир на интереси, преку усвојување на Правилник за управување со судир на интереси и работи со поврзани лица и негово имплементирање во пракса. Правилникот важи за членовите на Одборот на директори и неговите комисии, раководните лица и работниците во Друштвото. Согласно Правилникот, во Друштвото е воспоставена постапка за исклучување од процесот на одлучување или постапување во име на Друштвото во случаите што согласно природата и околностите би можеле да вклучуваат ризик од судир на интереси, со којашто се запознаени сите вработени. Членовите на Одборот на директори, лицата со посебни овластувања, директорите на секторите, раководителите на службите и раководителите на експозитурите, во рок од месец дена од именување, односно засновање на работен однос преку пропишан Образец, доставуваат информација за поврзаните лица, а еднаш годишно ги ажурираат податоците. Во месец мај 2022 година е извршена постапка за ажурирање на поврзаните лица.
- Во Друштвото се обрнува посебно внимание членовите на органите за управување и надзор во Триглав Осигурување АД, Скопје, како и сите лица, распоредени на клучни и деловни функции, постојано да ги исполнуваат условите за: нивната стручност, знаења и искуства и да се соодветни за добро и квалитетно управување (оспособеност), како и да се личности кои имаат добар углед и интегритет (соодветни). Во таа насока донесени се: Политика за оценување на оспособеноста и соодветноста на членовите на органите за управување и надзор во Триглав Осигурување АД, Скопје и Политика за оценување на оспособеноста и соодветноста на носителите на клучните и деловните функции во Триглав Осигурување АД, Скопје.
- Во декември 2020 година Друштвото назначи одговорни лица за контакт со инвеститорите и нивните податоци ги објави на интернет страницата на Македонска берза.
- Во 2022 година Друштвото има склучено зделки со заинтересирана страна што се одобрени согласно Законот за трговските друштва и објавени на интернет страницата на Друштвото, во дневен весник и на интернет страницата на Македонска берза.

Во рамките на работењето и управувањето со Друштвото во 2022 година не се забележуваат значајни отстапувања од правилата, принципите и добрите практики пропишани со Насоките за корпоративно управување на друштвата за осигурување во Р.С. Македонија. Останува можноста за подетално уредување на одредени аспекти преку донесување на нови и/или менување на актуелните интерни акти на Друштвото.

Триглав Осигурување АД, Скопје

Главен извршен директор

Ѓорѓе Војновиќ, МБА

Извршен директор

Војдан Јорданов

# 1. Значајни податоци за работењето за годината завршена на 31 декември 2022 година

## 1.1 Основни податоци

	31 декември 2022	31 декември 2021	Индекс
МКД '000	(1)	(2)	(1)/(2)
Бруто полисирана премија	1.517.840	1.332.871	113,9
Нето заработена премија	1.025.781	885.457	115,8
Бруто ликвидирани штети	638.150	570.321	111,9
Нето издатоци за штети	567.064	470.225	120,6
Нето трошоци за спроведување на осигурување	467.717	441.192	106,0
Резултат од работењето пред оданочување	47.705	33.584	142,0
Нето резултат од работењето	40.478	28.482	142,1

	31 декември 2022	31 декември 2021	Индекс
	(1)	(2)	(1)/(2)
Вкупна актива	2.462.342	2.959.297	83,2
Финансиски средства и вложувања во недвижности	1.624.795	1.681.726	96,6
Бруто технички резерви	1.343.149	1.777.873	75,5
Вкупно капитал	820.097	964.028	85,1
Број на вработени	219	228	96,1

	31 декември 2022	31 декември 2021	Индекс
	(1)	(2)	(1)/(2)
Расходен количник	43,0%	42,8%	100,5
Штетен количник	58,0%	59,3%	97,8
Комбиниран количник	101,0%	102,1%	98,9
РОЕ (Принос на капиталот)	4,5%	3,0%	149,5

Значајни случувања во извештајниот период:

- Заклучно со крајот на 2022 година, Триглав Осигурување АД, Скопје оствари позитивен нето – резултат од 40,5 милиони МКД, што претставува раст од 42% во однос на минатата година. Подобириот резултат е резултат на растот на бруто полисираната премија од една страна, како и поефикасното управување со трошоците од друга страна.
- Средствата кои ги покриваат техничките резерви изнесуваат 1.523 милиони МКД, односно ги надминуваат нето-техничките резерви за 353 милиони МКД.
- Триглав Осигурување АД, Скопје го задржа првото место на пазарот на осигурување со учество од 14,4%.
- Капиталната адекватност на Друштвото изнесува 332%.

Во однос на планот за годината завршена на 31 декември 2022 година, бруто полисираната премија беше на повисоко ниво за 1,5%. Остварениот нето деловен резултат е во согласност со планот (индекс 98), со тоа што негативно влијание кон резултатот имаа повисоките бруто оперативни трошоци (индекс од 108,3)

Според планот за 2023 година очекуваме пораст во бруто полисирана премија како и пораст во нето деловниот резултат.

## Мисија

Градиме побезбедна иднина

- ✓ Ориентирани сме кон клиентите
- ✓ Обезбедуваме развојно ориентирана средина за нашите вработени
- ✓ Го подржуваме развојот на нашите партнери
- ✓ Ние сме стабилна, сигурна и профитабилна инвестиција за нашите инвеститори

## Визија

Поставивме стандард за исклучително корисничко искуство - секогаш и секаде

## Вредности

Агилноста, едноставноста и доверливоста се рефлектираат во нашите секојдневни операции

## Стратегија

Групацијата Триглав ја ревидираше својата Стратегија за 2025 година. Групацијата продолжува да ги следи постојните клучни стратешки насоки, надградувајќи ги во однос на активностите за раст и развој и пристап насочен кон клиентите. Фокусирајќи се на овие цели, Групацијата продолжува да го спроведува својот процес на дигитална трансформација и да развива услужно ориентиран деловни модели кои одговараат на потребите на клиентите. Планираните операции на Групацијата остануваат профитабилни и сигурни. Преку своето одржливо работење, Групацијата продолжува да обезбедува развојно ориентирана средина за своите вработени, да ги одржува врските со своите партнери и да биде стабилна, сигурна и профитабилна инвестиција за инвеститорите.

Нашите клучни стратешки насоки до 2025 година се:

### Безбедно и профитабилно работење

- Групацијата Триглав е независна осигурителна и финансиска групација со висок кредитен рејтинг која држи доминантна пазарен удел во Адриа регионот. Стратешките насоки се насочени кон постигнување на висок профит и профитабилен раст.

### Извонредно искуство на клиентите

- Создавање уникатно искуство на клиентите низ сите продажни канали, процеси и производи;
- Асортиман на осигурителни и финансиски производи и услуги прилагодени на клиентот;
- Фокус на асистентски и сродни услуги насочени кон развој на меѓусебно поврзани екосистеми;

### Дигитална трансформација

- Групацијата Триглав продолжува со процесот на дигитална трансформација, со цел да постане водечка дигитална осигурителна и финансиска групација во Адриа регионот. Преку развивање на дигитални услуги, автоматизирање на процесите и имплементација на напредни дигитални технологии, ќе го обезбедиме најдоброто дигитално корисничко искуство за нашите клиенти.

### Развој на услужно ориентиран деловни модели

- Групацијата Триглав постепено се трансформира од осигурително ориентиран бизнис модел кон воглавно услужно ориентиран бизнис модел кој ги адресира поврзаните клиентски потреби во поглед на осигурителни производи и асистентски услуги.

### Развој на организациска култура

- Групацијата Триглав продолжува да создава високо ефективна и услужно ориентирана организациска култура, која ги подржува стратешките деловни насоки, како и организациска околина која и овозможува на Групацијата да привлече, развие и задржи компетентни, верни и задоволни вработени.

## Планирани активности

---

За спроведување на зацртаните цели Друштвото во наредниот период планира да преземе низа активности, а кои вклучуваат:

- Имплементација на DMS (document management system) во доменот на штети, продажба и позадинско работење;
- Реорганизација на интерната продажна мрежа во насока на оптимизирање на процесите и обезбедување поголема агилност;
- Воведување на нови и проширување на постоечките производи (DOM, авто-асистенција, здравствено осигурување итн);
- Фокус на cross-selling можности на нашите производи;
- Обезбедување на раст на БПП генериран преку поврзани услуги (банкоосигурување, мобилни оператори, малопродажен сектор);

## 2.

# Организациона структура

За ефикасно и квалитетно извршување на стручни, административни и други работи и работни задачи во Друштвото се организирани соодветни организациони облици и тоа:

- Сектори:
  - Одделенија,
  - Експозитури.
- Штабни служби.

---

Секторот за продажба ги извршува следните активности:

- Подготовка на анализа на пазарот на осигурување и конкуренцијата,
- Подготовка, развој и координација за водење на концептот на продажба,
- Формирање на предлози за провизиски стапки на продажба,
- Планирање на продажбата,
- Реализација на премискиот план,
- Организирање на продажба на осигурување на корпоративски и клучни купувачи,
- Спроведување и грижа за наплата на премија на осигурување,
- Анализа на ефикасност на продажни мрежи и трошоци на продажба по продажни канали,
- Воспоставување на систем за следење на задоволството на странките,
- Договарање и склучување на стратешки сојузничтва со екстерни договорни партнери на подрачјето на продажба,
- Соработка во развојот на нови и надоградба на постојните производи на осигурување,
- Извршување на други активности.

---

Секторот за штети и регреси ги извршува следните активности:

- Одредување на овластувања на подрачјето на проценка и ликвидација на штети по организациски единици и работни места,
- Евидентирање, обработка и ликвидација на барањата за штети,
- Утврдување на оправданоста за регрес, постапки за наплата, административно технички работи во врска со регресите,
- Водење на постапка во врска со барања за отштета,
- Одредување на постапка за резервација на штети заедно со Службата за актуаријат,
- Соработка во подготовка на понуди и проценка на ризик,
- Соработка со Одделението за реосигурување (собирање и подготовка на податоци за штети) и Службата за актуаријат,
- Извршување на жалбени постапки,
- Соработка со надворешни институции и застапување пред судовите и други органи поради решавање на барања,
- Одредување на постапка за резервација на штети заедно со Службата за актуаријат,
- Утврдување и подготовка на анализи за задоволство на странките,
- Извршување на други активности.

---

Секторот за економско-финансиски работи ги извршува следните активности:

- Обезбедување на извори и насочување на финансиските средства,
- Извршување на финансиска оператива (плаќање на обврски, обезбедување на услови за вршење на платен промет),
- Следење на ликвидноста на Друштвото,
- Грижа за покриеноста на техничките резерви на сите видови на осигурување и структура на гарантни резерви,



- Водење на главна книга и помошни книги,
- Извршување на даночни обврски,
- Подготовка на финансиски извештаи согласно локална и меѓународна регулатива,
- Врши работи од областа на управување соризици.
- Учество во изработката на планот и стратегијата на Друштвото, подготовка на планот на Одделението и соработка во подготовката на плановите на останатите Сектори,
- Извршување на други активности.

Секторот за развој оценка и превземање на ризици ги извршува следните активности:

- Подготовка на основи за осигурување,
- Одредување и измена на условите на осигурување,
- Развој на нови производи,
- Оценка и преземање на ризик,
- Склучување на реосигурителни договори,
- Стратешки анализи,
- Одржување и унапредување на технологија на осигурување во информатичкиот систем,
- Водење преговори и склучување договори за сите поделикатни осигурувања,
- Извршување на други активности.

Кабинетот на Управа ги извршува следните активности:

- Координација, раководење и надзор врз работењето на Друштвото
- Извршување на сите активности предвидени со позитивните законски прописи, Статутот на Друштвото и другите прописи
- Одржување на поврзаност со матичното друштво во рамките на Групацијата Триглав
- Подготовка и учество во органите на Друштвото
- Следење и спроведување на одлуките на Одборот на директори
- Вршење на работи кои се однесуваат на заработка, проектирање и промоција на програми и стратегии на развој, реструктурирање, реорганизација и приватизација на Друштвото
- Координација и остварување на деловна соработка со стратешките домашни и странски партнери и меѓународни организации
- Обезбедување на информации за вкупната работа и работењето за потребите на органите на Друштвото и матичното друштво
- Извршување на сите активности од подрачјето на управување соризици
- Извршување на сите активности од подрачјето на усогласеност со работењето
- Извршување на други активности

Службата за внатрешна ревизија ги извршува следните активности:

- Подготовка на план на Службата и соработка во подготовка на плановите на Друштвото и грижа за ефикасно спроведување на годишната програма и деталниот оперативен план, Следење и контрола на усогласеноста на работењето на Друштвото со Законот за супервизија на осигурување како и со другите законски прописи, деловната политика и внатрешните акти на Друштвото со кои е регулирано работењето на Друштвото,
- Оценување на адекватноста и ефикасноста на воспоставениот систем на внатрешна контрола, правилата, процедурите за работа, постапката и испитување на функционирање на внатрешна контрола во Друштвото,
- Следење на работењето на основните деловни функции и спроведување на внатрешна ревизија во организациските единици,
- Оценување на ефикасноста на сметководствениот систем и систем на информации за деловно одлучување,
- Проверка на изработената годишна сметка и финансиските извештаи,
- Извршување на други активности.

Службата за кадровски и општи работи ги извршува следните активности:

- Изработка на колективен договор и други поединечни акти поврзани со делокругот на работата на Службата,
- Водење и подготовка на кадровски извештаи, евиденција и анализа од подрачјето (кадри, образование и друго),
- Планирање на кадри, образование, соработка и координација во подготовка на план со другите организациски единици,
- Извршување на сите активности во врска со функцијата на квалитетот (стандаризација, сертификација),
- Планирање, водење и изведување на процеси на интерно и екстерно образование и усовршување,
- Набавка на основни средства, материјали и услуги и подготовка и водење на инвестиции и инвестициско одржување,
- Водење на архива на Друштвото согласно Законот за архивско работење,
- Планирање, организирање и обезбедување на заштита при работа, заштита од пожар, физичко и техничко обезбедување,
- Вршење на општи работи за потребите на Друштвото,
- Извршување на други активности.

Службата за маркетинг и односи со јавност ги извршува следните активности:

- Развој и имплементација на маркетингот и комуникациската стратегија, која вклучува корпоративни и промотивни активности и огласувања во склад со потребите и целите на фирмата и групата,
- Следење на пазарните промени и своите потреби и соодветно прилагодување на маркетиншката стратегија,
- Корпоративни и внатрешни комуникации и изградба на односи со медиумите, влијателната јавност, акционерите и вработените,
- Следење на работата и активностите на конкуренцијата во областа на развојот на производите, маркетингот и корпоративните комуникации, и во склад со тоа прилагодување на сопствената маркетинг стратегија,
- Организирање, уредување и надзор врз корпоративна, дигитална комуникација и корпоративните настани - прес конференции, саеми настапи на донатори и другите настани,
- Поддршка и анализа на резултатите на промоција на продажните акции,
- Извршување на други активности.

Служба за спречување, откривање и истрага на измами ги извршува следните активности:

- Воспоставување и подобрување на систем за целосно и континуирано следење и известување врз основа на КПИ планови (клучни показатели на измама),
- Воспоставување и подобрување на внатрешна контрола, со цел веднаш да се идентификува и спречи настанување на измамата,
- Утврдување на процедура за намалување на загуби кои произлегуваат од измама,
- Утврдување на мерки за санкционирање и воспоставување на соодветни постапки и внатрешна контрола, во случај на откриени измами,
- Подготовка на извештаи за завршените истражувања на задачите и советодавните услуги,
- Извршување на други активности.

Служба за информатичка и комуникациска технологија ги извршува следните активности:

- Обезбедување и развој на информатичка поддршка,
- Техничка помош на корисниците во врска со употребата на информатичка поддршка,
- Одржување и заштита на интерна мрежа, сервери и база на податоци,
- Дизајн, развој и одржување на INHOUSE апликација,
- Документирање на ИТ процеси и процедури,
- Набавка на хардвер, софтвер и потрошен материјал,
- Следење и извршување на договори со надворешни фирми,
- Извршување на други активности.

Службата за актуаријат ги извршува следните активности:

- Проверка на правилност на пресметката во кварталните сметки во однос на формирање на технички резерви и други резерви на Друштвото,
- Проверка на премиите на техничките резерви дали се пресметани во согласност со одредбите на Законот за супервизија на осигурување, како и дали истите се пресметани и издвоени на начин кој ќе овозможи долгорочно исполнување на обврските кои произлегуваат од договорот за осигурување од страна на Друштвото,
- Давање мислење за општи и посебни услови на осигурување, тарифи на премии на осигурување и техничките основи на осигурување,
- Подготовка и изработка на табела на максимално самопокрите, правилник за формирање и начин на пресметка и висина на преносни премии, правилник за начинот на формирање на резерви на штети, правилник за формирање на резерви за израмнување на ризик и другите акти на деловната политика,
- Извршување на други активности.

Службата за позадинско работење ги извршува следните активности:

- Тарифација на изготвените полиси (во согласност со Одлуката за овластувања) за сите видови на осигурување,
- Одговара за суштинска и сметковна контрола на полисите,
- Вршење на сите потребни активности на подрачјето на строгаевиденција,
- Вршење на внес и вршење на надзор во централната збирка на деловни партнери,
- Испраќање на известувања за доспевање,
- Дневно книжење на приливи и одливи за правни и физички лица, канали на продажба и дополнителни евиденции,
- Дневна контрола и обезбедување на соодветна аналитика на наплата на долгови и обврски кои произлегуваат од осигурителните работи,
- Соработка со подрачјето за продажба за наплата на долгови и бележење на сомнителни и спорни долгови,
- Опомена на нередовните плаќачи и грижа за листата за исклучоци кај праќањето на опомени, склучување на договори за исплата на долг,
- Соработка со другите организациски единици на друштвото со цел наплата на побарувања; давање предлози за утужување на коминтенти и подготовка на документација заутужување
- Подготовка на пресметки за намалена вредност (исправка на вредноста) на наплатните долгови и нивно книжење,
- Извршување на други активности.



Службата за правни и корпоративни работи ги извршува следните активности:

- Следење на промените на законската регулатива и предлагање мерки за потребно усогласување на работењето и актите на Друштвото со позитивното законодавство,
- Воспоставување на рамка за обезбедување на усогласеност со прописите за заштита на лични податоци и управување со предметното подрачје,
- Следење на адекватноста и правовременоста при известувањето на Друштвото и стручна помош при исполнување на обврски за доставување на извештаи на државни тела, органи и институции,
- Контрола и поддршка на сите правни и нормативно правни работи на ниво на целото Друштво
- Координација, водење и подготовка на документација за органите на управување на Друштвото,
- Организација на работењето и следење на извршувањето на одлуките на Собранието на акционери и Одборот на директори,
- Извршување на други активности.

Експозитурите, како дел од Секторот за продажба, ги извршуваат следните активности:

- Продажба на сите видови на осигурување согласно важечките тарифи и услови за осигурување,
- Реализација на премискиот план,
- Посредување и опфат на сите осигурувања во склад соовластувања,
- Спроведување и грижа за наплата на премија на осигурување,
- Грижа за внес на полиси,
- Соработка при прием на пријава на штети,
- Соработка во проценка на ризик, утврдување на максимални штети,
- Одржување на постојани контакти со осигурениците и проследување на информациите за условите и цените на осигурувањето,
- Извршување на други активности.

Деловната мрежа во Друштвото е организирана во рамките на Секторот за продажба. Заклучно со 31 декември 2022 во функција се 16 експозитури, кои претставуваат најистурениот канал преку кој се обезбедува достапност на осигурителната понуда до клиентите. На подрачјето на работење на една Експозитура, продажбата може да се врши на повеќе продажни места, преку организирање на застапништва кои не претставуваат самостојни организациони единици, односно истите функционираат во рамките на Експозитурата на чие подрачје се регистрирани.



### 3. Управување и водење на Друштвото

#### 3.1 Управување и водење на Друштвото

Начинот на управување на Триглав Осигурување АД, Скопје е според едностепен систем на управување. Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори, со помошно тело Одбор за ревизија.

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните акти на Друштвото.

#### 3.2 Собрание на акционери

Акционерите на Друштвото ги остваруваат своите права преку Собранието на акционери. Правата и начинот на дејствување на Собранието се определени со Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување и Статутот на Друштвото.

Во текот на 2022 година беа одржани 2 (две) седници на Собранието на акционери и тоа:

- 58-та седница на Собранието на акционери—одржана на 26.05.2022 година;

На 58-та седница на Собранието на акционери одржана на 26.05.2022 година беше разгледано и одобрено работењето на членовите на Одборот на директори, како и беа усвоени Годишните извештаи на Друштвото. Дополнително, беше продолжен мандатот на г-динот Блаж Кметец за неизвршен член на Одборот на директори, со мандат од 4 години. За вршење на ревизија на годишните извештаи за 2022 година, од страна на Собранието на акционери беше избрана ревизорската куќа Дилоит Доо Скопје.

#### 3.3 Одбор на директори

Управувањето во Друштвото е организирано според едностепениот систем на управување преку Одбор на директори. Одборот на директори може да брои најмалку 4 (четири), а најмногу 8 (осум) члена. Моментално Одборот на директори се состои од 7 (седум) члена и тоа:

- Г-дин Ѓорѓе Војновиќ, МБА - извршен член - главен извршен директор; менаџер по бизнис и администрација;
- Г-дин Војдан Јорданов -МБА- извршен член - извршен директор; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА - Претседател на Одборот на директори; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Дарко Поповски, МБА - неизвршен член; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Блаж Кметец, - неизвршен член, магистер по финансии;
- Г-дин Матеј Ферлан, МБА - независен неизвршен член- магистер по бизнис администрација и
- Г-дин Ѓорѓи Јанчевски - независен неизвршен член, дипломиран економист.

Во временскиот период од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година Одборот на директори одржа 12 (дванаесет) седници на кои што беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер што се во негова надлежност.

Седниците на Одборот на директори беа редовно одржувани во закажаните термини и на истите речиси секогаш сите членови беа редовно присутни и земаа активно учество во работата.

Одборот за ревизија, моментално има 5 (пет) члена и тоа:

- г-ѓа Матеја Гержина, претседател на Одборот за ревизија;
- г-дин Дарко Поповски, член;
- г-ѓа Јана Полда, член;
- г-дин Бранко Флисар, член и
- г-дин Миран Крашевец, член.

Во временскиот период од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година Одборот за ревизија одржа 7 (седум) седници. На седниците на овие тела беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото, а кои особено се однесуваат на сметководственото и финансиското работење на Друштвото, работата на внатрешната и надворешната ревизија, ефикасноста на работењето на внатрешните контроли и управување со ризици, инспекциските и надворните контроли во Друштвото и слично.

Седниците на Одборот за ревизија беа редовно одржувани во закажаните термини и за истите беше обезбедуван потребниот кворум за одржување, односно најчесто беа присутни четири од пет члена.

Во продолжение се презентирани примањата на членовите на Одборот на директори исплатени од страна на Триглав Осигурување АД Скопје во деловната 2022 година.

Име и презиме	Функција	Период на извршување на функција	Плата и надоместоци	Животно осигурување	Регрес за годишен одмор	Паушал на неизвршени членови на Одборот на директори	Други видови на надоместоци*	Вкупно МКД'000
Тедо Дјекановиќ	Неизвршен член - Претседател на Одборот на директори	од 01.03.2015 година	-	-	-	-	34	34
Ѓорѓе Војновиќ	Извршен член на Одборот на директори, главен извршен директор	од 17.11.2015 година	7.699	75	38	-	-	7.812
Војдан Јорданов	Извршен член на Одборот на директори, извршен директор	од 01.04.2021 година	5.943	60	38	-	-	6.041
Матеј Ферлан	Неизвршен член на Одборот на директори	од 01.03.2015 година	-	-	-	259	87	346
Дарко Поповски	Неизвршен член на Одборот на директори	од 01.03.2015 година	-	-	-	285	55	340
Ѓорѓи Јанчевски	Независен неизвршен член на Одборот на директори	од 30.01.2020 година	-	-	-	739	-	739
Блаж Кметец	Независен неизвршен член на Одборот на директори	од 04.12.2013 година	-	-	-	259	81	340
<b>Вкупно</b>			<b>13.642</b>	<b>135</b>	<b>76</b>	<b>1.542</b>	<b>257</b>	<b>15.652</b>

\*Во текот на 2022 година, Друштвото има трошоци за животно осигурување за извршните членови на Одборот на директори со осигурителна премија од 135 илјади МКД.


\*\* Други видови на надомести се однесуваат на надомест на авионски карти, хотелски услуги и останати патни трошоци поврзани со одржување на седниците на Одборот на директори.

## 4. Акционерски капитал и акционери на Друштвото


Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2022 година го сочинуваат 60.184 обични акции со вкупна номинална вредност од 3.009.200 Евра. Номиналната вредност по акција изнесува 50 Евра. Акциите се регистрирани и се водат во Централниот депозитар за хартии од вредност на Р. С. Македонија како обични акции. Акциите на сопствениците им даваат право на глас на седниците на Собранието на акционери. Еден глас на седниците на Собранието на акционери се добива како еквивалент на една обична акција. Акцијата е издадена во нематеријален облик со ISIN код MKVROS101016.

Акционерска структура на 31 декември 2021	Вкупно	Домашни	Странски	Правни лица	Физички лица
Број на акции	60.184	10.921	49.263	49.206	10.978
Број на акционери	61	51	9	2	58
Број на акции - учество	100%	18,15%	81,85%	81,76%	18,24%
Број на акционери - учество	100%	85,00%	15,00%	3,33%	96,67%

Во продолжение се прикажани десетте најголеми акционери во Триглав Осигурување АД Скопје. Најголемиот акционер - Триглав ИНТ - во периодот од 01 јануари 2022 до 31 декември 2022 го зголеми своето учество во акционерскиот капитал на Друштвото за 0,23 процентни поени, односно од 81,32% на 81,69%.



Од аспект на структура на капиталот по земја на потекло на акционерите, доминираат акционерите од Словенија (странски правни лица) и Македонија (домашни физички лица).



## 5. Деловно окружување

### 5.1 Општо деловно окружување и влијание на околината врз работењето на Друштвото

#### А) Политички аспект

По распадот на Југославија во 1991 година и прогласувањето независност во 1991 година, Македонија се етаблира како република со повеќепартиска парламентарна демократија и политички систем поделен на законодавна, извршна и судска власт. Собранието, составено од 120 пратеници, е централна и најважна институција на државната власт. Согласно Уставот, Собранието е репрезентативно тело на граѓани, избрано на општи и непосредни избори со мандат од 4 години и му е доверено од законодавната власт на Р. С. Македонија. Владата ја избира Собранието на Републиката со мнозинство гласови од вкупниот број делегати и одговара пред Собранието за својата работа. Покрај Владата, извршната власт има и Претседателот, кој ја претставува Републиката и е Главен командант на вооружените сили. Претседателот е избран на општи и непосредни избори со мандат од 5 години и може да има максимум 2 мандата. Актуелен претседател е Стево Пендаровски, кој го издржува својот прв мандат (2019-).

Р. С. Македонија на 27.03.2020 година стана 30-та полноправна членка на НАТО. Дополнително, на 26.03.2020 година, конечно доби зелено светло за отпочнување на преговори со ЕУ но без конкретен датум. За Р. С. Македонија ова се историски достигнувања со кои се гарантира економска стабилност и иднина и подобар животен стандард.

Во текот на 2021 се појавија нови предизвици во преговорите меѓу Бугарија и Македонија, особено по усвојувањето на резолуцијата на 29 јули, со која Владата на Р.С. Македонија се обврза да го почитува континуитетот на македонскиот јазик и неговите дијалекти, како и да се почитува автохтоноста на македонскиот народ и неговиот историски, јазичен, културен и религиозен континуитет, сето тоа засновано на познавање на науката и воспоставените факти, и почитување на меѓународното право. Во октомври 2021 година се одржа ЕУ Самит за Западен Балкан, на кој планот 5 + 1 го претстави претседателот на Република Бугарија и Претседател на Европската комисија, а кој треба да го потпише Р.С. Македонија. Сепак, засега не е јасно дали неговото потпишување ќе резултира со деблокирање на процесот на интеграција.

#### Б) Економски аспект

Согласно последните расположливи податоци, бруто домашниот производ порасна за 2,2% во првиот, 4% во вториот и 2% во третиот квартал од 2022 година.

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучително и непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, на крајот на третиот квартал 2022 година номинално се зголеми за 18,2%, а нејзиното учество во структурата на бруто домашниот производ изнесува 71,2%. Во истиот период, извозот на стоки и услуги номинално е зголемен за 27,2%, а увозот на стоки и услуги номинално е зголемен за 31,1%.

Стапката на невработеност во третиот квартал од 2022 година изнесува 14,3%, додека стапката на вработеност достигна ниво од 47,3%. Сегашната проекција на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за 2022 година е одржување на невработеноста на 14,5%.

	2017	2018	2019	2020	2021	Q3, 2022**	Проекција 2022	Проекција 2023
БДП (стапка на раст)	1,1%	2,9%	3,9%	(4,7%)	3,9%	2,0%	2,7%	2,9%
Инфлација	1,4%	1,5%	0,8%	1,2%	3,2%	12,4%	13,5%	7,1%
Невработеност	22,4%	20,7%	17,3%	16,4%	15,7%	14,3%	14,5%	14,0%

Извор: Министерство за финансии на Р. С. Македонија;

\* Проценети податоци

#### Инфлација и каматни стапки

Првичната оценка на Народната банка за 2022 година година е 14,2% (од 08%-09% за 2023 година). Гледајќи ги статистичките податоци, досега е забележан најголем раст на цените на основните производи. Цените на храната најмногу забрзаа, па така според Заводот за статистика истите бележат раст од 20,3% во периодот јануари-ноември 2022 година, додека цените на транспортот се зголемија за 19,9%.



По долгиот период на ниски каматни стапки на државните обврзници, во текот на 2022 година истите значително пораснаа како резултат на монетарното затегање. Приносите на должничките инструменти се движеа на крајот на 2022 година се движеа од 3,5% за 12 месечни државни обврзници, до 5,4% за 15 годишни државни обврзници без девизна клаузула.

**Државни обврзници без девизна клаузула**

**Државни обврзници со ЕУР валутна клаузула**

Рочност	12М	2Г	3Г	5Г	10Г	15Г	12М	2Г	3Г	5Г	10Г	15Г	30Г
2015	2,50%	2,20%	2,65%	/	3,80%	/	2,50%	2,70%	/	/	3,70%	4,30%	/
2016	2,60%	2,80%	/	/	3,90%	/	1,75%	2,00%	/	2,50%	/	3,80%	/
2017	1,85%	2,10%	2,35%	/	/	/	0,90%	0,90%	/	/	/	2,90%	4,50%
2018	0,90%	1,30%	1,50%	2,00%	/	3,40%	3,00%	2,00%	/	2,70%	4,5%	/	/
2019	0,60%	/	/	1,50%	/	3,00%	0,50%	/	/	1,30%	/	2,45%	4,10%
2020	0,40%	0,90%	1,30%	/	2,00%	2,50%	/	0,60%	1,00%	/	1,50%	2,20%	4,10%
2021	0,50%	0,60%	1,30%	1,20%	/	2,50%	/	/	/	/	/	2,20%	/
2022	3,50%	/	/	/	/	5,40%	/	/	/	/	/	5,15%	/

**Јавен долг**

Според општо прифатената методологија, Р.С. Македонија спаѓа во групата на средни задолженија земји. Во текот на изминатите години, буџетскиот дефицит постојано се намалуваше се до 2020 година кога нагло порасна на 8,1% од БДП, а како резултат на Ковид 19 кризата. Во 2021 година кај јавниот долг беше забележано благо зголемување од 0,3 п.п, на 61% од БДП.

На крајот од 2022 година, јавниот долг изнесува 57.1% од БДП, што е пад од 3,9 п.п во однос на 2021 година, додека буџетскиот дефицит изнесува 4,3%. Според ревидираната Стратегија за управување со јавниот долг, на среден рок, односно до 2027 година, јавниот долг ќе се стабилизира и ќе се намали на 56,1%, додека државниот долг ќе се намали на 49,5%.



**В) Социјален аспект**

Според последните податоци од 31.03.2022 година, во Македонија живеат 1.836.713 жители, кои се различни по својата етничка, верска и културна припадност. Македонците претставуваат мнозинство во земјата со 58,4% од вкупното население, потоа Албанците со 24,3%, Турците со 3,9% и Ромите со 2,5%. Просечниот годишен раст на населението во земјата во втората половина на 20 век постојано се намалува, од 26,3 промили во 1948 година на 1,3 промили во 2015 година. Ваквите податоци ја сместуваат Македонија меѓу земјите со низок раст на населението, како и повеќето земји во Европа.

Жителите на возраст од 65 години и постари претставуваат 17,2% од вкупниот број на жители во земјата. Податоците покажуваат дека населението во државата е под влијание на процесот на демографско стареење, односно анализата на старосната структура покажува на еден тренд на намалување на младото население. Ваквите движења се многу интересни доколку се погледнат на ниво на општини, региони или националности.

Националност	ГОДИНА							%
	1953	1961	1971	1981	1991	2002	2021	
Македонци	860.699	1.000.854	1.142.375	1.279.323	1.328.187	1.297.981	1.073.229	58,4
Албанци	162.524	183.108	279.871	377.208	441.987	509.083	446.245	24,3
Турци	203.938	131.481	108.552	86.591	77.080	77.959	70.961	3,9
Роми	20.462	20.606	24.505	43.125	52.103	53.879	46.433	2,5
Срби	35.112	42.728	46.465	44.468	42.775	35.939	23.847	1,3
Власи	8.668	8.046	7.190	6.384	7.764	9.695	8.714	0,5
Босанци	-	-	-	-	-	17.018	16.042	0,9
Останати	13.111	19.180	38.350	72.037	84.086	20.993	17.990	1,0
Непознато	-	-	-	-	-	-	133.182	7,2
<b>Вкупно</b>	<b>1.304.514</b>	<b>1.406.003</b>	<b>1.647.308</b>	<b>1.909.136</b>	<b>2.033.982</b>	<b>2.022.547</b>	<b>1.836.713</b>	<b>100</b>

Македонија спаѓа во земјите со најнизок животен стандард во Европа. Куповната моќ на населението изнесува околу 37% од просекот на Европската Унија. Во исто време, приходот е крајно нееднакво дистрибуиран, односно разликите помеѓу најбогатото и најсиромашното население во државата, мерено преку индексот GINI, се меѓу највисоките во Европа. Сепак во последните години забележан е извесен напредок, особено во поглед на бројот на сиромашното население. Имено, гледано преку индексот Laeken, сиромашното население во Р. Македонија се намалило од 27,3% во 2010 година на 21,8% во 2020 година.



## 5.2 Осигурителен пазар

На пазарот на осигурување во Р. С. Македонија активно работат 16 друштва, од кои 11 друштва работат неживотно осигурување, а пет друштва работат животно осигурување. Само едно друштво, покрај работењето со неживотно осигурување, има дозвола за извршување и работење со реосигурување.

Заклучно со Q4, 2022 осигурителниот пазар во Р. С. Македонија го сочинуваат 39 осигурителни брокерски друштва, 10 друштва за застапување при осигурување и 7 банки кои дејствуваат како застапници за осигурување.

Осигурителната дејност е најмалку развиен сегмент на финансискиот систем во земјата. Во структурата на финансискиот систем осигурителниот сектор учествува со околу 3,5%, а степенот на густина за 2021 година изнесува околу 103 Евра (2020: 79 Евра)<sup>1</sup> осигурителна премија по жител. Ова е далеку од просекот на ЕУ од околу 2.000 Евра, но е слично со просекот на земјите од Западен Балкан.

Основната карактеристика на осигурителниот пазар во Р. С. Македонија е релативно ниска пазарна концентрација, што е предуслов за функционална пазарна конкуренција. Во 2022 година бројот на друштва кои го имаат поминато прагот на учество од 10% во вкупната бруто полисирана премија на земјата изнесува четири. Покрај тоа, на македонскиот пазар на осигурување ниту една компанија не го надминува прагот со повеќе од 20% од пазарниот удел. Од друга страна, висока концентрација е присутна кај животното осигурување, а причина за тоа е малиот број друштва од овој домен на работење.

Во Q4, 2022 беше остварена бруто полисирана премија (БПП) од 12,8 милијарди денари, што претставува зголемување од над 10% во споредба со истиот период лани (Q4, 2021: 11,6 милијарди МКД). Споредено со минатата година, неживотното осигурување има раст од 9% (Q4, 2021: 9,6 милијарди денари) и реализираната БПП е 10,5 милијарди денари што претставува 82% од вкупната бруто полисирана премија на пазарот за 2022 година.

Во класата на животно осигурување остварената премија изнесува 2,3 милијарди денари, што претставува раст од 15,0% во однос на истиот период минатата година (Q4, 2021: 2,0 милијарди денари). Истата учествува во вкупната премија на осигурителниот пазар со 18%

Кај поединечните класи на осигурување нема значајни отстапки во однос на структурата на вкупната бруто премија, со што и понатаму најзначајната категорија е задолжителното осигурување од авто-одговорност (АО) и каско осигурување со учество од 49,6% (Q4, 2021: 59,5%), потоа следи имотното осигурување со 20,0% (Q4, 2021: 22,5%). Раст кај неживотното осигурување бележи и здравственото осигурување со раст од 68% и БПП од 679,6 милиони денари (Q4, 2021: 405,0 милиони денари).

Регистар на осигурителни друштва во Р. С. Македонија:


Друштва за неживотно осигурување:	Друштва за животно осигурување:
Триглав	Кроација Осигурување Живот
Еуролинк	Граве Живот
Уника	Винер Лајф-Vienna Insurance Group
Халк Осигурување	УНИКА Лајф АД Скопје
Сава	Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Осигурување Македонија	
Винер	
Еуроинс	
Кроација	
Осигурителна полиса	
Граве	

Друштвата за осигурување се во доминантна сопственост на странски инвеститори, претежно странски осигурителни компании. Од вкупниот капитал, 80% е странски капитал.

Во прилог е преглед на пазарното учество на осигурителните субјекти во делот на неживотно осигурување во Р. С. Македонија заклучно со 31 декември 2022 година, пресметано врз основа на бруто полисирана премија.

	31 декември 2022	31 декември 2021
Триглав	14,44%	13,84%
Уника	10,86%	10,63%
Еуролинк	10,71%	11,68%
Сава	10,21%	9,78%
Осигурување Македонија	9,49%	9,47%
Винер	9,35%	8,81%
Еуроинс	9,11%	8,39%
Кроација	8,98%	6,96%
Осигурителна полиса	6,84%	6,84%
Халк Осигурување	6,59%	10,30%
Граве	3,42%	3,30%

Заклучно со Q4, 2022 година Триглав Осигурување АД Скопје, во делот на бруто полисираната премија, на пазарот на неживотно осигурување во Р. С. Македонија остварува учество од 14,44% или раст од 0,6 процентни поени во споредба со Q4, 2021 година, со што ја зацврсти водечката позиција на пазарот на осигурување.




<sup>1</sup> Последни ажурирани податоци

## 6. Работење во периодот на известување

### 6.1 Остварена бруто премија

**+ 14%**  
Бруто полисирана премија



Во продолжение следува преглед на остварената бруто премија по класи на осигурување.

МКД '000	31 декември 2022 (1)	31 декември 2021 (2)	План 2022 (3)	Индекс (1)/(2)	Индекс (1)/(3)	Структура 2021
01 Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	113.423	85.861	94.733	132	120	7,5%
02 Доброволно здравствено осигурување	123.696	86.501	89.435	143	138	8,1%
03 Осигурување на моторни возила (каска)	166.978	157.701	156.935	106	106	11,0%
04 Осигурување на шински возила (каска)	-	-	-	-	-	0,0%
05 Осигурување на воздухоплови (каска)	-	-	57.400	-	-	0,0%
06 Осигурување на пловни објекти (каска)	178	302	319	59	56	0,0%
07 Осигурување на стока во превоз (карга)	31.836	34.262	32.299	93	99	2,1%
08 Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	118.702	102.384	112.954	116	105	7,8%
09 Други осигурувања на имот	201.728	200.760	194.717	100	104	13,3%
10 Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	567.124	536.427	594.708	106	95	37,4%
11 Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	133	-	12.720	-	1	0,0%
12 Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	587	475	691	124	85	0,0%
13 Општо осигурување од одговорност	40.905	37.822	37.612	108	109	2,7%
14 Осигурување на кредити	34.214	4.584	32.888	746	104	2,3%
15 Осигурување на гаранции	607	251	421	241	144	0,0%
16 Осигурување на разни финансиски загуби	59.480	49.409	45.088	120	132	3,9%
17 Осигурување на правна заштита	-	-	-	-	-	0,0%
18 Осигурување на туристичка помош	58.248	36.131	32.942	161	177	3,8%
<b>Вкупно</b>	<b>1.517.840</b>	<b>1.332.871</b>	<b>1.495.862</b>	<b>114</b>	<b>101</b>	<b>100,0%</b>

### Коментари по одделни класи на осигурување

Во 2022 година беа остварени следниве премиски резултати:

- Индекс на БПП 2022 / БПП 2021 = 114
- Индекс на БПП 2022 / План 2022 = 101

Триглав Осигурување АД Скопје има добиено дозвола за работење во 18 (осумнаесет) класи во делот на неживотно осигурување. Од нив, Друштвото во 2022 година работеше во 15 (петнаесет) класи.

Од 15 (петнаесет) класи на осигурување, во 12 (дванаесет) од нив се забележа пораст на премијата во однос на реализираната премија во истиот период во 2021 година. Од друга страна, во 3 (три) класи на осигурување се оствари помала реализирана премија во однос на 2021 година.

#### Класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - незгода

Заклучно со 31 декември 2022 година, остварен е индекс од 132 во однос на реализацијата од истиот период претходната година. Во споредба со планираниот износ, индексот за оваа класа е 120.

Растот на премија е резултат на нова премија со еден поголем клиент, во износ од 36,9 мил.мкд.

#### Класа 2 – Доброволно здравствено осигурување

Здравственото осигурување е релативно нов производ во портфолиото на Триглав Осигурување АД, Скопје. И покрај тоа, истото постана значаен дел од понудата на Друштвото и во текот на 2022-та изнесува над 8% од структурата на портфолиото.

Добрите индекси се резултат на повисока премија и кај правните лица (неколку поголеми клиенти), како и зголемувањето на интересот кај физичките лица.

#### Класа 3 - Осигурување на моторни возила (каска)

Во оваа класа на осигурување, друштвото има остварено индекс од 106 во однос на истиот период претходната година, како и во однос на планот за овој период.

Заклучно со 31 декември 2022 година, Триглав успеа да го обнови поголемиот дел од своето портфолио. По лошата 2020 година за автоосигурувањата, во 2021 и 2022 година се забележува придвижување на пазарот.

#### Класа 5 – Осигурување на воздухоплови (каска)

Разликата во однос на планот е поради тоа што не го добивме јавниот тендер што го распиша Министерството за внатрешни работи.

#### Класа 7 - Осигурување на стока во превоз (карга)

Во оваа незадолжителна класа на осигурување остварениот индекс е 99 во однос на планот и 93 во однос на истиот период претходната година.

Во текот на 2022-та година успеавме да го задржиме поголемиот дел од нашите клиенти. Падот во класата е помалку реализираната премија со еден клиент.

#### Класа 8 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди

Остварениот индекс во споредба со претходната година изнесува 116, додека во однос на планот индексот е 105. Повисоката реализација се однесува на неколку нови фронтинг полиси со постоечките клиенти.

#### Класа 9 – Други осигурувања на имот

Остварениот индекс во споредба со претходната година и со планот изнесува 100 и 104 соодветно. Како и кај класата 8, повисоката реализација во однос на минатата година се однесува на неколку нови фронтинг полиси со постоечките клиенти.

#### Класа 10- Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила

Во оваа класа беше остварен индекс од 106 во споредба со истиот период претходната година. Остварениот индекс во однос на планот изнесува 95. Подобра реализација се забележува и кај физичките лица (повеќе за 20 мил.мкд), како и кај правните лица (повеќе за 10 мил.мкд).

#### Класа 11 - Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови

Разликата во однос на планот е поради тоа што не го добивме јавниот тендер што го распиша Министерството за внатрешни работи.

#### Класа 13 - Општо осигурување од одговорност

Оваа класа е со индекс од 108 споредено со реализацијата од претходната година и индекс од 109 споредено со планот.

#### Класа 14 - Осигурување на гаранции

Оваа класа е со индекс од 746 споредено со реализацијата од претходната година и индекс од 104 споредено со планот.

Отстапувањето е резултат на почетокот на интензивна соработка со банките и другите финансиски институции преку продажба на производи за кредити.

#### Класа 16 - Осигурување на разни финансиски загуби

Во оваа класа клиентите се претежно компании со странски капитал и обично се работи за фронтинг договори кои не влијаат на нето-премијата. Кај компаниите со домашен капитал интересот за ваков вид на осигурување е прилично слаб.

#### Класа 18 - Осигурување на туристичка помош

Во оваа класа остварена е подобра реализација во однос на минатата година (од 22 милиони МКД), додека во однос на планот е повисока за 26 милиони МКД. Реализацијата во оваа класа се врати на ниво од пред пандемијата, односно додека имаше ограничувања за патување поради мерки за спречување на ширење на вирусот. Во оваа класа имаме и конкурентска предност поради покривање на трошоците за лекување на COVID 19.

Во продолжение следува преглед на бројот на склучени полиси по класи на осигурување.

	31 декември 2022 (1)	31 декември 2021 (2)	Индекс (1)/(2)
01 Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	59.548	58.405	102
02 Доброволно здравствено осигурување	11.107	7.921	140
03 Осигурување на моторни возила (каска)	7.446	7.221	103
04 Осигурување на шински возила (каска)	-	-	-
05 Осигурување на воздухоплови (каска)	-	-	-
06 Осигурување на пловни објекти (каска)	5	6	83
07 Осигурување на стока во превоз (карго)	854	719	119
08 Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	8.391	5.508	152
09 Други осигурувања на имот	11.321	16.947	67
10 Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	97.355	92.348	105
11 Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	9	-	-
12 Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	102	79	129
13 Општо осигурување од одговорност	6.389	5.818	110
14 Осигурување на кредити	7.945	1.831	434
15 Осигурување на гаранции	2	9	22
16 Осигурување на разни финансиски загуби	51	54	94
17 Осигурување на правна заштита	-	-	-
18 Осигурување на туристичка помош	95.154	59.051	161
<b>Вкупно</b>	<b>305.679</b>	<b>255.917</b>	<b>119</b>

## 6.2 Ликвидирани штети

**+ 11,9%**  
Бруто ликвидирани  
штети



МКД '000	31 декември 2022 (1)	31 декември 2021 (2)	План 2022 (3)	Индекс (1)/(2)	Индекс (1)/(3)	Структура 2022
01 Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	86.678	82.592	61.474	105	141	13,6%
02 Доброволно здравствено осигурување	75.215	41.463	43.518	181	173	11,8%
03 Осигурување на моторни возила (каска)	112.930	86.888	103.148	130	109	17,7%
04 Осигурување на шински возила (каска)	-	-	-	-	-	0,0%
05 Осигурување на воздухоплови (каска)	-	-	492.041	-	-	0,0%
06 Осигурување на пловни објекти (каска)	274	-	350	-	78	0,0%
07 Осигурување на стока во превоз (карго)	11	7.120	3.000	0	0	0,0%
08 Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	6.492	15.880	10.132	41	64	1,0%
09 Други осигурувања на имот	92.670	59.202	94.382	157	98	14,5%
10 Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	237.952	241.995	271.036	98	88	37,3%
11 Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	2.945	14.530	2.947	20	100	0,5%
12 Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	4	-	-	-	-	0,0%
13 Општо осигурување од одговорност	1.313	1.190	3.277	110	40	0,2%
14 Осигурување на кредити	-	-	2.300	-	-	0,0%
15 Осигурување на гаранции	-	-	-	-	-	0,0%
16 Осигурување на разни финансиски загуби	203	8.647	-	2	-	0,0%
17 Осигурување на правна заштита	-	-	-	-	-	0,0%
18 Осигурување на туристичка помош	21.463	10.812	13.689	199	157	3,4%
<b>Вкупно</b>	<b>638.150</b>	<b>570.321</b>	<b>1.101.294</b>	<b>111,9</b>	<b>57,9</b>	<b>100,0%</b>

Коментари по одделни класи на осигурување

#### Класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - незгода

Во оваа класа реализација во споредба со минатата година и планот е 105 и 141.

Разликата во однос на минатата година и планот е како резултат на исплатата на бонуси по основ менаџерско осигурување, а која не беше планирана.

#### Класа 2 - Доброволно здравствено осигурување

Во оваа класа реализација во споредба со минатата година и планот е со индекси 181 и 173.

Зголемувањето во однос на планот се должи на поголемиот раст на премијата (индекс од 138), како и дополнителните покритија по основ на Ковид 19.

Заклучно со 31 декември 2022 година, во резервација се 374 оштетни побарувања во износ од 4,6 милиони МКД.

### Класа 3 - Осигурување на моторни возила (каска)

Во оваа класа имаме повисока реализација од минатата година (индекс 130), како и во однос на планот (индекс 109). Отстапувањето е генерално резултат на повисоко реализираната премија, што пак резултираше со поголем број на пријавени и ликвидирани штети

### Класа 5 - Осигурување на воздухоплови (каска)

Штета на износ 492 милиони МКД беше планирано да се ликвидира во месец април 2022 година, но истата не беше остварена поради негативна одлука од страна на реосигурителите. За оваа штета ризикот беше 100% цедиран.

### Класа 8 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди

Во оваа класа реализацијата е пониска споредено со минатата година (индекс од 41) и планот (индекс од 64). Помалата ликвидација во оваа година е како резултат на помалиот обем на настанати штети.

### Класа 9 - Други осигурување на имот

Во оваа класа постои повисока реализација во однос на минатата година (индекс од 157), и пониска во однос на планот (индекс од 98).

Повисоката ликвидација во тековната година произлегува од штетите за посеви и плодови кои во 2022 година беа реализирани на 57 милиони МКД, додека во 2021 изнесуваа 27 милиони МКД.

Во резервација се наоѓаат 100 штети во вкупен износ од 10,6 милиони МКД.

### Класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила

Во оваа класа, реализацијата во споредба со претходната година е 98, а во однос на планираното ниво е 88. Причината за отстапките е тоа што во 2022 не беше достигнат планираниот обем на премија (индекс од 95).

Во резервација има вкупно 901 штети во износ од 281 милиони МКД.

### Класа 11 – Осигурување од одговорност на воздухоплови

Во оваа класа беше ликвидирана една штета која се наоѓаше во резервација и беше планирана за оваа година. Износот е целосно под реосигурување.

### Класа 13 - Општо осигурување од одговорност

Во оваа класа, реализацијата во споредба со претходната година е 110, а во однос на планираното ниво е 40. Поради фактот што во оваа класа обично има мал број на штети, тешко е да се предвиди движењето на ликвидацијата во текот на годината и оттаму, можноста за девијација од планот е прилично голема. Сепак отстапките во апсолутни износи се мали.

Заклучно со 31 декември 2022 година, во резервација се 6 штети во износ од 3,9 милиони МКД.


### Класа 18 - Осигурување на туристичка помош

Во оваа класа, реализацијата во споредба со претходната година е 199, а во однос на планираното ниво е 157. Зголемената реализација во споредба со минатата година се должи на растот на премијата (индекси од 161 и 177 во однос на минатата година и планот)

Во продолжение следува преглед на бројот на ликвидирани штети по класи на осигурување.

	31 декември 2022	31 декември 2021	Индекс
	(1)	(2)	(1)/(2)
01 Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	1.432	1.400	102,3
02 Доброволно здравствено осигурување	7.060	4.072	173,4
03 Осигурување на моторни возила (каска)	1.378	1.370	100,6
06 Осигурување на пловни објекти (каска)	1	-	-
07 Осигурување на стока во превоз (карго)	1	3	33,3
08 Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	86	49	175,5
09 Други осигурувања на имот	1.833	1.530	119,8
10 Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	3.058	3.318	92,2
11 Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	4	-	-
13 Општо осигурување од одговорност	6	7	85,7
16 Осигурување на разни финансиски загуби	1	1	100,0
18 Осигурување на туристичка помош	1.115	513	217,3
<b>Вкупно</b>	<b>15.975</b>	<b>12.263</b>	<b>130,3</b>

## 6.3 Нето трошоци за спроведување на осигурувањето



МКД '000	31 декември 2022	31 декември 2021	Индекс	Структура
	(1)	(2)	(1)/(2)	2022
<b>Трошоци за стекнување</b>	<b>163.563</b>	<b>220.854</b>	<b>74,1</b>	<b>35,0%</b>
Провизија	120.142	88.259	136,1	25,7%
Бруто плати на вработените во внатрешната продажна мрежа	98.467	97.861	100,6	21,1%
Останати трошоци за стекнување	2.827	38.826	7,3	0,6%
Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	(57.873)	(4.093)		-12,4%
<b>Административни трошоци</b>	<b>304.154</b>	<b>220.338</b>	<b>138,0</b>	<b>65,0%</b>
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	15.253	24.783	61,5	3,3%
Трошоци за вработените	105.526	96.607	109,2	22,6%
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	794	795	99,9	0,2%
Останати административни трошоци	182.581	98.153	186,0	39,0%
<b>Вкупно</b>	<b>467.717</b>	<b>441.192</b>	<b>106,0</b>	<b>100,0%</b>

На 31.12.2021 година беше извршена измена на „Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување“ (Службен весник 303/2021), со кој се воведуваат измени во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување на одложените трошоци за стекнување. Согласно измените, меѓу другото, во **одложени трошоци за стекнување** се вклучија и бруто платите на внатрешната продажна мрежа, како и одобрените бонуси и попусти на премијата. Примената на Правилникот за контен план започна од 01.01.2022 година, а Друштвото заклучно 31.12.2022 година се усогласи со измените.

Исто така, во рамки на позицијата **Провизија од осигурување и плати на внатрешната продажна мрежа** се вклучени и провизии за екстерната и интерна продажна мрежа пресметани на база на фактурирана премија. Овие провизии почнаа да се пресметуваат од 2022 година согласно „Упатството за евидентирање на трошоци за провизија и останати трошоци за стекнување по однос на склучени договори за осигурување во деловната евиденција на друштвата за неживотно осигурување“ пропишано од Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Вкупниот износ на евидентирани провизии по овој основ во 2022 година изнесува 18,6 милиони денари.

Дополнително, во 2022 беше извршена измена на Правилникот за формата и содржината на финансиски извештаи (Службен весник 118/2022), со што од трошоците за стекнување се исклучуваат трошоците за маркетинг и репрезентација, односно истите од 2022 година се водат позицијата **останати административни трошоци**. Овие трошоци во 2022 година изнесуваат 59,2 милиони денари.

**Трошоците за амортизација** се намалени во однос на претходната година за околу 9 милиони МКД, како резултат на измената на корисниот век на основниот софтвер за работење на вкупно 15 години, односно негово продолжување до 31.12.2027 година.



## 6.4 Реосигурување

Премијата за реосигурување во деловната 2022 година во вкупната бруто полисирана премија на осигурување е застапена со 30%. На реосигурување е пренесен износ од 455 милиони МКД. Во однос на претходната деловна година остварено е зголемување на реосигурителното покривање за 48 милиони МКД. Зголемување има кај скоро сите позиции од реосигурителните договори и тоа:

- Останато реосигурување: 2022: 82 милиони МКД наспроти 2021: 76 милиони МКД
- Фронтинг полиси: 2022: 249 милиони МКД наспроти 2021: 229 милиони МКД
- General QS договор: 2022: 124 милиони МКД наспроти 2021: 103 милиони МКД

Причината за растот кај фронтинг полисите се нови договори кај неколку поголеми клиенти - членки на меѓународни групации, како и зголемена премија кај неколку останати клиенти.

МКД '000	31 декември 2022 (1)	31 декември 2021 (2)	Индекс (1)/(2)
Бруто полисирана премија	1.517.840	1.332.871	113,9
Премија предадена во реосигурување	454.870	406.853	111,8
- Реосигурување	205.585	178.298	115,3
Фронтинг	249.285	228.555	109,1
<b>Нето премија предадена во реосигурување</b>	<b>1.062.970</b>	<b>926.018</b>	<b>114,8</b>

## 6.5 Осигурително-технички резерви

Заклучно со 31 декември 2022 година, Триглав Осигурување АД Скопје има оформено 1.343 милиони МКД бруто технички резервации. Вкупниот износ на бруто техничките резервации во однос на состојбата од 31 декември 2021 година е намален за 24,5%, или во апсолутен износ за 435 милиони МКД.

Состојба на поделни видови на резервации е како што следи:

- Бруто преносните премии на 31 декември 2022 изнесуваа 613 милиони МКД и во однос на состојбата од 31 декември 2021 се зголемени за 7%. Зголемувањето е резултат на повисоко реализираната бруто полисирана премија низ целата година.
- Бруто резервациите за штети изнесуваа 728 милиони МКД и во однос на состојбата од 31 декември 2021 година се намалени за 40% или 476 милиони МКД. Причина за намалувањето е одбивање на една поголема штета од класа 5 – Осигурување на воздухоплови. Штетата беше целосно под реосигурување.

МКД '000	31 Декември 2022 (1)	31 Декември 2021 (2)	Индекс (1)/(2)
Резерви за преносна премија	612.804	571.768	107,2
Резерви за штети	727.607	1.203.336	60,5
Резерви за бонуси и попусти	2.738	2.769	98,9
<b>Вкупно бруто технички резерви</b>	<b>1.343.149</b>	<b>1.777.873</b>	<b>75,5</b>

## 6.6 Структура на финансиските средства

Финансиските средства и вложувања во недвижности на 31 декември 2022 година изнесуваат 1.625 милиони МКД, односно се пониски за 3,4% во однос на минатата година. Понискиот износ е резултат на превреднување на вложувањата расположливи за продажба, а на чија вредност значајно влијаеше растот на пазарните каматни стапки.


Во структурата на вкупните финансиски средства и вложувања во недвижности најголемо учество остваруваат хартиите од вредност расположливи за продажба 68,3% (2021: 72,3%) потоа следат депозитите во банки и останати пласмани со учество од 25,6% (2021: 21,4%), вложувањата во акции и инвестициони фондови се на трето место со 5,0% (2021: 2,0%) вложувањата во заеднички контролирани ентитети со 1,2% (2021: 4,6%), додека вложувањата во недвижности имаат учество од 0,00% (2021: 0,03%).

МКД '000	31 декември 2022 (1)	31 декември 2021 (2)	Индекс (1)/(2)	Структура
Вложувања во недвижности	-	448	-	0,0%
Акции и инвестициони фондови	80.539	32.843	245,2	5,0%
Депозити во банки и останати пласмани	415.250	360.500	115,2	25,6%
Хартии од вредност расположливи за продажба	1.109.239	1.215.189	91,3	68,3%
Вложувањата во друштва во група (придружени друштва и заеднички контролирани ентитети)	19.766	72.747	27,2	1,2%
<b>Вкупно</b>	<b>1.624.795</b>	<b>1.681.726</b>	<b>96,6</b>	<b>100%</b>

\* Во позициите Депозити во банки и Вложувања во заеднички контролирани ентитети не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати (ABP), а кои изнесуваат 3.823 илјади МКД (2021: 2.345 илјади МКД) и 230 илјади МКД (2021: 326 илјади МКД)

Зголемувањето на позицијата „Акции и инвестициони фондови“ е поради тоа што во 2022 година Триглав Осигурување Живот АД, Скопје беше докапитализирано од Триглав Инт. (матичното друштво), со што уделот на Друштвото се намали под 20%. Следствено, вложувањето наместо по методот на главнина, почна да се води по објективна вредност во рамки на позицијата „Акции и инвестициони фондови“.

Структура на финансиските средства и вложувања на 31 декември 2022 година





# 7. Финансиски резултат и финансиска положба

## 7.1 Финансиски резултат

Триглав Осигурување АД Скопје во деловната 2022 година оствари нето добивка од работењето во износ од 40,5 милиони МКД, што претставува раст од 42% во однос на истиот период претходната година

Триглав Осигурување оствари нето добивка од 40,5 милиони МКД, односно +42% повеќе од лани

Повратот на капитал изнесува 4,5%

Комбиниранiot количник се подобри во споредба со минатата година и изнесува 101,0%, рефлектирајќи го намалувањето на штетниот количник

- Нето приходите од премија за 2022 година изнесуваат 1.026 милиони МКД, кое што претставува зголемување во однос на 2021 година за 16%, односно за 140 милиони МКД. Гледано аналитички, причините за растот се:
  - Раст на бруто премијата за 185 милиони МКД, што делуваше позитивно на нето приходите од премијата;
  - Раст на премијата предадена во реосигурување и соосигурување за 48 милиони денари, што делуваше негативно на нето премијата. Во 2022 година, кај фронтинг полисите се забележува зголемување од 20 милиони МКД во однос на минатата година (2022: 249 милиони МКД, а 2021: 229 милиони МКД), додека кај класичното реосигурување раст зголемување од 28 милиони МКД (2022: 205 милиони МКД, а 2021: 178 милиони МКД).
  - Промената во нето резервите за преносна премија, во споредба со 2021 година, влијаеше позитивно за 3,4 милиони МКД.
- Приходите од финансиски вложувања изнесуваат 57,2 милиони МКД и бележат раст во однос на истиот период претходната година од 11%. 72% од овие приходи се однесуваат на камати, а 6% се однесуваат на приходи од наемнини. Останатите приходи од вложувања главно произлегуваат од реализирана наплата на заем кој беше под исправка на вредност (9,9 милиони МКД), што е и главна причина за растот на финансиските приходи.

- Приходи по основ на провизии од реосигурување изнесуваат 90,8 милиони МКД и се повисоки за 11,0 милиони МКД, односно за 14% во однос на 2021 година, во согласност со повисоката премија предадена во реосигурување.
- Останатите осигурителни приходи, како и останатите приходи се минимално зголемени во однос на 2021 година, односно вкупно за 1,4 милиони МКД.
- Во делот на расходите, Друштвото ги оствари следниве резултати:
- Нето расходите за штети се во износ од 567,1 милиони МКД и се за 96,8 милиони МКД (21%) повисоки од минатата година, главно поради поголемиот обем на бруто ликвидирани штети.
- Останатите технички резерви се за 0,2 милиони МКД намалени поради намалените резервации за менаџерско осигурување (дел од Класата 1 – Осигурување од незгода), чии полиси беа ликвидирани кон крајот на годината.
- Трошоците за бонуси и попусти изнесуваат 33,2 милиони МКД и се на исто ниво како и минатата година. Најголем износ на попусти (14 милиони МКД) отпаѓа на осигурување на моторни возила.
- Нето трошоците за спроведување на осигурувањето во деловната 2022 година изнесуваат 468 милиони МКД што претставува раст од 6% или 26,5 милиони МКД во однос на истиот период претходната година. Најголемо влијание за растот имаше позицијата „трошоци за провизија“, која е значајно зголемена согласно растот на бруто полисираната премија, како и фактот што од годинава се пресметува на база на фактурирана, а не на наплатена премија.
- Трошоци од вложувања се во износ од 0,9 милиони МКД и претставуваат намалување од 44% во однос на минатата година. Намалувањето се должи на тоа што минатата година придруженото друштво Триглав Живот имаше остварена загуба за годината, додека оваа година работи со добивка.
- Останати осигурително технички трошоци се во износ од 65 милиони МКД и ова претставува пад од 4% (2,4 милиони МКД), а најголемо намалување има кај штетите за непознати и неосигурени возила (Гарантен фонд).
- Вредносно усогласување на побарувањата е зголемено за 11 милиони МКД. Зголемувањето е резултат на низа фактори како енергетската криза, инфлацијата, руско-украинскиот конфликт итн, а кои допринесуваат кон пролонгирање на наплатата на доспеаните побарувања.

Во продолжение е билансот на успех за годината завршена на 31 декември 2022 и 2021 година.

МКД '000	31	31	Индекс
	декември 2022	декември 2021	
	(1)	(2)	(1)/(2)
Нето заработена премија	1.025.781	885.457	116
Приход од финансиски имот/средства	57.148	51.600	111
Приходи по основ на реосигурување	90.790	79.782	114
Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување	7.739	8.638	90
Останати приходи	16.655	14.406	116
Нето издатоци за штети	(567.064)	(470.225)	121
Промена во останати осигурително технички резерви	208	11.802	2
Издатоци за бонуси и попусти	(33.216)	(33.195)	100
Нето трошоци за спроведување на осигурувањето	(467.717)	(441.192)	106
Трошоци од вложувања	(905)	(1.627)	56
Останати осигурително технички трошоци	(64.804)	(67.216)	96
Вредносно усогласување на побарувањата	(10.911)	(4.405)	248
Останати расходи	(6.000)	(242)	2.482
<b>Резултат од работење пред оданочување</b>	<b>47.705</b>	<b>33.584</b>	<b>142</b>
Данок на добивка	(7.227)	(5.103)	142
<b>Нето резултат од работење</b>	<b>40.478</b>	<b>28.482</b>	<b>142</b>

## 7.2 Финансиска положба

Билансната сума на Друштвото на 31 декември 2022 година изнесува 2.462 милиони МКД, и е за 17% помала во однос на состојбата на ден 31 декември 2021 година.

Актива: Најголемо структурно учество во вкупниот имот на Друштвото остваруваат останатите финансиските средства со 68% и изнесуваат 1.605 милиони МКД (исто ниво како и минатата година). Финансиските вложувања во група изнесуваат 20 милиони МКД и истите се намалени за 73%, како резултат на промена на евидентирање на вложувањето во сестринското друштво Триглав Живот, од придружено друштво согласно IAS 28 во финансиско вложувања согласно IAS 39. Причината за промената во евидентирање е поради пад на учеството во акционерскиот капитал во Триглав Живот под 20%. По финансиските средства следат средствата од реосигурување со учество со 7% и изнесуваат 174 милиони МКД. Истите се пониски поради одбивањето на една штета на повисок износ, а која беше целосно под реосигурување.

Побарувањата имаат структурно учество од 17%, во износ од 427 милиони МКД. Побарувањата за 2022 година остваруваат минимален раст во однос на претходната година за 1%.

Нематеријалниот имот изнесува 27 милиони МКД и во вкупните средства учествува со помалку од 1%. Истиот е зголемен во однос на минатата година поради дополнителни инвестиции во основниот софтвер за работење. Материјалниот имот во вкупната актива учествува со 2% и изнесува 41 милиони МКД.

Останатите средства изнесуваат 41 милиони МКД, од кои пари и паричните еквиваленти изнесуваат 18 милиони МКД и во вкупната актива учествуваат со 0,7%, со што нивното учество е намалено во однос на претходната година, а 23 милиони МКД се однесуваат на опрема и останати материјални средства кои се намалени во однос на претходната година за 34% поради продажба на дел од службените возила и нивна замена со електрични возила.

Побарувањата по основ на одложени и тековни даночни средства изнесуваат 13 милиони МКД и истите главно се однесуваат на одложени даночни средства од вреднување на финансиските средства расположливи за продажба, како и мал дел побарувања по основ на поврат на ДДВ.

Заклучно со декември 2022 година, активните временски разграничувања се во износ од 115 милиони мкд и претставуваат 5% од вкупните средства. Од нив најголемиот дел, односно 107 милиони МКД, се однесуваат на одложени трошоци за стекнување. Истите се значително пораснати, согласно последните измени во Правилникот за контен план на осигурителните друштва.

Пасива: Вредноста на капиталот на ден 31 декември 2022 година изнесува 820 милиони МКД, или за 15% помалку во однос на состојбата од 31 декември 2021 година. Причина за падот е негативната промена во ревалоризационата резерва од вложувањата, како резултат на зголемувањето на каматните стапки на глобално ниво. Структурното учество на капиталот во билансната сума на Друштвото за деловната 2022 година изнесува 33%. Основачкиот (впишан капитал на Друштвото) според податоците од Централниот регистар изнесува 3.009.200 евра.

Бруто техничките резервации остваруваат пад од 24% во однос на состојбата од 31 декември 2021 година и имаат најголемо структурно учество во вкупната пасива со 54%. Падот се должи на одбивањето на една поголема штета како неоснована. Истата беше 100% предадена во реосигурување.

Останатите резерви бележат минимален раст од 1% поради зголемените резерви за вработените (неискористени одмори, како и јубилејни награди и отпремнини).

Даночните обврски бележат пад од 62% поради падот на одложените даночни обврски, а како резултат на падот на ревалоризационата резерва.

Обврските бележат раст од 35% или се повисоки за 61 милиони МКД. Во структурата на изворите на средства учествуваат со 9%. Растот е резултат на зголемување на обврските кон реосигурителите по основ на премија.

Пасивните временски разграничувања изнесуваат 35 милиони МКД и во структурата на вкупната пасива учествуваат со 1,4%. Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2022 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките. Дополнително, вклучени се и идни обврски по основ на реализирана провизија од продажните канали.

Во продолжение следува билансот на состојба за годината завршена на 31 декември 2022 и 31 декември 2021 година.

МКД '000	31 декември 2022	31 декември 2021	Индекс	Структура
	(1)	(2)	(1)/(2)	2021
<b>СРЕДСТВА</b>				
Нематеријален имот	26.675	15.157	176	1%
Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства	41.364	43.831	94	2%
Финансиски вложувања во друштво во група	19.766	72.747	27	1%
Останати финансиски вложувања	1.605.029	1.608.532	100	65%
Средства од реосигурување	173.661	684.713	25	7%
Одложени и тековни даночни средства	13.456	117	11.485	1%
Побарувања	426.587	421.458	101	17%
Останати средства	41.158	58.309	71	2%
Активни временски разграничувања	114.646	54.433	211	5%
<b>ВКУПНО АКТИВА</b>	<b>2.462.342</b>	<b>2.959.297</b>	<b>83</b>	<b>100%</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>				
Капитал	820.097	964.028	85	33%
Бруто технички резерви	1.343.149	1.777.873	76	55%
Останати резерви	26.290	25.938	101	1%
Одложени и тековни даночни обврски	3.910	10.410	38	0%
Обврски	233.630	173.037	135	9%
Пасивни временски разграничувања	35.267	8.012	440	1%
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>	<b>2.462.342</b>	<b>2.959.297</b>	<b>83</b>	<b>100%</b>

## 8. Контрола на ризикот

Управувањето со ризици е процес кој овозможува со одговорно работење да дојдеме до квалитетни сознанија за да носиме исправни одлуки за постигнување на подобри резултати од работењето. Основната одговорност за активно управување со ризиците од работењето ја носат одредени деловни подрачја, кои се одговорни за воспоставување на соодветни и ефикасни внатрешни контроли и спроведување на деловни активности во согласност со ограничувањата на одредени стратешки цели.

Триглав Осигурување АД, Скопје во континуитет ги идентификува, проценува и мери ризиците на кои се изложува во текот на своето работење. Политиката на управување со ризиците претставува планиран и систематизиран пристап на идентификација, процена и пресметка на контрола на ризикот. Имено, Друштвото обезбедува трајно одржување на степенот на изложеност на ризик на ниво кое нема да ги загрози неговите средства и работење и кое ќе обезбеди целосна заштита на интересите на осигурениците, акционерите, оштетените трети лица и други доверители на Друштвото - во согласност со законот и останати прописи, како и интерните правила и процедури.

### 8.1 Адекватност на капиталот

Адекватност на капиталот претставува обезбедување од можните капитални ризици, односно од ризици од кои Друштвото може да не биде способно да го обезбеди потребниот пропишан капитал. Во текот на деловната 2022 година, Друштвото продолжи со редовни пресметки на потребното ниво на капиталот.

Адекватноста на капиталот Друштвото ја проверуваше на квартално ниво преку пресметка на потребното ниво на маргина на солвентноста со примена на методот на стапка на премија и методот на стапка на штети во согласност со Законот за супервизија на осигурување.

### 8.2 Управување со ризикот од осигурување

Едно од главните средства за контрола на ризикот од осигурување е реосигурувањето. За ризиците кои го надминуваат сопствениот капацитет на осигурување, односно за управување со вишок на ризици, Друштвото во деловната 2022 година ги реосигура своите обврски од договорите за осигурување кои го надминуваат износот утврден со Табелата за максимално покритие. Потребите од реосигурување за извештајниот период, се спроведуваа во согласност со Одлуката за утврдено максимално покритие, како и Програма за потребите од реосигурување на Друштвото за деловната 2022 година, каде поединечно се наведени, покрај останатото и видовите на договорите за реосигурување со кои ќе се обезбеди вишокот на ризик.

Во склад со законските решенија, а со цел за трајно обезбедување на извршување на обврските од договорите за осигурување, Друштвото во извештајниот период продолжи со формирање на технички резерви. Утврдување на потребното ниво на техничките резерви, претставува еден од најзначајните фактори за контрола на ризикот, бидејќи со истите се покриваат идните обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување. Формирање на средства кои ги покриваат техничките резерви се вршеше во согласност со законските прописи, утврдената методологија на Заваровалница Триглав д.д., прописите на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и актите и правилниците на Друштвото.

### 8.3 Управување со оперативни ризици

Оперативен ризик е ризик кој произлегува од пропустите во работењето на вработените и органите на Друштвото, несоодветни внатрешни процедури и процеси, неадекватно управување со информационите и други системи, како и поради непредвидени надворешни настани.

Оперативниот ризик има влијание на секоја активност и деловен процес во рамките на Друштвото. Ефикасно управување со оперативните ризици се темели на разбирање на значењето и влијанието на оперативните ризици врз работењето на Друштвото, поделбата на надлежностите и ефикасна контрола во процесот на утврдување, проценување, надзор и контрола на оперативниот ризик. Прелиминарен чекор во воспоставувањето на ефикасно управување со оперативниот ризик е подигање на свеста за оперативниот ризик на сите нивоа на Друштвото. Важна улога во подигање на свеста има и раководството на Друштвото кое е одговорно, во рамките на својот сектор, служба и одделение, да ја пренесе важноста за ефикасно управување со оперативниот ризик. Долгорочна цел на друштвото е да ја подигне свеста на ниво кое што ќе осигура имплементација и квалитетно спроведување на сите останати компоненти во рамките на управување со оперативниот ризик.

За справување со ризикот од управување со средствата и обврските, кој произлегува од неадекватното управување со средствата и обврските, ризик на погрешни проценки, евидентирања, презентирања и обелоденување на вредноста на средствата и обврските како и на приходите, расходите и резултатот на работењето, ризик од рочната неусогласеност на средствата и нивните извори, Друштвото постојано преку донесените акти, политики и постапки, ќе ги идентификува овие ризици, а со оценување на ефикасноста на воспоставениот интерен контролен систем, ќе презема мерки за нивно отстранување.

Контролата на оперативниот ризик ќе се врши со примена на Стратегија на Друштвото за чување на податоци потребни за непречено работење на Друштвото, адекватноста на информациониот систем, процена на големината на ризикот и одредување на тековите на работењето кои посебно се загрозени со оперативниот ризик. Кај контролата на ризикот по поединечни делови од работењето кои исто така посебно се загрозени со оперативен ризик, како и кај формирање и ажурирање на база на податоци значајни за контрола на ризикот, Друштвото во најголем дел ќе се потпира на системот на внатрешна контрола и функцијата на внатрешна ревизија.

### 8.4 Управување со ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност е ризик кој произлегува од неможноста да се претворат поединечни облици на имот во пари, или ризик кој произлегува од неможноста да се доведат во рамнотежа краткорочните средства од една и краткорочните обврски од друга страна.

Ризикот на ликвидност обично произлегува од реализацијата на други видови ризици, како што се кредитниот и пазарниот ризик. Реализацијата на кредитниот ризик, односно висок коефициент на доспеани, а ненаплатени побарувања, како и реализацијата на пазарниот ризик, односно неостварени очекувани приноси, може да допринесе за реализација на ризикот од ликвидност.

Како дел од постигнување на усогласеност со регулаторните барања, Друштвото има донесено интерни акти и тоа „Методологија за утврдување на коефициентот на ликвидност на дневна основа за Триглав Осигурување АД, Скопје“ и „Правилникот за методот на пресметка на коефициентот на ликвидност и минимална ликвидност на Триглав Осигурување АД, Скопје“ со кои се дефинираат активностите, улогите и одговорностите при планирањето и управувањето со ликвидноста и пресметувањето на стапката на ликвидност.

### 8.5 Управување со пазарен ризик

Управувањето со пазарниот ризик подразбира ангажирање и одговорност на сите организациони единици и вработени за спроведување на Политиката за управување со ризици. Постоењето на ефективен систем на контрола и лимити, организациона свест за пазарните ризици, како и унапредување на ИТ технологијата, ќе овозможи спроведување на активности кои ја формираат рамката за управување со пазарниот ризик. Освен оваа политика, елементи за управување со пазарните ризици се обезбедени и со други интерни акти на Друштвото.



Пазарниот ризик се однесува на ризик кој, директно или индиректно, е резултат на флукуациите и/или нестабилноста на пазарните цени на средствата и обврските, вклучувајќи го девизниот ризик, каматниот ризик, ризикот од промена на цените на недвижностите, ризик на сопственичките хартии од вредност итн. Службата за финансии е должна да инвестира во финансиски средства чиј ризик може адекватно да се идентификува, мери, управува и контролира. При поставување на лимити, Друштвото секогаш ќе се води од начелото за усогласеност со регулаторните барања врзани со процесот на вложување. Моменталниот систем на лимити е темелен на постоечката легислатива, која пак е базирана на Солвентност I и правилата за покритие на техничките резерви, структурата на вложување итн.

### 8.6 Управување со кредитен ризик

Кредитен ризик (credit default risk) претставува ризик кој произлегува од промени, односно пад на кредитната способност на издавателот на хартии од вредност, заемопримателот, како и други должници спрема кои Друштвото има побарувања.

Управувањето со кредитниот ризик подразбира склоп на правила и процеси, како и алокација улогите и одговорностите кои Друштвото ќе ги почитува при вложувањето во инвестиции кои се изложени на кредитен ризик. Ефикасно управување со кредитниот ризик има за цел диверзификација на портфолиото на Друштвото, а се со цел ограничување од концентрација на изложеноста на Друштвото.

Кредитниот ризик не е основен ризик од работењето на Друштвото, но произлегува од активности од основното работење (пр: ризик од ненаплатување на побарувањата од осигурениците, ризик од ненаплатување на побарувањата од реосигурителите итн.). Согласно на тоа, Друштвото сака максимално да го ограничи и контролира кредитниот ризик, односно неговиот апетит за преземање на кредитен ризик е значително помал од апетитот за преземање на осигурителен и пазарен ризик. На тој начин, Друштвото посветува повеќе внимание на управување во рамките на својата основна дејност (продажба на осигурителни полиси и следствено, инвестирање на расположливите средства), со што придонесува кон намалување на својот ризичен профил.

### 8.7 Внатрешна ревизија

• Службата за внатрешна ревизија организирана е како самостојна, независна организациона единица на Друштвото која е непосредно подредена на Одборот на директори. Службата е функционално и организационо одвоена од другите организациони делови на Друштвото.

• Дејствувањето на внатрешната ревизија е регулирано со закон, важечките меѓународни признати стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија, начелата на структурата и праксата, внатрешните акти, како и смерниците на Службата за внатрешна ревизија на матичното друштво.

• Со својот независен и непристрасен пристап во текот на обавување на своите работи и објавување на резултатите од работењето, како и известување за спроведената внатрешна ревизија, Службата помага на Одборот на директори и на раководните лица во заштита на имотот на Друштвото и во подобрување на квалитетот од работењето, во економично и ефикасно користење на средствата и сигурност на информациите.

• Кај остварување на стратешките цели и деловната политика, Службата допринесува во подобрување на правилностите и успешноста на постапките во работењето со ризиците, владеење со ризиците и управување со истите со цел остварување на програмата и плановите на Друштвото.

• Со потполен надзор над работењето, Службата проверува дали Друштвото ги извршува своите работи во склад со одредбите на ЗСО, останатите закони, како и внатрешните прописи со кои се регулира работењето на Друштвото.

• Подетално проверува, дали Друштвото води деловни книги и изготвува годишни извештаи, ги вреднува позициите во деловните биланси и годишните сметки и ја известува јавноста за податоците од годишниот извештај изготвен во согласност со ЗСО, како и во согласност со внатрешните прописи со кои се регулира работењето на Друштвото. Службата, согласно постојните прописи, на редовна основа го известува Одборот на директори за конкретно превземените активности и донесени заклучоци.

- 

### • Управување со ризик на измама

Триглав Осигурување АД, Скопје проактивно ги менаџира ризиците од измами, предизвикани како од надворешни фактори (договорувачи на осигурување, осигуреници, посредници, брокери, авто-сервиси, адвокати), така и од внатрешни фактори, односно потенцијалните ризици од измами од лица кои се во работен однос со Друштвото,како и ризиците од измами предизвикани од надворешни фактори со помош на лица кои се во работен однос со Друштвото.

Управувањето со ризиците од надворешни и интерни измами, покрај делот кој ги опфаќа барањата за надомест на штети кај различните видови осигурување, исто така ги опфаќа и различните процеси и деловни активности на Друштвото во останатите домени на работа, како што се маркетинг активностите, процесите на прибава на осигурување, спонзорствата, донациите, поголемите вложувања и инвестиции, процесите на набавки и.т.н.

Триглав Осигурување во текот на 2012 година во доменот на управување со ризици од измами, преку формирање на Службата за спречување, откривање и истрага на измами (СПОРП) на организиран начин отпочна со примена на политика на нулта толеранција кон измами, јасно покажувајќи ја својата посветеност кон проактивна заштита на чесните, регуларни и правно засновани деловни операции на Друштвото. Стратегијата за борба против измами е базирана на три основни столбови – спречување, откривање и истражување на измамите, коишто му овозможуваат на Триглав Осигурување да презема мерки против измамите во делокругот на целокупното свое работење. Друштвото преку работењето на СПОРП, прави напори за сеопфатна примена на добрите практики на меѓународните организации како ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) и IAIS (International Association of Insurance Supervisors) и е посветено на континуирано подобрување на капацитетите и ефикасноста на целокупниот систем на внатрешни контроли поврзани со справувањето со ризици од измами. Во тој дух, на крајот од 2015 година, во согласност со насоките од “SOLVENCY II“ директивата, беше воспоставена нова функција за “Усогласенот на работењето”, со именување на координатор за усогласеност на работењето, кој сега е надлежен за управување со ризиците од интерни измами, додека СПОРП продолжува со своето делување во управувањето со ризици од измами поврзани со примарната осигурителна дејност. Преку усогласено работење и континуирана координацина на СПОРП со клучните функции – Внатрешна ревизија и Усогласеност на работењето, се овозможува посеопфатно заедничко делување и ефикасно сузбивање на ризиците од измами. На овој начин, овие служби спроведуваат заеднички контролни, но и едукативни активности, насочени кон тоа, вработените на сите хиерархиски нивоа да го разберат значењето на политиката на нулта толеранција кон измами и да се однесуваат усогласено со неа. Превентивното однесување во областа на измамите е дел од корпоративната култура, а ТОСК е водечки пример на примена на добри практики во осигурителната индустрија во Македонија.

ТРОСК

Во согласност со обновената стратегија за Групацијата Триглав за периодот 2019-2022 година и насоченоста на групацијата кон дигитализација и нови технологии, ТОСК континуирано ги следи најсовремените светски текови и во оваа област, и инвестира во нови технологии кои ги подобруваат капацитетите и ефикасноста на друштвото во сузбивањето на измамите.

ТРОСК

Така, во 2016 година беше набавена CDR BOSCH (Crash data retrieval) технологија, која на стручните вработени од секторот за штети и регреси, им овозможува да преземат прецизни и фактички податоци, директно од електронските уреди вградени во автомобилите што учествувале во сообраќајни незгоди - за кои се појавува сомнеж за евентуална измама или дилеми околу степенот на одговорноста на учесниците во незгодата.

ТРОСК

Во 2017 година беше завршена и имплементацијата на современо, автоматизирано, софтверско решение (FROPS 2.0) за откривање на измами кај побарувањата за надомест на штети, кое во 2018 и 2019 година веќе покажа конкретни резултати и зголемена ефикасност во откривањето на измами. Со овој успешен проект, ТОСК стана првото осигурително друштво во Македонија кое воведе софтвер за откривање на измами во осигурувањето, со што уште еднаш го потврди својот неприкосновен лидерски статус на домашниот пазар, не само во примарната осигурителна дејност, туку и во сегментот на борба против измамите и применувањето нови технологии.Исто така во 2022 година воспоставена е уште една алатка која е дел од софтверот (FROPS 2.0),автоматска линија за пријавување на случаеви со сомнение за измама од вработените(FROPS WB) ,која на сите вработени им го олесни проток на информации и архивирање на податоците прибавени за случаеви со измама,но активностите во оваа година продолжија и со носење или измена на акти за олеснување работата каде има сомнение за измама и воведува задолжителна употреба на (FROPS WB) таму каде почесто се детектираат случаеви со измама и на CDR BOSCH (Crash data retrieval) технологија кај возилата каде е тоа подржано.

ТРОСК

СПОРП службата продолжува континуирани да одржува средби со вработени во секторите и службите кои биле засегнати со измами во осигурување, пренесувајќи им искуства и едукација на вработените, се со цел подигнување на свесноста за ризиците од измами, но и со се почесто презентирање на примери од нови облици на измами и на пропусти поради кој биле релизирани или имало обид за реализирање на измами во осигурувањето.Додека пак за позначајните информации за работата на СПОРП и за борбата против измамата се информира и преку платформата Gecko HRM / Intranet.

ТРОСК

СПОРП исто така за заштита на Друштвото од измами редовно предлагава и ги превзема сите дозволени правни мерки против сторителите на измамите, како и превентивни мерки за спречување од идно нивно настанување.

## 9. Систем за управување со квалитет согласно меѓународниот стандард ISO 9001:2015

Триглав Осигурување АД, Скопје во месец ноември 2017 година започна со имплементација на Систем за управување со квалитет согласно барањата на меѓународниот стандардот ISO 9001:2015. Паралелно со останатите активности, Друштвото документираше и воведо систем за управување со квалитетот, за кој од страна на највисокото раководство на Друштвото се презема ангажман за негова поддршка и континуирано подобрување на функционалноста.

Сертификационата проверка беше извршена од страна на SIQ Љубљана во месец септември 2018 година, по што Друштвото се стекна со Сертификат за систем за управување со квалитет ISO 9001:2015. Следните проверки на исполнетоста на барањата на стандардот од страна на SIQ Љубљана се изведуваа еднаш годишно, а преку добиените извештаи се докажа дека работењето на Друштвото е во согласност со Стандардот ISO 9001:2015.

Системот за управување со квалитет (ISO 9001:2015) се однесува за целиот деловен систем на Триглав Осигурување АД, Скопје, а Друштвото има назначено и Тим за квалитет преку именување на претставници на Органот на управување.

Од страна на SIQ Љубљана во изминатите години беа дадени препораки со цел подобрување на Системот за управување со квалитет коишто Друштвото во најголем дел ги прифати, а Тимот за квалитет презема дејствија и активности со цел остварување на дадените препораки согласно предвидените рокови.

Од страна на Тимот за квалитет низ годините подготвени се: Извештај на изведените мерки со прифатените препораки согласно Извештајот од проверка/Audit report OSV 01089/2018 (ISO 9001:2015) број 03-18809 од 27.12.2018 година, Извештај на изведените мерки со прифатените препораки согласно Извештајот од проверка/Audit report OSV 01023/2019 (ISO 9001:2015) од 04.10.2019 година, Извештај на изведените мерки со прифатените препораки согласно Извештајот од проверка/ Audit report OSV 010201/2020 (ISO 9001:2015) од 05.11.2020 година и Извештај на изведените мерки со прифатените препораки согласно Извештајот од проверка/ Audit report OSV 001137/2021 (ISO 9001:2015) од 27.09.2021 година.

Во текот на 2021 година Тимот за квалитет изготви и Извештај од интерна проверка на системот за управување со квалитет согласно меѓународниот стандард ISO 9001:2015 (Audit report No2) бр.03-8280 од 13.08.2021 година. Интерната проверка беше извршена во следните подрачја/организациски единици: Сектор за економско финансиски работи, Сектор за продажба, Експозитура Битола и Експозитура Струга, а поради мерките на безбедност и активностите поврзани со спречување на ширењето на вирусот COVID-19, состаноците со одговорните лица на процесите во најголема дел се одржаа по електронски пат, преку Microsoft Teams Meetings.

Раководството во Друштвото редовно го преиспитува системот за управување со квалитет на Друштвото во планирани интервали, со цел обезбедување на негова постојана соодветност, адекватност, ефективност и усогласеност со стратешката насоченост на Друштвото. Па така, во месец април 2018 година беше извршено Првото преиспитување од страна на раководството на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2017 и 2018 година. Преиспитувањата на системот за управување со квалитет се вршат на годишно ниво, а последно преиспитување од страна на раководството на Триглав Осигурување АД е извршено во месец септември 2022 година.

Имплементирањето на системот за управување со квалитет преку користење на стандардот ISO 9001:2015 како рамка придонесува Друштвото да ги документира и подобрува процесите и активностите, а се со цел за подобро задоволување на потребите и очекувањата на клиентите, вработените, стејхолдерите и сите заинтересирани страни.

## 10. Поддршка на информатичка технологија

Основна функција на Службата за информатичко комуникациски технологии во Триглав осигурување АД Скопје е сервис/поддршка на бизнисот во ефикасно и успешно реализирање на поставените планови и стратегии на друштвото, во рамки на генералната стратегија на Групација Триглав и спроведување на корпоративските процеси и процедури. Службата за информатичко комуникациски технологии во Триглав осигурување АД Скопје е поставена според потребите на деловните процеси во друштвото и има за цел навремено, точно и комплетно процесирање на информации и документи релевантни во работењето на друштвото.

Службата се состои од тим од 6 специјалисти со највисока техничка наобразба со добро познавање на осигурителниот бизнис, кои се во тек со најновите современи технологии.

Службата за информатичко комуникациски технологии делува во правец на:

- Целосна достапност на ИТ сервисите;
- Техничка и апликативна поддршка на корисниците на информациските системи;
- Унапредување и имплементација на апликативен софтвер;
- Анализа и моделирање на деловни процеси по поединечни подрачја на работењето, учество во унапредување и развој на поединечни модули на ИС, поддршка и учество во изработка на функционални спецификации за нови функционалности, проектни имплементации на ИС, учество во тестирање и обука на корисници, управување со инциденти и доработки;
- Одржување на инфраструктура (сервери, виртуализација, складирање на податоци, логичко умрежување, управување со ресурси), системски сервиси (AD/DNS/File/Print), база на податоци(MSSQL), безбедност (пристап на корисници, AV, beкар, disaster recovery), фиксна и мобилна телефонија;
- Примена на ИТ политика за безбедност според Правилникот за минимални стандарди од АСО и според безбедносните стандарди на Групација Триглав;
- Усогласеност на ИТ работењето според локалната законска регулатива и усогласеност на ниво на Групација Триглав;
- Управување на ИТ преку следење на ИТ проекти и ресурси и функционирање на Одборот за управување со ИТ, во чии рамки како извршно тело функционира Развоен Совет за управување со развојот на АПО Адинсуре на ниво на Групација Триглав.

### Поважни проекти во 2022 година на Службата за ИКТ беа:

Софтвер:

- Мобилна апликација ( Android i iOS) за каско пријава на штета за крајни корисници - автоматско креирање на штети во Адинсуре, по пат на веб сервиси и интеграција на Core системот на Триглав Осигурување АД, скопје и мобилната апликација за пријава на каско штети;
- Соработка со Шпаркасе Банка - развој на апликативни решенија во соработка со други компании (Third Party Companies) преку веб сервиси (web API) и https протоколи за размена/интеграција на податоци - производ осигурување на неможност на враќање на ануитети од потрошувачки кредит - ЦПИ;
- Соработка со Иуте Кредит - развој на апликативни решенија на Б2Б платформа за два производа (осигурување на неможност на враќање на ануитети од потрошувачки кредит - ЦПИ и осигурување на продолжена гаранција за производи);
- Соработка со Силк Роуд Банка - развој на апликативно решение на Б2Б платформа за осигурување на неможност на враќање на ануитети од потрошувачки кредит - ЦПИ;



## 11. Вработување и структура на вработени

- Соработка со А1 Македонија (телекомуникациска компанија) - развој на апликативни решенија со користење на веб сервиси (web API) и интеграција /размена на податоци преку https протоколи за два производа (“осигурување на телекомуникациска опрема А1” и “комбинирано осигурување на домаќинства А1”) - во тек е тестирање на сервисите на двете страни;
- Увид и процена на штети на далечина - направен е превод на македонски јазик на апликацијата. Во првиот квартал од 2023 се очекува имплементација на целосното решение во соработка со тимот на Заваровалница Триглав д.д. и Адакта доо;
- i.triglav мобилна апликација - во 12/2022 одржан е иницијален состанок на тимот за дигитализација во ЗТ и ТОСК на кој беа претставени предусловите за имплементација на мобилната апликација и следните чекори кои треба да се преземат.


### Хардвер:

- Набавка и замена на 21 постоечки НАС-уреди со нови, со подобри перформанси, како поддршка за предвиденото решение за ДМС;
- Замена на преостанатите 29 мултифункционални уреди (печатач/копир/скенер) за сите три друштва (ТОСК, ТЖСК и ТПСК);
- Набавка на 5 преносни компјутери за потребите на ТОСК;
- Замена на 4 рутери во истурени канцеларии од предвидените 9. Преостанатите 5 ќе бидат заменети во текот на 2023 година;
- Замена на батериите кај сите УПС-и во истурените локации;
- Набавка на нови 23 фискални каси предвидени како замена за постоечките во 2023;
- Приспособување на нов начин на работа на сите фискални каси (најава на секој корисник посебно, согласно препораките од СВР). Процесот ќе продолжи и во 2023.

### Останато:

- Затворање на 16 истурени канцеларии;
- Извршено пенетрациско тестирање на апликациите изложени кон интернет и почеток со имплементација на препораките од добиениот извештај;
- Замена на виртуелни машини со постари оперативни системи со понови (ќе продолжи во 2023);
- Постапка за набавка на решение за ДМС;
- План, презентација и спроведување на едукација за информатичка безбедност на сите вработени во Триглав Осигурување АД, Скопје;
- На Групациско ниво користејќи ги податоците од DWH се спроведува проектот ИФРС17;
- Континуирано усогласување со ревизорски и регулаторни препораки за унапредување на работењето.

Вид на вработување	31	31	Разлика
	декември 2022	декември 2021	
Интерни работници	(1)	(2)	(1)
Застапници	91	99	(8)
<b>Вкупно</b>	<b>219</b>	<b>228</b>	<b>(9)</b>
На определено време	27	34	(7)
На неопределено време	192	194	(2)
<b>Вкупно</b>	<b>219</b>	<b>228</b>	<b>(9)</b>




## 12. Правни и економски односи со поврзани и заинтересирани страни

### 12.1 Основни податоци за Групацјата

Триглав осигурување АД Скопје е дел од Групацјата Триглав, која претставува водечка осигурително-финансиска групацја во Словенија и Адриа регионот, како и една од водечките групации во Југоисточна Европа. Групацјата е присутна во шест држави и има над 5.300 вработени. Основна дејност на Групацјата е осигурителното работење, а остварените приходи изнесува над 1,4 милијарда евра.

На 31 декември 2022 година, квалификуваното учество во Триглав осигурување АД Скопје припаѓа на Триглав Инт. Холдингска Дружба д.д. Љубљана, која поседува 81,69% од вкупно издадените акции (2021: 81,32%). Крајна матична холдинг компанија е Заваровалница Триглав д.д., која има 100% учество во Триглав Инт. Холдингска Дружба д.д. Љубљана.

Во прилог е структурата на поврзаност помеѓу компаниите во Групацјата Триглав биле како што следи:



### 12.2 Трансакции со поврзани и заинтересирани страни

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните и заинтересирани страни во текот на годината биле како што следи:

Во илјади МКД	Матично друштво	Директен сопственик	Сестрински подружници						Вкупно	
			Заваровалница Триглав	Триглав ИНТ.	Триглав РЕ	Триглав Бања Лука	Триглав Загреб	Триглав Белград		Триглав Пензиско
<b>31 декември 2022</b>										
<b>Средства</b>	<b>4.361</b>	-	<b>160.252</b>	-	-	-	<b>317</b>	<b>507</b>	<b>165.437</b>	
Средства од реосигурување	3.272	-	83.357	-	-	-	-	-	86.629	
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	1.018	-	76.895	-	-	-	-	222	78.135	
Останати побарувања	71	-	-	-	-	317	-	285	673	
<b>Обврски</b>	<b>45.979</b>	-	<b>85.524</b>	<b>82</b>	-	-	-	<b>115</b>	<b>131.700</b>	
Обврски кон реосигурители	44.995	-	85.524	-	-	-	-	-	130.519	
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	111	111	
Резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Останати обврски	984	-	-	82	-	-	-	4	1.070	
<b>Приходи</b>	<b>21.059</b>	-	<b>148.032</b>	-	-	<b>65</b>	<b>777</b>	<b>2.278</b>	<b>172.211</b>	
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	332	143	475	
Приходи од провизии и надомести	19.494	-	63.196	-	-	-	-	-	82.690	
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	1.029	-	81.991	-	-	-	-	-	83.020	
Промена во резерви за штети на реосигурителите	442	-	-	-	-	-	-	-	442	
Останати приходи од осигурување	94	-	-	-	-	39	-	-	133	
Останати приходи	-	-	-	-	-	26	445	2.135	2.606	
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	-	-	2.845	-	-	-	-	-	2.845	
<b>Расходи</b>	<b>187.123</b>	-	<b>220.111</b>	-	<b>20</b>	-	<b>56</b>	<b>2.748</b>	<b>410.058</b>	
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	18.606	-	-	-	-	-	18.606	
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	56	11	67	
Пренесена премија на реосигурителите	181.224	-	201.505	-	-	-	-	-	382.729	
Административни трошоци	5.899	-	-	-	20	-	-	2.737	8.656	

Во илјади МКД	Матично друштво	Директен сопственик	Сестрински подружници					Придружени друштва	Вкупно
			Триглав РЕ	Триглав Сараево	Триглав Загреб	Триглав Белград	Триглав Пензиско		
<b>31 декември 2021</b>	<b>Заваровалница Триглав</b>	<b>Триглав ИНТ.</b>	<b>Триглав РЕ</b>	<b>Триглав Сараево</b>	<b>Триглав Загреб</b>	<b>Триглав Белград</b>	<b>Триглав Пензиско</b>	<b>Триглав Живот</b>	
<b>Средства</b>	<b>2.970</b>	-	<b>159.833</b>	-	-	-	<b>61</b>	<b>338</b>	<b>163.202</b>
Средства од реосигурување	2.831	-	97.611	-	-	-	-	-	100.442
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	139	-	62.222	-	-	-	10	123	62.494
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-	51	215	266
<b>Обврски</b>	<b>9.759</b>	-	<b>70.752</b>	-	<b>16</b>	-	-	-	<b>80.527</b>
Обврски кон реосигурители	9.284	-	70.752	-	-	-	-	-	80.036
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	475	-	-	-	16	-	-	-	491
<b>Приходи</b>	<b>22.019</b>	-	<b>150.977</b>	<b>12</b>	-	<b>12</b>	<b>626</b>	<b>2.509</b>	<b>176.155</b>
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	213	213
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	226	337	563
Приходи од провизии и надомести	15.684	-	58.291	12	-	12	-	-	73.999
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	3.812	-	86.574	-	-	-	-	-	90.386
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	749	-	-	-	-	-	749
Останати приходи од осигурување	2.523	-	512	-	-	-	-	-	3.035
Останати приходи	-	-	-	-	-	-	400	1.959	2.359
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	-	-	4.851	-	-	-	-	-	4.851
<b>Расходи</b>	<b>(159.866)</b>	-	<b>(178.311)</b>	-	<b>(284)</b>	-	<b>(144)</b>	<b>(747)</b>	<b>(339.352)</b>
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во резерви за штети на реосигурителите	(3.490)	-	-	-	-	-	-	-	(3.490)
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бруто ликвидирани штети	(125)	-	-	-	(196)	-	(144)	(232)	(697)
Пренесена премија на реосигурителите	(150.315)	-	(178.311)	-	-	-	-	-	(328.626)
Административни трошоци	(5.936)	-	-	-	(88)	-	-	(515)	(6.539)

Главен извршен директор

Горѓе Војновиќ



Извршен директор

Војдан Јорданов



Триглав Осигурување АД  
Бул. 8-ми Септември бр. 16  
1000 Скопје





ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021 и 99/22) и член 39 став 1 точка 2, а во врска со член 40 став 2 точка 1 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје, на својата 60 седница одржана на ден 30.05.2023 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А**

за усвојување на Годишната сметка на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2022 година

**Член 1**

Се усвојува Годишната сметка на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2022 година според следните биланси:

1. Биланс на состојба на 31.12.2022 година,
2. Биланс на успех (ИП) за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.

**Член 2**

Во билансот на состојба на 31.12.2022 година искажани се следните биланси на состојба:

- Актива..... 2.462.342.282 денари
- Пасива..... 2.462.342.282 денари

**Член 3**

Во билансот на успех (ИП) за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година искажани се следните биланси на состојба:

- Вкупни приходи..... 1.198.113.049 денари
- Вкупни расходи..... 1.150.408.537 денари
- Остварена бруто добивка..... 47.704.512 денари
- Данок и придонеси од добивка... 7.226.800 денари
- Нето (чиста) добивка..... 40.477.712 денари

**Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕДСЕДАВАЧ  
СО СОБРАНИЕТО**

---

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021 и 99/22) и член 39 став 1 точка 2, а во врска со член 40 став 2 точка 1 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје, на својата 60 седница одржана на ден 30.05.2023 година, ја донесе следната

**ОДЛУКА**

**за усвојување на Извештајот на Ревизорите и финансиските извештаи  
на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2022 година**

**Член 1**

Се усвојува Извештајот на ревизорите и финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2022 година, потврдени од Ревизорската куќа Дилоит ДОО Скопје.

**Член 2**

Се усвојуваат финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕДСЕДАВАЧ  
СО СОБРАНИЕТО**

---

# **Триглав Осигурување АД Скопје**

**Финансиски извештаи**

за годината завршена на 31 декември 2022

## Содржина

Извештај на независните ревизори	1-2
<b>Финансиски извештаи</b>	
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатна добивка	8
Извештај за парични текови	12
Извештај за промените во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17



## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА Триглав Осигурување АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Триглав Осигурување АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2022 година и извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените во капиталот и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиски извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

Deloitte се однесува на едно или повеќе лица на Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), неговата глобална мрежа на друштва членки и нивните поврзани ентитети (заедно “Deloitte организација”). DTTL (уште познат под називот “Deloitte Global”) и сите негови друштва членки и поврзани лица претставуваат посебни и самостојни правни ентитети, кои едни кон други не можат да бидат обврзани ниту одговорни во однос на трети лица. DTTL и секое DTTL друштво член и поврзан ентитет е одговорно само за своите дела и пропусти, и не е одговорно за постапките на другите. DTTL не обезбедува услуги на клиентите. За да дознаете повеќе Ве молиме погледнете на <https://www2.deloitte.com/mk>.

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА Триглав Осигурување АД Скопје (продолжение)

#### Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Триглав Осигурување АД Скопје на ден 31 декември 2022 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

#### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај и годишна сметка во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото и кои Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година.

Дилоит ДОО Скопје



Александар Аризанов  
Овластен ревизор  
Директор



Александар Аризанов  
Овластен ревизор

Скопје, 10 април 2023

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

		Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
<b>АКТИВА</b>				
<b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)</b>	<b>001</b>	<b>23</b>	<b>26.675</b>	<b>15.157</b>
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		26.675	15.157
<b>Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)</b>	<b>004</b>		<b>1.666.159</b>	<b>1.725.110</b>
<b>I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)</b>	<b>005</b>		<b>41.364</b>	<b>43.831</b>
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	<b>24А</b>	41.364	43.383
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		41.364	43.383
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	<b>24Б</b>	-	448
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		-	448
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
<b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)</b>	<b>013</b>	<b>25</b>	<b>19.766</b>	<b>72.747</b>
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016	<b>25</b>	-	52.596
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	<b>25</b>	19.766	20.151
<b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)</b>	<b>021</b>	<b>26</b>	<b>1.605.029</b>	<b>1.608.532</b>
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022		-	-

	Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023	-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024	-	-
<b>2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)</b>	<b>025</b>	<b>1.189.779</b>	<b>1.232.916</b>
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026	59.901	131
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027	1.049.338	1.215.058
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028	63.650	15.118
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029	16.890	2.609
<b>3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)</b>	<b>030</b>	<b>-</b>	<b>15.116</b>
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031	-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032	-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033	-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034	-	15.116
<b>4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)</b>	<b>035</b>	<b>415.250</b>	<b>360.500</b>
4.1 Дадени депозити	036	415.250	360.500
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037	-	-
4.3 Останати заеми	038	-	-
4.4 Останати пласмани	039	-	-
<b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>	<b>040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>041</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049 )</b>	<b>042</b>	<b>173.661</b>	<b>684.713</b>
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	90.747	86.899
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044	-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	81.826	596.902
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046	1.088	912
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047	-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048	-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049	-	-
<b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>	<b>050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)</b>	<b>051</b>	<b>13.457</b>	<b>117</b>
1. Одложени даночни средства	052	13.344	-
2. Тековни даночни средства	053	113	117
<b>Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)</b>	<b>054</b>	<b>426.587</b>	



		Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
				421.457
<b>I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)</b>	<b>055</b>	<b>29</b>	<b>312.339</b>	<b>320.934</b>
1. Побарувања од осигуреници	056		240.310	253.035
2. Побарувања од посредници	057		71.946	67.775
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		83	124
<b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)</b>	<b>059</b>		<b>79.529</b>	<b>66.141</b>
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		79.529	66.141
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
<b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)</b>	<b>063</b>		<b>34.719</b>	<b>34.382</b>
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	<b>30А</b>	29.926	30.316
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	<b>30Б</b>	543	569
3. Останати побарувања	066	<b>30В</b>	4.250	3.497
<b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>	<b>067</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)</b>	<b>068</b>	<b>31</b>	<b>41.158</b>	<b>58.309</b>
<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)</b>	<b>069</b>	<b>32А</b>	<b>22.709</b>	<b>34.476</b>
1. Опрема	070		22.122	33.888
2. Останати материјални средства	071		587	588
<b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)</b>	<b>072</b>	<b>32Б</b>	<b>18.449</b>	<b>23.833</b>
1. Парични средства во банка	073		18.442	23.826
2. Парични средства во благајна	074		7	7
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
<b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>077</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)</b>	<b>078</b>	<b>33</b>	<b>114.646</b>	<b>54.433</b>
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		4.438	2.345
2. Одложени трошоци на стекнување	080		106.971	49.097
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		3.237	2.991
<b>З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>	<b>082</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)</b>	<b>083</b>		<b>2.462.343</b>	<b>2.959.296</b>
<b>И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>084</b>		<b>468.045</b>	<b>455.649</b>
<b>ПАСИВА</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)</b>	<b>085</b>	<b>34</b>	<b>820.099</b>	<b>964.029</b>
<b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)</b>	<b>086</b>		<b>185.223</b>	<b>185.223</b>

	Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
1. Запишан капитал од обични акции	087	185.223	185.223
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088	-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089	-	-
<b>II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	<b>090</b>	<b>41.972</b>	<b>41.972</b>
<b>III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)</b>	<b>091</b>	<b>(119.716)</b>	<b>64.692</b>
1. Материјални средства	092	377	377
2. Финансиски вложувања	093	(120.093)	60.595
3. Останати ревалоризациони резерви	094	-	3.720
<b>IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)</b>	<b>095</b>	<b>443.576</b>	<b>433.606</b>
1. Законски резерви	096	383.541	374.047
2. Статутарни резерви	097	-	-
3. Резерви за сопствени акции	098	-	-
4. Откупени сопствени акции	099	-	-
5 Останати резерви	100	60.035	59.559
<b>V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА</b>	<b>101</b>	<b>228.566</b>	<b>210.054</b>
<b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>	<b>102</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>103</b>	<b>40.478</b>	<b>28.482</b>
<b>VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>104</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>	<b>105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)</b>	<b>106</b>	<b>39</b>	<b>1.777.873</b>
I. Бруто резерви за преносни премии	107	612.804	571.768
II. Бруто математичка резерва	108	-	-
III. Бруто резерви за штети	109	727.607	1.203.336
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110	2.738	2.769
V. Бруто еквализациона резерва	111	-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112	-	-
<b>Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>	<b>113</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)</b>	<b>114</b>	<b>40</b>	<b>25.937</b>
1. Резерви за вработени	115	16.886	16.533
2. Останати резерви	116	9.404	9.404
<b>Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)</b>	<b>117</b>	<b>41</b>	<b>10.410</b>
1. Одложени даночни обврски	118	-	7.146
2. Тековни даночни обврски	119	3.910	3.264
<b>Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)</b>	<b>121</b>	<b>233.628</b>	<b>173.036</b>

<b>I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)</b>	<b>122</b>
1. Обврски спрема осигуреници	123
2. Обврски спрема застапници и посредници	124
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125
<b>II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)</b>	<b>126</b>
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129
<b>III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)</b>	<b>130</b>
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132
3. Останати обврски	133
<b>3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>134</b>
<b>S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	<b>135</b>
<b>И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S</b>	<b>136</b>
<b>J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА</b>	<b>137</b>

Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
<b>42</b>	<b>16.471</b>	<b>12.778</b>
	16.343	12.778
	-	-
	128	-
<b>42</b>	<b>141.841</b>	<b>94.709</b>
	141.841	94.709
	-	-
	-	-
<b>43</b>	<b>75.316</b>	<b>65.549</b>
	36.970	38.374
	140	150
	38.206	27.025
<b>44</b>	<b>35.267</b>	<b>8.011</b>
	-	-
	2.462.343	2.959.296
	468.045	455.649

Белешките на страните 17 – 77 се составен дел на овие финансиски извештаи

## БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
<b>A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)</b>	<b>200</b>		<b>1.198.113</b>	<b>1.039.883</b>
<b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))</b>	<b>201</b>	<b>10</b>	<b>1.025.781</b>	<b>885.458</b>
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		1.517.840	1.332.871
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		454.870	406.853
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		41.036	56.395
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		3.847	15.835
<b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)</b>	<b>210</b>	<b>11</b>	<b>57.147</b>	<b>51.599</b>
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		762	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		3.477	3.353
2.1 Приходи од наемнини	213		3.395	3.353
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		82	-
3. Приходи од камати	216		41.127	39.352
4. Позитивни курсни разлики	217		52	67
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		-	67
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		921	8.448
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		591	8.404
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		330	44
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		10.808	312
<b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>223a</b>	<b>12</b>	<b>90.790</b>	<b>79.782</b>



<b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>224</b>
<b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>225</b>
<b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)</b>	<b>226</b>
<b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)</b>	<b>227</b>
1. Бруто исплатени штети	228
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231
5. Промени во бруто резервите за штети	232
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234
<b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)</b>	<b>235</b>
<b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)</b>	<b>236</b>
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238
<b>2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)</b>	<b>239</b>
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241
<b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)</b>	<b>242</b>
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244
<b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)</b>	<b>245</b>
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247
<b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)</b>	<b>248</b>

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
12	7.739	8.638
13	16.656	14.406
	<b>1.150.408</b>	<b>1.006.298</b>
14	<b>567.064</b>	<b>470.225</b>
	638.150	570.321
	24.975	13.734
	-	-
	85.458	99.083
	(475.729)	10.222
	-	-
	(515.076)	(2.499)
	<b>(208)</b>	<b>(11.802)</b>
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	<b>(208)</b>	<b>(11.802)</b>
	(31)	(11.896)
	177	(94)
	-	-
	-	-
	-	-
15	<b>33.216</b>	<b>33.195</b>

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		78	344
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		33.138	32.851
<b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)</b>	<b>251</b>		<b>467.717</b>	<b>441.191</b>
<b>1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)</b>	<b>252</b>	<b>16</b>	<b>163.563</b>	<b>220.853</b>
1.1 Провизија	253		120.142	88.259
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а		98.467	97.861
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		2.827	38.826
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		(57.873)	(4.093)
<b>2. Административни трошоци (257+258+259+260)</b>	<b>256</b>	<b>17</b>	<b>304.154</b>	<b>220.338</b>
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		15.253	24.783
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258		105.526	96.607
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		60.577	55.260
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		5.548	5.694
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		24.556	24.017
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		14.845	11.636
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		794	795
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260		182.581	98.153
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		144.895	75.615
2.4.2 Материјални трошоци	260б		17.430	14.335
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		20.256	8.203
<b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)</b>	<b>261</b>	<b>18</b>	<b>905</b>	<b>1.626</b>
<b>1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста</b>	<b>262</b>		<b>48</b>	<b>53</b>
<b>2. Трошоци за камати</b>	<b>263</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Негативни курсни разлики</b>	<b>264</b>		<b>846</b>	<b>528</b>
<b>4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)</b>	<b>265</b>		<b>11</b>	<b>1.045</b>
<b>5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)</b>	<b>266</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба  
 5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)  
 5.3 Останати финансиски вложувања  
 6. Останати трошоци од вложувања  
**VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)**  
 1. Трошоци за превентива  
 2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување  
**VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА**  
**IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА**  
**X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)**  
**XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)**  
**XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА**  
**XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК**  
**XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)**  
**XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)**

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година	
267	-	-	
268	-	-	
269	-	-	
270	-	-	
271	19	64.804	67.216
272		-	-
273		64.804	67.216
274	20	10.911	4.405
275	21	5.999	242
276		47.705	33.585
277		-	-
278	22	7.227	5.103
279		-	-
280		40.478	28.482
281		-	-

Белешките на страните 17 – 77 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 77 се одобрени од извршните членови на Одборот на директори на 27.02.2023 година и потпишани од:

Г-дин Ѓорѓе Војновиќ  
 Главен извршен директор




Г-дин Војдан Јорданов

Извршен директор



## ПТ: Извештај за паричните текови

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
<b>A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>а</b>		
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)</b>	<b>300</b>	<b>1.443.711</b>	<b>1.305.340</b>
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1.388.438	1.248.671
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	1.795	23.092
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	53.478	33.577
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)</b>	<b>306</b>	<b>1.350.491</b>	<b>1.282.117</b>
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	581.739	561.304
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	250.841	268.701
4. Надоместоци и други лични расходи	310	199.595	192.357
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	308.194	255.505
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	9.879	4.250
8. Останати одливи од редовни активности	314	243	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)</b>	<b>315</b>	<b>93.220</b>	<b>23.223</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)</b>	<b>316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>	<b>б</b>		
<b>V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)</b>	<b>317</b>	<b>642.181</b>	<b>888.755</b>
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	6.085	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	587.551	845.009
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	757	252
8. Приливи од камати	325	47.788	43.494
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)</b>	<b>326</b>	<b>740.721</b>	<b>897.594</b>
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	7.113	8.550
2. Одливи по основ на материјални средства	328	635	8.602
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	732.973	880.442
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)</b>	<b>335</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)</b>	<b>336</b>	<b>98.540</b>	<b>8.839</b>
<b>V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>В</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)</b>	<b>337</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)</b>	<b>341</b>	<b>10</b>	<b>1.250</b>
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	10	1.250
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)</b>	<b>345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353

Тековна деловна година	Претходна деловна година
10	1.250
2.085.892	2.194.095
2.091.222	2.180.961
-	13.134
5.330	-
23.833	10.681
(54)	18
18.449	23.833

Белешките на страните 17 – 77 се составен дел на овие финансиски извештаи

## ПК: Извештај за промени во капиталот

	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви		
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Ост. резерви						Вкупно резерви	
<b>Состојба на 1 јануари претходната деловна година</b>	<b>I</b>	185.223	41.972	368.965	-	-	49.395	-	-	43.270	208.821	15.246	912.892
Промена во сметководствените политики	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	II2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено</b>	<b>II</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>368.965</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49.395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.270</b>	<b>208.821</b>	<b>15.246</b>	<b>912.892</b>
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	22.655	-	-	28.482	51.137
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.482	-	28.482
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	22.655	-	-	-	22.655
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	22.655	-	-	-	22.655
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	5.082	-	-	10.164	15.246	(1.233)	1.233	(15.246)	-	-
Зголемување, намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	5.082	-	-	10.164	15.246	(1.233)	1.233	(15.246)	-	-
<b>Состојба на 31 декември претходната деловна година (исправена)</b>	<b>V</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>374.047</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.559</b>	<b>433.606</b>	<b>-</b>	<b>64.692</b>	<b>210.054</b>	<b>28.482</b>	<b>964.029</b>
<b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година</b>	<b>VI</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>374.047</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.559</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64.692</b>	<b>210.054</b>	<b>28.482</b>	<b>964.029</b>

	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви		
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Ост. резерви						Вкупно резерви	
Промена во сметководствените политики	VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преравено</b>	<b>VII</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>374.047</b>	-	-	<b>59.559</b>	<b>433.606</b>	-	<b>64.692</b>	<b>210.054</b>	<b>28.482</b>	<b>964.029</b>
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	(184.407)	-	40.478	(143.929)
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.478	40.478
<b>Несопственички промени во капиталот</b>	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	(184.407)	-	-	-	(184.407)
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	(184.407)	-	-	(184.407)
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сопственички промени во капиталот</b>	<b>IX</b>	-	-	<b>9.494</b>	-	-	<b>476</b>	<b>9.970</b>	-	-	<b>18.512</b>	<b>(28.482)</b>	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	9.494	-	-	476	9.970	-	-	18.512	(28.482)	-
<b>Состојба на 31 декември тековната деловна година</b>	<b>X</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>383.541</b>	-	-	<b>60.035</b>	<b>443.576</b>	-	<b>(119.716)</b>	<b>228.566</b>	<b>40.478</b>	<b>820.099</b>

Белешките на страните 17 – 77 се составен дел на овие финансиски извештаи.

## 1. Општи информации

Триглав осигурување АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија.

Друштвото е иницијално основано во 1968 година како дел од Зоил Дунав Београд. Своего осамостојување друштвото го добива во 1994 година, со трансформација и регистрација во акционерско Друштво со решение бр.09-5278/1, добиено од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.

На 15 ноември 2007 година доаѓа до промена на сопственичката структура на А.Д за осигурување Вардар - Скопје, со блок трансакција на македонската берза, каде што, Заваровалница Триглав д.д, откупува 70,36% од акционерскиот капитал и станува сопственик на мнозинскиот дел од акциите.

Во 2011 година акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана кога исто така беше зголемено и учеството во акционерскиот капитал од 73,38%.

На 20 септември 2011 година, настана промена на името на Друштвото и ребрендирање од АД за осигурување ВАРДАР Скопје во Триглав осигурување АД Скопје.

На 31 декември 2022 година, квалификуваното учество во Триглав осигурување АД Скопје припаѓа на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана (81,69%). Крајна матична холдинг компанија е Заваровалница Триглав д.д.

Друштвото е регистрирано за вршење на 18 класи на неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, одговорност кон трети лица, осигурување на моторни возила, општо осигурување од одговорност, осигурување од пожар, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот.

Во согласност со член 80-а и член 6 од Правилата за котација на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје, од мај 2013 година акциите на Триглав Осигурување АД, Скопје котираат на подсегментот Задолжителна котација на Македонската Берза. Со тоа, Друштвото има постојана обврска да ги објавува сите информации нужни за проценка на моменталната состојба на друштвото, вклучувајќи ги и објавувањата кои се однесуваат на деловното работење, капиталот, значајни промени во финансиската состојба, дивидендниот календар, како и објавувањето на финансиски извештаи.

## 2. Органи на Друштвото

Начинот на управување на Триглав Осигурување АД, Скопје е според едностепен систем на управување.

Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори, со помошно тело Ревизорска комисија

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните прописи за работење.

Членовите на Одборот на директори се прикажани во продолжение:

- Г-дин Ѓорѓе Војновиќ, МБА – извршен член - главен извршен директор; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Војдан Јорданов MScBA – извршен член - извршен директор; магистер на науки за бизнис администрација, менаџмент на иновации;
- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА – Претседател на Одборот на директори; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Дарко Поповски, МБА – неизвршен член; магистер по бизнис администрација;

## **2. Органи на Друштвото (продолжение)**

- Г-дин Блаж Кметец, неизвршен член, магистер по финансии;
- Г-дин Матеј Ферлан, MBA – независен неизвршен член- магистер по бизнис администрација и
- Г-дин Ѓорѓи Јанчевски, дипломиран економист- независен неизвршен член.

Во текот на 2022 година, Одборот на директори одржа дванаесет (12) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

Со цел благовремено и квалитетно извршување на обврските од страна на Одборот на директори формирана е Ревизорска комисија како помошно тело на Одборот на директори. Ревизорската комисија обезбедува надзор и контрола на интегритетот на финансиско известување, внатрешна контрола, ефективност на внатрешната ревизија и дава препорака за избор на друштво за ревизија.

Ревизорската комисија има 5 (пет) члена и тоа:

- г-ѓа Матеја Гержина, претседател на Ревизорската комисија;
- г-дин Дарко Поповски, член;
- г-ѓа Јана Полда, член;
- г-дин Бранко Флисар, член и
- г-дин Миран Крашевец.

Во временскиот период од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година Ревизорската комисија одржа седум (7) седници на кои што беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото, а кои особено се однесуваат на сметководственото и финансиското работење на Друштвото, работата на внатрешната и надворешната ревизија, ефикасноста на работењето на внатрешните контроли и управување со ризици, инспекциските и надворешните контроли во Друштвото и слично.

## **3. Вработени**

На 31 декември 2022 година, Друштвото имаше 219 вработени (2021: 228) од кои што 128 се интерно вработени (2021: 129) , а 91 (2021: 99) се застапници.



#### 4. Основа за изготвување

##### (а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештај се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018, 290/2020, 215/2021 и 99/22), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во *“Правилникот за водење сметководство”* во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2012 година, *“Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси”* објавен во Службен весник број 169/2010, 141/2013, 61/2016 и 107/2020, *„Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување“* објавен во Службен весник број 148/2010, 41/2011, 170/2019 и 303/2021, и се презентирани во согласност со *“Правилникот за формата и содржината на финансиските извештај и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување”* објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016, 170/2019 и 118/2022).

##### (б) Основи за мерење

Финансиските извештај се изготвени според историската вредност освен за:

- средствата расположливи-за-продажба, а кои се мерат по објективна вредност,
- финансиски средства за тргување, а кои се мерат по објективна вредност.

##### (в) Функционална и презентациона валута

Финансиските извештај се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кои се функционална и презентациона валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

##### (г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештај во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија на осигурувањето, и останатите пропишани законски и подзаконски акти од Агенцијата за супервизија на осигурувањето бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од раководството во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештај се прикажани во белешка 6.

#### 4. Основа за изготвување (продолжение)

##### (д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2022 и 2021 година беа како што следи:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>МКД</b>	<b>МКД</b>
1 ЕУР	61,4932	61,6270

## **5. Значајни сметководствени политики**

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

### **(а) Класификација на договорите за осигурување**

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

### **(б) Договори за осигурување**

#### **(i) Признавање и мерење**

*Општи договори за осигурување*

*Премии*

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици. Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

*Резерва за преносна премија*

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

*Штети*

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(б) Договори за осигурување (продолжение)**

**(i) Признавање и мерење (продолжение)**

*Штети (продолжение)*

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за штети не се дисконтираат.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Иако раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервираниот износ. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

**(ii) Средства од реосигурување**

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурителот на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(б) Договори за осигурување (продолжение)**

**(ii) Средства од реосигурување (продолжение)**

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

**(iii) Одложени трошоци за стекнување**

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните маржи. Трошоците за стекнување вклучуваат:

- Трошоци за провизија,
- Бруто плати на вработени во внатрешната продажна мрежа,
- Трошоци за одобрени бонуси и попусти за склучени договори за осигурување и
- останати директни трошоци за стекнување на полиси за осигурување кои се однесуваат непосредно на склучувањето на нови договори за осигурување или обнова на постоечки договори за осигурување.

Друштвото не ги одложува трошоците кои:

- Би настанале без оглед дали е склучен или не договор за осигурување,
- Не може директно да се поврзат со конкретен договор за осигурување.

Трошоците за стекнување се одложуваат на принцип конзистентен со начинот на кој Друштвото ги признава приходите од полисираната премија, односно на *pro rata temporis* методот.

**(iv) Тест за соодветност на обврската**

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во извештајот за сеопфатната добивка за тековната година.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на извештајот за финансиската состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на извештајот за финансиската состојба.

**(v) Побарувања и обврски од осигурување**

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.



**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(в) Приходи**

**(i) Заработени премии од договори за осигурување**

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во белешка 5 (б).

**(ii) Приходи од провизии и надомести**

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од странски осигурителни компании и Националното Биро по основ на исплатени штети, како и приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

**(iii) Приходи од вложувања**

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати и дивиденди, нето добивки од финансиските средства класифицирани како финансиските инструменти за тргување кои што се мерат по објективна вредност, како и остварени добивки од финансиските средства класификувани како расположливи-за-продажба.

**(iv) Приходи од наем**

Приходот од наем од недвижностите дадени под закуп се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка по пропорционална метода во времетраењето на закупот.

**(г) Расходи од закупни направи направени за оперативен наем**

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

**(д) Користи за вработените**

**(i) Планови за дефинирани придонеси**

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

**(ii) Краткорочни користи за вработените**

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(д) Користи за вработените (продолжение)**

**(iii) Останати долгорочни користи за вработените**

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

**(ѓ) Даноци**

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија ("Сл. весник" бр.112 од 25.07.2014 година), Триглав Осигурување, Скопје е подложен на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во "Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување" и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

**Признавање на резервации за данок**

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

**(е) Недвижности и опрема**

**(i) Признавање и мерење**

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување. Вредноста на недвижностите и опремата на 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди, беше определена како претпоставена вредност на тој датум.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

**(ii) Последователни издатоци**

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(е) Недвижности и опрема (продолжение)**

Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

**(iii) Амортизација**

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

**(ж) Нематеријални средства**

**(i) Сопствени средства**

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

**(ii) Последователни издатоци**

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

**(iii) Амортизација**

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	20

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

**Оштетување на нефинансиски средства**

Раководството на Друштвото на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштетени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

## 5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

### (з) Финансиски средства

#### (i) Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

*Финансиски средства чувани за тргување* се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргува.

*Вложувања чувани-до-достасаност* се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

*Заемите и побарувања одобрени од Друштвото* се недеривативни финансиски средства со фиксни или определени плаќања кои не котираат на активен пазар, со исклучок на финансиските средства кои се чуваат за тргување или се определени при почетното признавање како средства по објективна вредност преку добивка или загуба, или како расположливи за продажба. Со овие средства се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

*Вложувања расположливи-за-продажба* се недеривативни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба или не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање, или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба. Хартии од вредност во оваа категорија се оние кои се наменети да се чуваат на неопределено време и може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или одговор на промените во пазарните услови.

#### (ii) Признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

#### (iii) Деприснавање

Друштвото ги деприсува финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги деприсува финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

#### (iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да го реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

## **5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

### **(з) Финансиски средства (продолжение)**

#### **(v) Мерење**

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

По почетното признавање, финансиските средства за тргување, и финансиските средства расположиви-за-продажба, Друштвото ги мери по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба. Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиската состојба. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти неможе соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Друштвото ја одредува објективната вредност на финансиските средства расположиви за продажба преку дисконтирање на идните парични текови од средствата. Во периодите пред 1 јануари 2016 година како основа за дисконтирање се користеше приносот до доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. С. Македонија. Во периодот по 1 јануари 2016 година, Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. С. Македонија. Промената беше извршена поради неколку фактори, а пред се поради измените во Законот за супервизија на осигурувањето со кои што на осигурителните компании во Р. С. Македонија им се оневозможи да инвестираат во овие финансиски инструменти. Дополнително, самата природа и карактеристики на Еврообврзниците е различна од државните обврзници кои се дел од финансиското портфолио на Друштвото и оттаму, нејзиното користење како основа за објективно вреднување постанува несоодветно.

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Остварените добивки и загуби, како и неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се чуваат за тргување се вклучуваат во извештајот за сеопфатната добивка во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства чувани за тргување го вклучуваат и приходот од камата.

Неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположиви-за-продажба се признаваат директно во капиталот, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

При продажба и оштетување на финансиските средства расположиви-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во капиталот се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка. Во случај кога финансиските средства расположиви-за- продажба носат камата, каматата пресметана по методот на ефективна камата се признава во извештајот за сеопфатната добивка.



**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(з) Финансиски средства (продолжение)**

**(с) Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

**(и) Обезвреднување на средствата**

**(i) Недеривативни финансиски средства**

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

**Заеми и побарувања**

Друштвото издвојува загуби поради оштет ување согласно *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)**

**(i) Недеривативни финансиски средства (продолжение)**

***Финансиски средства расположливи за продажба***

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за- продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за- продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

**(ii) Нефинансиски средства**

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(j) Резервирања**

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба поради обезвреднување на средствата поврзано со тој договор.

**(к) Заеми**

Каматоносните заеми на почетокот се признаваат по објективна вредност намалена за со нив поврзаните трансакциони трошоци. Последователно по почетното признавање, каматоносните заеми се искажани по амортизирана набавна вредност вклучувајќи ја и било која разлика помеѓу набавната вредност и надоместувачката вредност признаена во извештајот за сеопфатната добивка во текот на годината според методот на ефективна камата.

**(л) Акционерски капитал**

**(i) Обични акции**

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

**(ii) Откуп на сопствени акции**

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

**(iii) Дивиденди**

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

**(љ) Известување по сегменти**

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент

## **6. Сметководствени проценки и расудувања**

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

### **(i) Клучни извори на несигурност во проценките**

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

#### ***Резерви по договори за осигурување***

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

#### ***Општи договори за осигурување***

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети (“ИБНР”) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

**6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)**

***Општи договори за осигурување (продолжение)***

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати, а сеуште непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

***Претпоставки***

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2021 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

**(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото**

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

**6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото (продолжение)**

**Класификација на договорите за осигурување**

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

**Класификација на финансиските средства и обврски**

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност, како што е презентирани во сметководствените политики во белешка 5.

**(iii) Анализа на сензитивност**

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2022 година и 31 декември 2021 година се презентирани во табелата подолу.

За годината завршена на 31 декември 2022 година:

Во илјади денари	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
<b>Тековна позиција на капиталот</b>	<b>40.478</b>	<b>820.097</b>	<b>208.867</b>	<b>184.480</b>	<b>393%</b>	-
2% зголемување на приносот од вложувања	41.621	821.240	208.867	184.480	393%	1%
2% намалување на приносот од вложувања	39.335	818.954	208.867	184.480	392%	(1%)
5% зголемување на настанати штети	12.125	791.744	208.867	184.480	379%	(14%)
5% намалување на настанати штети	68.831	848.450	208.867	184.480	406%	14%
2% зголемување на вкупните трошоци	28.807	808.426	208.867	184.480	387%	(6%)
2% намалување на вкупните трошоци	52.149	831.768	208.867	184.480	398%	6%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	43.026	822.646	208.867	184.480	394%	1%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	37.929	817.548	208.867	184.480	391%	(1%)



**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)**

За годината завршена на 31 декември 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
<b>Тековна позиција на капиталот</b>	<b>28.482</b>	<b>964.028</b>	<b>177.972</b>	<b>184.881</b>	<b>521%</b>	-
2% зголемување на приносот од вложувања	29.514	965.060	177.972	184.881	522%	1%
2% намалување на приносот од вложувања	27.450	962.996	177.972	184.881	521%	(1%)
5% зголемување на настанати штети	4.970	940.516	177.972	184.881	509%	(13%)
5% намалување на настанати штети	51.993	987.539	177.972	184.881	534%	13%
2% зголемување на вкупните трошоци	17.524	953.070	177.972	184.881	516%	(6%)
2% намалување на вкупните трошоци	39.439	974.985	177.972	184.881	527%	6%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	36.960	972.506	177.972	184.881	526%	5%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	20.004	955.550	177.972	184.881	517%	(5%)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

## **7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик**

### ***Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување***

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

### ***Стратегија за запишување на полиси за осигурување***

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

### ***Стратегија за реосигурување***

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така, Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат на настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

## 7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

*Усогласеност на средствата и обврските*

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2022 година, дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 1.522.927 илјади денари (2021: 1.632.365 илјади денари). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, акции, како и државни обврзници.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Средства</b>		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	18.450	23.833
Депозити во банки	415.250	360.500
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни записи	-	-
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни обврзници	1.045.480	1.202.741
Обврзници и други должнички хартии со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	12.421	12.449
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	10.836	11.518
Акции со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ, ако нивен издавач е правно лице со седиште во РМ	3.600	3.600
Вложувања во инвестициони фондови	16.890	17.725
Вложувања во долгорочни обврзници и хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	-	-
Друг вид вложувања согласно правилата на АСО	-	-
<b>Вкупно вложени средства од техничките резерви</b>	<b>1.522.927</b>	<b>1.632.365</b>
<b>Обврски (Технички резерви)</b>		
Бруто резерви по договори за осигурување	1.343.149	1.777.873
Дел за реосигурителот	(173.661)	(684.713)
<b>Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)</b>	<b>1.169.488</b>	<b>1.093.160</b>
<b>Усогласеност на средствата и обврските</b>	<b>353.439</b>	<b>539.205</b>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето и “Правилникот за видовите и карактеристиките на средствата кои ги покриваат техничките резерви, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување” паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Депозитите во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република С. Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

## **7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

### ***Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)***

Исто така, акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, додека за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2022 година, паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки изнесуваат 1,2% (2021: 1,5%) , депозитите во банки изнесуваат 27,3% (2021: 22,1%) , државните записи и државните обврзници изнесуваат 68,6% (2021: 73,7%), обврзниците издадени од правни лица изнесуваат 0,8% (2021: 0,8%) акциите изнесуваат 0,9% (2021: 0,9%), вложувањата во инвестициони фондови изнесуваат 1,1% (2021: 1,1%), додека вложувањата во долгорочни обврзници чиј издавач е странски правен субјект изнесуваат 0% (2021: 0%) од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

### ***Одговорност кон трети лица***

#### ***Карактеристики***

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно, оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори, како што се природата на покретието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година.

Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така да и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

#### ***Управување со ризикот***

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите инфоформации.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

### ***Имот***

#### ***Карактеристики***

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република С. Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и трошоците на Друштвото.

## 7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

### *Имот (продолжение)*

#### *Карактеристики (продолжение)*

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај, штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

#### *Управување со ризикот*

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корекција со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

### *Осигурување на возила*

#### *Карактеристики*

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република С. Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан, предмет на одредени лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

#### *Управување со ризикот*

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

## 7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

### *Осигурување на возила (продолжение)*

#### *Управување со ризикот (продолжение)*

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така, истите зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до одреден утврден лимит.

#### *Развој на штети*

Друштвото нема презентирани информации за развојот на штети т.е споредба меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично се разрешуваат во рок од една година.

#### *Концентрација на ризикот од осигурување*

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

#### **(i) Географска и секторска концентрација**

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република С.Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

#### **(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани**

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се - вишок на ризик за класата на осигурување имот, договор за екседентно техничко реосигурување, квотен договор за реосигурување на ризикот земјотрес и вишок на штета за зелена карта. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик**

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

**(i) Каматен ризик**

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти и депозити во домашни банки. Не-сопственичкиот дел од финансиските средства е изложен на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

**Заеднички обврски**

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.



**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(i) Каматен ризик (продолжение)**

За годината завршена на 31 декември 2022 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
<b>Средства</b>									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25	19.766	19.766	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	1.189.778	-	-	-	15.754	263.614	829.871	80.539
Финансиски вложувања за тргување		-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	26В, 26Г	415.250	-	42.250	25.000	110.000	238.000	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	173.661	-	-	-	-	-	-	173.661
Одложени и тековни даночни средства	28	13.457	-	-	-	-	-	-	13.457
Побарувања од непосредни работи на осигурување	29	312.339	-	-	-	-	-	-	312.339
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		79.529	-	-	-	-	-	-	79.529
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	34.719	-	-	-	-	-	-	34.719
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	18.449	-	-	-	-	-	-	18.449
Активни временски разграничувања	33	114.646	-	-	-	-	-	-	114.646
<b>Вкупно средства</b>		<b>2.371.594</b>	<b>19.766</b>	<b>42.250</b>	<b>25.000</b>	<b>125.754</b>	<b>501.614</b>	<b>829.871</b>	<b>827.339</b>
<b>Обврски</b>									
Бруто технички резерви	39	(1.343.149)	-	-	-	-	-	-	(1.343.149)
Останати резерви	40	(26.290)	-	-	-	-	-	-	(26.290)
Одложени и тековни даночни обврски	41	(3.910)	-	-	-	-	-	-	(3.910)
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	(16.471)	-	-	-	-	-	-	(16.471)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	42	(141.841)	-	-	-	-	-	-	(141.841)
Останати обврски	43	(75.316)	-	-	-	-	-	-	(75.316)
Пасивни временски разграничувања	44	(35.267)	-	-	-	-	-	-	(35.267)
<b>Вкупно обврски</b>		<b>(1.642.244)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.642.245)</b>
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>		<b>729.350</b>	<b>19.766</b>	<b>42.250</b>	<b>25.000</b>	<b>125.754</b>	<b>501.614</b>	<b>829.871</b>	<b>(814.905)</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(i) Каматен ризик (продолжение)**

За годината завршена на 31 декември 2021 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
<b>Средства</b>									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25	72.747	20.151	-	-	-	-	-	52.596
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	1.232.916	-	-	-	131	239.849	975.209	17.727
Финансиски вложувања за тргување		15.116		15.116					-
Депозити, заеми и останати пласмани	26В, 26Г	360.500	55.000	32.000	27.500	149.000	97.000		-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	684.713	-	-	-	-	-	-	684.713
Одложени и тековни даночни средства	28	117	-	-	-	-	-	-	117
Побарувања од непосредни работи на осигурување	29	320.934	-	-	-	-	-	-	320.934
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		66.141	-	-	-	-	-	-	66.141
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	34.382	-	-	-	-	-	-	34.382
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	23.833	-	-	-	-	-	-	23.833
Активни временски разграничувања	33	54.433	-	-	-	-	-	-	54.433
<b>Вкупно средства</b>		<b>2.865.832</b>	<b>75.151</b>	<b>47.116</b>	<b>27.500</b>	<b>149.131</b>	<b>336.849</b>	<b>975.209</b>	<b>1.254.876</b>
<b>Обврски</b>									
Бруто технички резерви	39	(1.777.873)	-	-	-	-	-	-	(1.777.873)
Останати резерви	40	(25.938)	-	-	-	-	-	-	(25.938)
Одложени и тековни даночни обврски	41	(10.429)	-	-	-	-	-	-	(10.429)
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	(12.778)	-	-	-	-	-	-	(12.778)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	42	(94.709)	-	-	-	-	-	-	(94.709)
Останати обврски	43	(65.549)	-	-	-	-	-	-	(65.549)
Пасивни временски разграничувања	44	(8.012)	-	-	-	-	-	-	(8.012)
<b>Вкупно обврски</b>		<b>(1.995.288)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.995.288)</b>
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>		<b>870.544</b>	<b>75.151</b>	<b>47.116</b>	<b>27.500</b>	<b>149.131</b>	<b>336.849</b>	<b>975.209</b>	<b>(740.412)</b>

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

*Финансиски ризик (продолжение)*

(ii) *Кредитен ризик*

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

*Побарувања по основ на осигурување*

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

*Средства од реосигурување*

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Најголемиот дел од договорите за реосигурување се склучени со Позаваровалница Триглав која е членка на Триглав групацијата кон која припаѓа и Друштвото. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

*Финансиски инструменти*

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените засми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(ii) Кредитен ризик (продолжение)**

**Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик**

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања расположливи за продажба		Вложувања за тргување		Орочени депозити, дадени заеми и останати пласмани		Парични средства и парични еквиваленти	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<i>Во илјади денари</i>										
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	419.375	410.733	-	-	-	-	94.008	94.008	-	-
Исправка на вредноста на побарувањата	(343.411)	(344.661)	-	-	-	-	(94.008)	(94.008)	-	-
<b>Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста</b>	<b>75.964</b>	<b>66.072</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста</b>										
до 3 месеци	34.860	33.330	-	-	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>34.860</b>	<b>33.330</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста</b>	<b>201.515</b>	<b>221.532</b>	<b>1.189.779</b>	<b>1.232.916</b>	-	<b>15.116</b>	<b>415.250</b>	<b>360.500</b>	<b>18.449</b>	<b>23.833</b>
<b>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста</b>	<b>655.749</b>	<b>665.595</b>	<b>1.189.779</b>	<b>1.232.916</b>	-	<b>15.116</b>	<b>509.258</b>	<b>454.508</b>	<b>18.449</b>	<b>23.833</b>
<b>Вкупна исправка на вредноста</b>	<b>(343.411)</b>	<b>(344.661)</b>	-	-	-	-	<b>(94.008)</b>	<b>(94.008)</b>	-	-
<b>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста</b>	<b>312.339</b>	<b>320.934</b>	<b>1.189.779</b>	<b>1.232.916</b>	-	<b>15.116</b>	<b>415.250</b>	<b>360.500</b>	<b>18.449</b>	<b>23.833</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iii) Валутен ризик**

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

За годината завршена на 31 декември 2022 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
<b>Средства</b>					
Финансиски вложувања во друштва во група	19.766	-	-	-	19.766
- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети					
Финансиски вложувања расположливи за продажба	829.279	360.500	-	-	1.189.779
Финансиски вложувања за тргување	-	-	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	415.250	-	-	-	415.250
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	173.574	6	81	173.661
Одложени и тековни даночни средства	13.457	-	-	-	13.457
Побарувања од непосредни работи на осигурување	312.339	-	-	-	312.339
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	75.645	3.884	-	-	79.529
Останати побарувања	31.739	2.980	-	-	34.719
Парични средства и останати парични еквиваленти	15.846	357	2.226	20	18.449
Активни временски разграничувања	114.646	-	-	-	114.646
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.827.967</b>	<b>541.295</b>	<b>2.232</b>	<b>101</b>	<b>2.371.595</b>
<b>Обврски</b>					
Бруто технички резерви	(1.101.414)	(212.100)	(697)	(28.938)	(1.343.149)
Останати резерви	(26.290)	-	-	-	(26.290)
Одложени и тековни даночни обврски	(3.910)	-	-	-	(3.910)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(13.487)	(2.984)	-	-	(16.471)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(74.343)	(60.027)	(6.724)	(747)	(141.841)
Останати обврски	(64.006)	(11.310)	-	-	(75.316)
Пасивни временски разграничувања	(35.267)	-	-	-	(35.267)
<b>Вкупно обврски</b>	<b>(1.318.717)</b>	<b>(286.421)</b>	<b>(7.421)</b>	<b>(29.685)</b>	<b>(1.642.244)</b>
<b>Нето вредност</b>	<b>509.250</b>	<b>254.874</b>	<b>(5.189)</b>	<b>(29.584)</b>	<b>729.351</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iii) Валутен ризик**

За годината завршена на 31 декември 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>МКД</b>	<b>ЕУР</b>	<b>УСД</b>	<b>Останати странски валути</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Средства</b>					
Финансиски вложувања во друштва во група	72.747	-	-	-	72.747
- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети					
Финансиски вложувања расположливи за продажба	889.067	343.849	-	-	1.232.916
Финансиски вложувања за тргување	15.116	-	-	-	15.116
Депозити, заеми и останати пласмани	360.500	-	-	-	360.500
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	189.695	494.993	25	684.713
Одложени и тековни даночни средства	117	-	-	-	117
Побарувања од непосредни работи на осигурување	320.934	-	-	-	320.934
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		66.141	-	-	66.141
Останати побарувања	31.391	2.991	-	-	34.382
Парични средства и останати парични еквиваленти	23.107	383	-	343	23.833
Активни временски разграничувања	54.433	-	-	-	54.433
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.767.412</b>	<b>603.059</b>	<b>494.993</b>	<b>368</b>	<b>2.865.832</b>
<b>Обврски</b>					
Бруто технички резерви	(1.552.038)	(207.470)	(618)	(17.747)	(1.777.873)
Останати резерви	(25.938)	-	-	-	(25.938)
Одложени и тековни даночни обврски	(10.429)	-	-	-	(10.429)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(12.172)	(606)	-	-	(12.778)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(60.492)	(26.890)	(5.287)	(2.040)	(94.709)
Останати обврски	(55.769)	(9.780)	-	-	(65.549)
Пасивни временски разграничувања	(8.012)	-	-	-	(8.012)
<b>Вкупно обврски</b>	<b>(1.724.850)</b>	<b>(244.746)</b>	<b>(5.905)</b>	<b>(19.787)</b>	<b>(1.995.288)</b>
<b>Нето вредност</b>	<b>42.562</b>	<b>358.313</b>	<b>489.088</b>	<b>(19.419)</b>	<b>870.544</b>

7. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

*Финансиски ризик (продолжение)*

**(iv) Ризик на ликвидност**

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој ликвидните средства на осигурителното друштво кое се занимава со животно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да бидат барем еднакви на доспеаните обврски и обврските кои наскоро ќе доспеат.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.



**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)**

**Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски**

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2022 година е како што следи:

Во илјади денари

**Средства**

Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и

заеднички контролирани ентитети

Финансиски вложувања расположливи за продажба

Финансиски вложувања за тргување

Депозити, заеми и останати пласмани

Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви

Одложени и тековни даночни средства

Побарувања од непосредни работи на осигурување

Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување

Останати побарувања

Парични средства и останати парични еквиваленти

Активни временски разграничувања

**Вкупно средства**

**Обврски**

Бруто технички резерви

Останати резерви

Одложени и тековни даночни обврски

Обврски од непосредни работи на осигурување

Обврски од работи на соосигурување и реосигурување

Останати обврски

Пасивни временски разграничувања

**Вкупно обврски**

**Неусогласеност на средствата и обврските**

	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	19.766	-	-	19.766
Финансиски вложувања расположливи за продажба	96.294	263.614	829.871	1.189.779
Финансиски вложувања за тргување	-	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	177.250	238.000	-	415.250
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	173.661	-	-	173.661
Одложени и тековни даночни средства	(295)	-	13.752	13.457
Побарувања од непосредни работи на осигурување	312.339	-	-	312.339
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	79.529	-	-	79.529
Останати побарувања	34.719	-	-	34.719
Парични средства и останати парични еквиваленти	18.449	-	-	18.449
Активни временски разграничувања	114.646	-	-	114.646
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.026.358</b>	<b>501.614</b>	<b>843.623</b>	<b>2.371.595</b>
<b>Обврски</b>				
Бруто технички резерви	(1.343.149)	-	-	(1.343.149)
Останати резерви	(17.162)	(2.582)	(6.546)	(26.290)
Одложени и тековни даночни обврски	(3.910)	-	-	(3.910)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(16.471)	-	-	(16.471)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(141.841)	-	-	(141.841)
Останати обврски	(75.316)	-	-	(75.316)
Пасивни временски разграничувања	(35.267)	-	-	(35.267)
<b>Вкупно обврски</b>	<b>(1.633.116)</b>	<b>(2.582)</b>	<b>(6.546)</b>	<b>(1.642.244)</b>
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>	<b>(606.758)</b>	<b>499.032</b>	<b>837.077</b>	<b>729.351</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iv) Ризик на ликвидност (продолжение )**

**Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски**

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2021 година е како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	<b>До 1 година</b>	<b>1 до 5 години</b>	<b>Повеќе од 5 години</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Средства</b>				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	72.747	-	-	72.747
Финансиски вложувања расположливи за продажба	17.859	239.849	975.208	1.232.916
Финансиски вложувања за тргување	15.116	-	-	15.116
Депозити, заеми и останати пласмани	263.500	97.000	-	360.500
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	684.713	-	-	684.713
Одложени и тековни даночни средства	117	-	-	117
Побарувања од непосредни работи на осигурување	320.934	-	-	320.934
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	66.141	-	-	66.141
Останати побарувања	34.382	-	-	34.382
Парични средства и останати парични еквиваленти	23.833	-	-	23.833
Активни временски разграничувања	54.433	-	-	54.433
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.553.775</b>	<b>336.849</b>	<b>975.208</b>	<b>2.865.832</b>
<b>Обврски</b>				
Бруто технички резерви	(1.777.873)	-	-	(1.777.873)
Останати резерви	(17.000)	(2.740)	(6.198)	(25.938)
Одложени и тековни даночни обврски	(4.245)	(1.169)	(5.015)	(10.429)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(12.778)	-	-	(12.778)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(94.709)	-	-	(94.709)
Останати обврски	(65.549)	-	-	(65.549)
Пасивни временски разграничувања	(8.012)	-	-	(8.012)
<b>Вкупно обврски</b>	<b>(1.980.166)</b>	<b>(3.909)</b>	<b>(11.213)</b>	<b>(1.995.288)</b>
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>	<b>(426.391)</b>	<b>332.940</b>	<b>963.995</b>	<b>870.544</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**8. Објективна вредност**

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

Во илјади денари	Белешка	Кредити и побарувања	Чувани до достасаност	Чувани за тргување	Расположливи за продажба	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
<b>31 декември 2022</b>								
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	-	-	-	1.189.779	-	1.189.779	<b>1.189.779</b>
Финансиски вложувања за тргување	26Б	-	-	-	-	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	26В, 26Г	415.250	-	-	-	-	415.250	<b>415.250</b>
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	173.661	-	-	-	-	173.661	<b>173.661</b>
Побарувања по основ на осигурување	29	312.339	-	-	-	-	312.339	<b>312.339</b>
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		79.529	-	-	-	-	79.529	<b>79.529</b>
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	34.719	-	-	-	-	34.719	<b>34.719</b>
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	18.449	-	-	-	-	18.449	<b>18.449</b>
		<b>1.033.947</b>	-	-	<b>1.189.779</b>	-	<b>2.223.726</b>	<b>2.223.726</b>
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	-	-	-	-	16.471	16.471	<b>16.471</b>
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	42	-	-	-	-	141.841	141.841	<b>141.841</b>
Останати обврски	43	-	-	-	-	75.316	75.316	<b>75.316</b>
		-	-	-	-	<b>233.628</b>	<b>233.628</b>	<b>233.628</b>
<b>31 декември 2021</b>								
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	-	-	-	1.232.916	-	1.232.916	<b>1.232.916</b>
Финансиски вложувања за тргување	26Б	-	-	15.116	-	-	15.116	<b>15.116</b>
Депозити, заеми и останати пласмани	26В, 26Г	360.500	-	-	-	-	360.500	<b>360.500</b>
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	684.713	-	-	-	-	684.713	<b>684.713</b>
Побарувања по основ на осигурување	29	320.934	-	-	-	-	320.934	<b>320.934</b>
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		66.141	-	-	-	-	66.141	<b>66.141</b>
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	34.382	-	-	-	-	34.382	<b>34.382</b>
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	23.833	-	-	-	-	23.833	<b>23.833</b>
		<b>1.490.503</b>	-	<b>15.116</b>	<b>1.232.916</b>	-	<b>2.738.535</b>	<b>2.738.535</b>
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	-	-	-	-	12.778	12.778	<b>12.778</b>
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	42	-	-	-	-	94.709	94.709	<b>94.709</b>
Останати обврски	43	-	-	-	-	65.549	65.549	<b>65.549</b>
		-	-	-	-	<b>173.036</b>	<b>173.036</b>	<b>173.036</b>

## 9. Оперативни сегменти

### *Продукти, услуги и главни потрошувачи*

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во С.Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Друштвото нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

### *Географски области*

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

### *Приход од сегменти*

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

<i>Во илјади денари</i>	<b>Р. С. Македонија</b>	<b>Останати земји</b>	<b>Вкупно</b>
<b>2022</b>			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.517.840	-	1.517.840
Приходи од вложувања	57.147	-	57.147
Приходи од провизии од реосигурување	90.790	-	90.790
<b>2021</b>			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.332.871	-	1.332.871
Приходи од вложувања	51.600	-	51.600
Приходи од провизии од реосигурување	79.782	-	79.782

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**10. Премии**

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2022 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Бруто полисирана премија</b>	<b>Промена во бруто резерви за преносна премија</b>	<b>Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите</b>	<b>Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите</b>	<b>Нето приходи од премија за осигурување</b>
Осигурување од незгода	113.423	12.864	(10.999)	(9)	115.279
Здравствено осигурување	123.697	(16.877)	(19.483)	(733)	86.604
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	167.156	(2.553)	(22.078)	393	142.918
Одговорност кон трети лица	567.844	(17.254)	(89.524)	746	461.812
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	320.430	8.480	(181.840)	3.603	150.673
Осигурување на стока во превоз	31.836	1.573	(29.321)	(1.981)	2.107
Општа одговорност	40.905	(341)	(33.066)	(228)	7.270
Останато	152.549	(26.928)	(68.559)	2.056	59.118
<b>Вкупно премии</b>	<b>1.517.840</b>	<b>(41.036)</b>	<b>(454.870)</b>	<b>3.847</b>	<b>1.025.781</b>

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Бруто полисирана премија</b>	<b>Промена во бруто резерви за преносна премија</b>	<b>Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите</b>	<b>Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите</b>	<b>Нето приходи од премија за осигурување</b>
Осигурување од незгода	85.861	4.279	(13.505)	23	76.658
Здравствено осигурување	86.501	(9.567)	(19.650)	616	57.900
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	158.004	(300)	(18.516)	32	139.220
Одговорност кон трети лица	536.902	(18.875)	(72.045)	440	446.422
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	303.143	(23.762)	(164.144)	9.054	124.291
Осигурување на стока во превоз	34.262	(1.971)	(33.345)	2.199	1.145
Општа одговорност	37.822	(570)	(30.177)	736	7.811
Останато	90.376	(5.629)	(55.471)	2.735	32.011
<b>Вкупно премии</b>	<b>1.332.871</b>	<b>(56.395)</b>	<b>(406.853)</b>	<b>15.835</b>	<b>885.458</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**11. Приходи од вложувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Приходи од камати:		
- Депозити и останати пласмани	6.606	6.785
- Вложувања расположливи за продажба	34.521	32.567
Приходи од закупнини	3.395	3.353
Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	82	-
Реализирани добивки од продажба на финансиски имот	921	8.448
Позитивни курсни разлики	52	67
Нереализирани добивки на финансиски имот	762	67
Дивиденди	757	252
Останато	10.051	60
	<b>57.147</b>	<b>51.599</b>

**12. Останати приходи од дејноста**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Приходи од провизии од реосигурување	90.790	79.782
Приходи од регреси гарантен фонд	4.155	4.953
Приходи од услужни штети	1.491	1.504
Останато	2.093	2.181
	<b>98.529</b>	<b>88.420</b>

Приходите од регреси претставуваат средства кои Друштвото ги наплаќа од регресните должници во случај кога се исполнети условите предвидени со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.

**13. Останати приходи**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Судски спорови	9.147	8.881
Приходи од интелектуални услуги	89	215
Приходи по основ отпис на обврски	1.163	2.942
Позитивни курсни разлики на девизни обврски	1.566	344
Останати приходи	4.691	2.024
	<b>16.656</b>	<b>14.406</b>

Приходите од судски спорови се однесуваат на камати од регресни побарувања, а кои се добиени преку судска постапка каде што Друштвото се јавува како тужител.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**14. Настанати штети и користи**

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2022 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	86.678	4.557	(11.214)	-	(115)	79.906
Здравствено осигурување	75.215	1.439	(5.677)	(155)	(1.432)	69.390
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	113.204	(486.286)	(11.392)	491.509	(10.031)	97.004
Одговорност кон трети лица	240.900	11.946	(41.890)	20.997	(12.729)	219.224
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на Имот	99.162	(14.713)	(11.860)	5.506	(423)	77.672
Осигурување на стока во превоз	11	-	(110)	(473)	(72)	(644)
Општа одговорност	1.313	(128)	(1.342)	126	(54)	(85)
Останато	21.667	7.456	(1.973)	(2.434)	(119)	24.597
Вкупно	<b>638.150</b>	<b>(475.729)</b>	<b>(85.458)</b>	<b>515.076</b>	<b>(24.975)</b>	<b>567.064</b>

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	82.592	3.203	(7.495)	-	(8)	78.292
Здравствено осигурување	41.463	1.806	(2.573)	-	-	40.696
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	86.888	325	(9.041)	-	(3.791)	74.381
Одговорност кон трети лица	256.525	7.076	(43.511)	(2.560)	(8.008)	209.522
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на Имот	75.082	(991)	(20.642)	193	(27)	53.615
Осигурување на стока во превоз	7.121	(5.580)	(5.414)	5.035	(1.861)	(699)
Општа одговорност	1.190	(1.302)	(261)	(209)	-	(582)
Останато	19.460	5.685	(10.146)	40	(39)	15.000
Вкупно	<b>570.321</b>	<b>10.222</b>	<b>(99.083)</b>	<b>2.499</b>	<b>(13.734)</b>	<b>470.225</b>



**Триглав Осигурување АД Скопје****Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***15. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување***Во илјади денари*

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Кои не зависат од резултатот</b>		
Осигурување од незгода	1.604	1.761
Здравствено осигурување	6.250	5.481
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	14.178	14.566
Осигурување на стока во превоз	735	705
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	8.333	8.468
Одговорност кон трети лица	1.181	1.081
Општа одговорност	844	763
Останато	13	26
	<b>33.138</b>	<b>32.851</b>
<b>Кои зависат од резултатот</b>	<b>78</b>	<b>344</b>
<b>Вкупно</b>	<b>33.216</b>	<b>33.195</b>

**16. Трошоци за стекнување***Во илјади денари*

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Провизија од осигурување	120.142	88.259
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	98.467	97.861
Трошоци за маркетинг	-	34.152
Трошоци за репрезентација	-	2.814
Трошоци за печатење на полиси за премија	2.827	1.861
Промена во одложени трошоци за стекнување	(57.873)	(4.094)
	<b>163.563</b>	<b>220.853</b>

На 31.12.2021 година беше извршена измена на „Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување“ (Службен весник 303/2021), со кој се воведуваат измени во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување на одложените трошоци за стекнување. Согласно измените, меѓу другото, во одложени трошоци за стекнување се вклучија и бруто платите на внатрешната продажна мрежа, како и одобрените бонуси и попусти на премијата. Примената на Правилникот за контен план започна од 01.01.2022 година, а Друштвото заклучно 31.12.2022 година се усогласи со измените.

Дополнително, во 2022 беше извршена измена на Правилникот за формата и содржината на финансиски извештаи (Службен весник 118/2022), со што од трошоците за стекнување се исклучуваат трошоците за маркетинг и репрезентација, односно истите од 2022 година се водат во белешка 17 – Административни трошоци. Овие трошоци во 2022 година изнесуваат 59.166 илјади денари.

Исто така, во рамки на позицијата „Провизија од осигурување, и „плати за внатрешната продажна мрежа“ се вклучени и провизии за интерната и екстерната продажна мрежа пресметани на база на фактурирана премија. Овие провизии почнаа да се пресметуваат од 2022 година согласно „Упатството за евидентирање на трошоци за провизија и останати трошоци за стекнување по однос на склучени договори за осигурување во деловната евиденција на друштвата за неживотно осигурување“ пропишано од Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Вкупниот износ на евидентирани провизии по овој основ во 2022 година изнесува 18.659 илјади МКД.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**17. Административни трошоци**

<i>Во илјади денари</i>	<b>Белешка</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Останати трошоци за вработени		105.526	96.607
Трошоци за маркетинг		52.424	-
Материјали и трошоци за одржување		39.723	27.826
Наеми		35.099	38.118
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема	32А	9.985	11.264
Трошоци за спонзорства и донации		7.648	5.813
Телефонски и ПТТ трошоци		6.855	6.944
Трошоци за репрезентација		6.741	-
Адвокатски, нотарски трошоци, трошоци за извршители итн		6.636	2.010
Патни трошоци		4.495	1.444
Премии за осигурување		4.413	2.184
Амортизација на нематеријални средства	23	3.248	11.500
Надоместоци на членови од Одбор на директори и Одбор на ревизија		2.966	2.557
Банкарски услуги		2.929	2.668
Трошоци за ревизија		2.308	1.426
Амортизација на земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	24А	2.019	2.019
Трошоци за стручно усовршување		1.494	1531
Трошоци за услуги на физички лица кои не се во дејност		794	795
Останато		8.851	5.632
		<b>304.154</b>	<b>220.338</b>

Позицијата „Останати трошоци за вработените“ ги опфаќа бруто платите и останатите трошоци (регрес, новогодишен надомест итн) на вработените надвор од внатрешната продажна мрежа.

Во 2022 беше извршена измена на Правилникот за формата и содржината на финансиски извештаи (Службен весник 118/2022), со што во Административни трошоци се вклучуваат маркетинг трошоците и репрезентацијата. Овие трошоци претходно се водеа во белешка 16-трошоци за стекнување и во 2021 изнесуваа 36.966 илјади денари.

**18. Трошоци од вложувања**

<i>Во илјади денари</i>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
Амортизација на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	24Б	48	53
Вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејност		-	-
Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на сопственички инструменти		11	1.045
Останати трошоци од вложувања		846	528
		<b>905</b>	<b>1.626</b>

**Вредносно усогласување**

<i>Во илјади денари</i>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
На 1 јануари		872	872
Зголемување	24Б	-	-
Ослободување	24Б	(872)	-
На 31 декември		-	<b>872</b>

Вредносното усогласување се однесува на материјалните средства кои не служат за вршење на дејноста.

**Триглав Осигурување АД Скопје**

Во текот на 2022 беше извршена продажба на вложување во недвижност, при што беше ослободена претходно резервирана исправка од 872 илјади мкд.

**Триглав Осигурување АД Скопје****Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***18. Трошоци од вложувања (продолжение)**

Во текот на 2017 година Друштвото, заедно со Триглав Инт. (матичното друштво), основаа друштво за животна осигурување – Триглав Осигурување Живот АД, Скопје. Влогот во акционерскиот капитал во новото друштво изнесува 1 милион евра, односно 20% од издадените акции, со што вложувањето иницијално се водеше според методот на главнина согласно МСС 28.

Во 2022 година Триглав Осигурување Живот АД, Скопје беше докапитализирано од Триглав Инт. (матичното друштво), со што уделот на Друштвото се намали под 20%. Следствено, вложувањето наместо по методот на главнина, почна да се води побјективна вредност.

Во 2021 година Друштвото, согласно методот на главнина, изврши вредносно усогласување на вложувањето во Триглав Живот во износ од 1.045 илјади мкд како резултат на загубата на ова друштво за 2021 година.

**19. Останати осигурително технички трошоци**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Пожарен придонес	17.867	15.967
Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигурени возила	13.172	17.006
Трошоци за финансирање на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето (АСО)	9.853	11.399
Адвокатски, нотарски и судски трошоци за реализирање на премија, штети и регреси	8.778	9.422
Трошоци за асистенција	5.824	4.257
Придонес за Фонд за здравствено осигурување (ФЗОМ)	5.476	5.178
Трошоци за финансирање на Национално биро	3.690	3.758
Трошоци од минати години	140	215
Останато	4	14
	<b>64.804</b>	<b>67.216</b>

**20. Вредносно усогласување на побарувањата**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	10.911	4.405
	<b>10.911</b>	<b>4.405</b>

Друштвото ја утврдува исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во согласност со „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Исправките на вредност се прикажани во табелата подолу:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	од 121 до 270 дена	51%
Д	од 271-365 дена	71%
Г	подолг од 365 дена	100%

**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**21. Останати расходи**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Негативни курсни разлики на девизни обврски	1.728	623
Вредносно усогласување на останати побарувања	3.263	(913)
Судски спорови, казни и надоместоци	457	289
Расходување и продажба на нематеријални и материјални средства	256	243
Останато	295	-
	<b>5.999</b>	<b>242</b>

**22. Данок од добивка**

*Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка*

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Тековен данок</b>		
Тековна година	7.227	5.103
	<b>7.227</b>	<b>5.103</b>

*Усогласување со применетата даночна стапка*

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Добивка пред оданочување	47.705	33.584
Пресметан данок по даночна стапка 10% (2021: 10%)	4.770	3.358
Пресметан данок за префрлување на ревалоризациона резерва во нераспределена добивка	-	117
Расходи непризнаени за даночни цели	2.956	2.133
Даночно ослободени приходи	(499)	(505)
	<b>7.227</b>	<b>5.103</b>

15,1% 15,2%

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа, обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2018 до 2022 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителните даноци и пенали доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, неможат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност.

**Триглав Осигурување АД Скопје****Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***23. Нематеријални средства**

Промени во нематеријалните средства во текот на 2022 и 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Софтвер</b>	<b>Инвестиции во тек</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Набавна вредност</b>			
На 1 јануари 2021 година	68.718	1.736	70.454
Зголемување	8.056	37	8.093
Намалување	-	-	-
На 31 декември 2021 година	<b>76.774</b>	<b>1.773</b>	<b>78.547</b>
На 1 јануари 2022 година	76.774	1.773	78.547
Зголемување	9.120	5.646	14.766
Отуѓување и расходување	(2.986)	-	(2.986)
На 31 декември 2022 година	<b>82.908</b>	<b>7.419</b>	<b>90.327</b>
<b>Амортизација</b>			
На 1 јануари 2021 година	51.890	-	51.890
Амортизација за годината	17	-	11.500
Намалување	-	-	-
На 31 декември 2021 година	<b>63.390</b>	<b>-</b>	<b>63.390</b>
На 1 јануари 2022 година	63.390	-	63.390
Амортизација за годината	17	-	3.248
Отуѓување и расходување	(2.986)	-	(2.986)
На 31 декември 2022 година	<b>63.652</b>	<b>-</b>	<b>63.652</b>
<b>Неотпишана вредност</b>			
На 31 декември 2021 година	<b>13.384</b>	<b>1.773</b>	<b>15.157</b>
На 31 декември 2022 година	<b>19.256</b>	<b>7.419</b>	<b>26.675</b>

Во текот на 2022 година Друштвото изврши измена на корисниот век на основниот софтвер за работење на вкупно 15 години, односно го продолжи до 31.12.2027 година.

**Триглав Осигурување АД Скопје****Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***24. А) Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста**

<i>Во илјади денари</i>	<b>Градежни објекти</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Набавна или претпоставена вредност</b>		
На 1 јануари 2021 година	<u>80.782</u>	<u>80.782</u>
На 31 декември 2021 година	<u><b>80.782</b></u>	<u><b>80.782</b></u>
На 1 јануари 2022 година	<u>80.782</u>	<u>80.782</u>
На 31 декември 2022 година	<u><b>80.782</b></u>	<u><b>80.782</b></u>
<b>Исправка</b>		
На 1 јануари 2021 година	<u>35.379</u>	<u>35.379</u>
Амортизација за годината	17 <u>2.020</u>	<u>2.020</u>
На 31 декември 2021 година	<u><b>37.399</b></u>	<u><b>37.399</b></u>
		-
На 1 јануари 2022 година	37.399	37.399
Амортизација за годината	17 <u>2.019</u>	<u>2.019</u>
На 31 декември 2022 година	<u><b>39.418</b></u>	<u><b>39.418</b></u>
<b>Неотпишана вредност</b>		
На 31 декември 2021 година	<u>43.383</u>	<u>43.383</u>
На 31 декември 2022 година	<u><b>41.364</b></u>	<u><b>41.364</b></u>

На 31 декември 2022 година, Друштвото нема дадено земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста под залог (2021: нема).

Пазарната вредност на градежните објекти на 31 декември 2022 година изнесува 56.143 илјади денари и истата е поголема од неотпишаната (сметководствената) вредност.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**24 Б) Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста**

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b><i>Набавна вредност</i></b>			
Состојба на 1 јануари		1.509	1.509
Намалување		(2.380)	-
Вредносно усогласување	18	871	-
Состојба на 31 декември		<u>-</u>	<u>1.509</u>
<b><i>Амортизација</i></b>			
Состојба на 1 јануари		1.062	1.009
Амортизација за годината	18	-	52
Намалување		(1.062)	-
Состојба на 31 декември		<u>-</u>	<u>1.061</u>
<b><i>Неотпишана вредност</i></b>			
На 1 јануари		<u>448</u>	<u>500</u>
На 31 декември		<u>-</u>	<u>448</u>

На 31 декември 2022 година, Друштвото нема дадено земјиште, градежни објекти или останати средства кои не служат за вршење на дејноста под залог (2021: нема).

Во текот на 2022 година беше продаден еден објект по цена од 481 илјади мкд (без ДДВ) и остварена капилна добивка од 82 илјади мкд.

Приходите од закупнина од просториите се во износ од 3.395 илјади денари и се дел од “Приходи од вложувања” во белешка 11 (2021: 3.353 илјади денари) . Приходот од закупнина вклучува и приход од давање на подзакуп на дел од деловниот простор Хипериум на сестринското друштво Триглав Осигурување Живот АД, Скопје.

**25. Финансиски вложувања во заеднички контролирани ентитети**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Вложување во придружени друштва	-	52.596
Вложување во Национално биро на Р.С. Македонија	19.766	20.151
	<u>19.766</u>	<u>72.747</u>

*Напомена: Во позицијата „Вложување во Национално биро“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати, а кои изнесуваат 230 илјади МКД (2021: 2.345 илјади МКД).*

Во текот на 2017 година Друштвото, заедно со Триглав Инт. (матичното друштво), основаа друштво за животна осигурување – Триглав Осигурување Живот АД, Скопје. Влогот во акционерскиот капитал во новото друштво изнесуваше 1 милион евра, односно 20% од издадените акции, а останатите 80% се сопственост на Триглав Инт.

Во 2022 година Триглав Осигурување Живот АД, Скопје беше докапитализирано од Триглав Инт. (матичното друштво), со што уделот на Друштвото се намали под 20%. Следствено, вложувањето наместо по методот на главнина, почна да се води по објективна вредност.

Депозитот во Националното биро за осигурување претставува депозит за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Р. С. Македонија. Националното биро за осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.



**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**25. А) Финансиски средства расположливи за продажба**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Вложувања во акции и обврзници кои се водат по објективна вредност	1.189.779	1.232.916
	<b>1.189.779</b>	<b>1.232.916</b>

Друштвото како основа за дисконтирање го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. С. Македонија (белешка 5 – *Значајни сметководствени политики – мерење на финансиски средства*). Заклучно со 31 декември 2022 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници во износ од 1.096.818 илјади МКД издадени од Министерството за финансии на Р.С. Македонија со рок на доспевање од 1 до 15 години и каматни стапки од 1.3% до 5.625%. Друштвото има вложување и во домашна корпоративна обврзница со рок на доспевање од 5 години и каматна стапка од 3,5%.

**26. Б) Финансиски средства за тргување**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Акции и удели во инвестициски фондови по објективна вредност	-	15.116
	<b>-</b>	<b>15.116</b>

**26. В) Депозити и останати пласмани**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Орочени депозити во домашни банки	373.000	328.500
Депозити по видување	42.250	32.000
Државни записи	-	-
	<b>415.250</b>	<b>360.500</b>

*Напомена: Во позијата „Орочени депозити во домашни банки“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати (АВР), а кои изнесуваат 3.823 илјади МКД (2021: 2.345 илјади МКД)*

Заклучно со 31 декември 2022 година, Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки во износ од 373 илјади МКД илјади МКД издадени од Министерството за финансии на Р.С. Македонија со рок на доспевање од 1 до 3 години и каматни стапки од 1% до 3,5%.

**26. Г) Заеми и други финансиски вложувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Вредност на заеми	94.008	94.008
Исправка на вредноста	(94.008)	(94.008)
	<b>-</b>	<b>-</b>

**Исправка на вредноста**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
На 1 јануари	94.008	96.054
Отпис	-	(2.000)
Рекласификација	-	-
Ослободување	-	(46)
На 31 декември	<b>94.008</b>	<b>94.008</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**26. Д) Финансиски средства по тип на вложување и сектор на издавач**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Обични акции (AFS)</b>		
Нефинансиски друштва - Приватни	10.836	11.518
Нефинансиски друштва - Јавни	3.600	3.600
Финансиски друштва - Приватни	49.214	
<b>Обврзници (AFS)</b>		
Држава – Централна влада	1.096.818	1.202.742
Финансиски друштва - Банки	12.421	12.447
<b>Отворени инвестициски фондови (AFS)</b>		
Финансиски друштва – Инвестициски фондови	16.890	-
<b>Отворени инвестициски фондови (HFT)</b>		
Финансиски друштва – Инвестициски фондови	-	17.725
<b>Депозити по видување</b>		
Финансиски друштва - Банки	42.250	32.000
<b>Орочени депозити</b>		
Финансиски друштва - Банки	373.000	328.500
	<b>1.605.029</b>	<b>1.608.532</b>

**27. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	90.747	86.899
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	81.826	596.902
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	1.088	912
	<b>173.661</b>	<b>684.713</b>

**28. Одложени и тековни даночни средства**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Аконтации за данок на добивка	-	-
Побарувања по основ поврат на ДДВ	113	117
Одложени даночни средства	13.344	-
	<b>13.457</b>	<b>117</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**29. Побарувања по основа на осигурување**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Побарувања произлезени од договори за осигурување	650.213	659.922
Останати побарувања од непосредни работи од осигурување	5.537	5.673
Исправка на вредност	(343.411)	(344.661)
	<b>312.339</b>	<b>320.934</b>

**Исправка на вредноста**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
На 1 јануари	344.661	366.912
Дополнителна исправка на вредност	25.476	34.209
Ослободување на исправка на вредност	(14.660)	(29.929)
Отпис	(12.066)	(26.531)
На 31 декември	<b>343.411</b>	<b>344.661</b>

**30. А) Останати побарувања од непосредни работи на осигурување**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Побарувања по основ на регрес	22.644	23.136
Побарувања за услужно исплатени штети	2.374	1.609
Побарувања за надомест за обработка на услужно исплатени штети	617	403
Побарувања од Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила	26.935	28.284
Останати краткорочни побарувања	74	94
Исправка на вредност	(22.718)	(23.210)
	<b>29.926</b>	<b>30.316</b>

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
На 1 јануари:		
Признаена исправка на вредноста:	23.210	23.961
Дополнителна исправка на вредност	-	74
Ослободување од исправка на вредност	(492)	(825)
На 31 декември	<b>22.718</b>	<b>23.210</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**30. Б) Побарувања по основ на финансиски вложувања**

*Во илјади денари*

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Побарувања по основ на камата - заеми	12.141	13.335
Побарувања по основ на камата - Гарантен фонд	230	327
Побарувања по основ на камата - останато	86	86
Побарувања по основ на наемнини	666	639
Останато	103	58
Исправка на вредност	(12.683)	(13.876)
	<b>543</b>	<b>569</b>

*Во илјади денари*

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
На 1 јануари:		
Признаена исправка на вредноста:	13.876	14.333
Ослободување од исправка на вредност	(1.193)	(13)
Отпис	-	(444)
На 31 декември	<b>12.683</b>	<b>13.876</b>

**30. В) Останати побарувања**

*Во илјади денари*

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Побарувања од вработени	44	10
Побарувања од купувачи	1.458	1.122
Побарувања за депозити, аванси и кауции	112	86
Останати побарувања	3.722	3.365
Исправка на вредност	(1.086)	(1.086)
	<b>4.250</b>	<b>3.497</b>

*Во илјади денари*

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
На 1 јануари:		
Признаена исправка на вредноста:	1.086	1.086
Ослободување од исправка на вредност	-	-
Отпис	-	-
На 31 декември	<b>1.086</b>	<b>1.086</b>

**31 Останати средства**

*Во илјади денари*

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	22.709	34.476
Парични средства и останати парични еквиваленти	18.449	23.833
	<b>41.158</b>	<b>58.309</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**32 А) Материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема**

Промени во опремата во текот на 2022 и 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Опрема и останати средства</b>	<b>Инвестиции во тек</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Набавна вредност</b>			
На 1 јануари 2021	119.135		119.135
Зголемување	4.892	2.079	6.971
Отуѓување и расходување	(7.779)	-	(7.779)
<b>На 31 декември 2021</b>	<b>116.248</b>	<b>2.079</b>	<b>118.327</b>
На 1 јануари 2022	116.248	2.079	118.327
Зголемување	4.282	(2.079)	2.203
Отуѓување и расходување	(26.570)		(26.570)
<b>На 31 декември 2022</b>	<b>93.960</b>	<b>-</b>	<b>93.960</b>
<b>Исправка</b>			
На 1 јануари 2021 година	80.097	-	80.097
Амортизација за годината	17 11.264	-	11.264
Отуѓување и расходување	(7.510)	-	(7.510)
<b>На 31 декември 2021 година</b>	<b>83.851</b>	<b>-</b>	<b>83.851</b>
На 1 јануари 2022 година	83.851		83.851
Амортизација за годината	17 9.985		9.985
Отуѓување и расходување	(22.585)		(22.585)
<b>На 31 декември 2022 година</b>	<b>71.251</b>		<b>71.251</b>
<b>Неотпишана вредност</b>			
На 31 декември 2021 година	<b>32.397</b>	<b>2.079</b>	<b>34.476</b>
На 31 декември 2022 година	<b>22.709</b>	<b>-</b>	<b>22.709</b>

На 31 декември 2022 година, Друштвото нема опрема под залог (2021: нема).

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**32 Б) Парични средства и парични еквиваленти**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Парични средства во благајна		
- во денари	7	7
Парични средства во банка	-	-
- во денари	15.839	23.100
- во девизи	2.603	726
	<b>18.449</b>	<b>23.833</b>
Исправка на вредноста	-	-
	<b>18.449</b>	<b>23.833</b>

**33 Активни временски разграничувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	4.438	2.345
Одложени трошоци за стекнување	106.971	49.097
Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	3.237	2.991
	<b>114.646</b>	<b>54.433</b>

На 31.12.2021 година беше извршена измена на „Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување“ (Службен весник 303/2021), со кој се воведуваат измени во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување на одложените трошоци за стекнување. Согласно измените, меѓу другото, во одложени трошоци за стекнување се вклучија и бруто платите на внатрешната продажна мрежа, како и одобрените бонуси и попусти на премијата. Примената на Правилникот започна со 01.01.2022 година.

**34 Капитал и резерви**

*Акционерски капитал*

<i>Во број на акции</i>	<b>Обични акции</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
На 1 јануари - целосно платени	60.184	60.184
На 31 декември - целосно платени	<b>60.184</b>	<b>60.184</b>

На 31 декември 2022 година, одобриот акционерски капитал се состои од 60.184 (2021: 60.184) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Во 2011 година, акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана.

Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:

	<b>% од акциите со право на глас</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана	81,69%	81,32%
Стојан Клопчевски	8,74%	8,74%

### 34. Капитал и резерви (продолжение)

#### Дивиденди

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Одборот на директори на Друштвото (2021: нема).

#### Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

#### Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи-за-продажба

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи- за-продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување.

Од 2016-та година Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р.С. Македонија, наместо приносот на доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. С. Македонија (белешка 5 – *Значајни сметководствени политики – мерење на финансиски средства*).

### 35 Заработка по акција

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2022 година е направена врз основа на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 40.478 илјади денари (2021: 28.482 илјади денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2022 година од 60.184 (2021: 60.184), пресметано како што следува:

#### Добивка расположива за имателите на обични акции

Во илјади денари	2022	2021
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	40.478	28.482
<b>Пондериран просечен број на обични акции</b>		
Број на акции		
Издадени обични акции на 1 јануари	60.184	60.184
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	60.184	60.184
Во денари		
Основна /разводната добивка по акција	673	473

### **36 Потенцијални и преземени обврски**

#### *Судски спорови*

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Друштвото не верува дека крајниот исход од овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на Друштвото.

Исто така, Друштвото е инволвирано и во судски постапки надвор од осигурителното работење. Друштвото не верува дека крајниот исход од овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на Друштвото.

#### *Преземени обврски*

Триглав Осигурување АД Скопје имаше склучено договор за изнајмување на деловни простории во бизнис центарот Хипериум во траење од 5 години, односно до 31 јануари 2019 година. Согласно последниот анекс на договорот, Друштвото го зголеми изнајмениот простор и доби пониска цена по квадратен метар. Договорот е продолжен до 31 јануари 2028 година. Месечната кирија која Друштвото ја плаќаше за изнајмување на деловните простории во 2022 година изнесува 2.520 илјади денари со ДДВ, а истата во периодот 2023-2028 година ќе изнесува 2.090 илјади денари со ДДВ.

### **37 Усогласеност со законската регулатива**

Согласно Законот за супервизија, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2022 година, техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување изнесуваат 1.169.488 илјади денари (2021: 1.093.160 илјади денари), а вкупните вложени средства изнесуваат 1.522.927 илјади денари (2021: 1.632.365 илјади денари). (белешка 7 – усогласеност на средствата и обврските)



**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**38 Трансакции со поврзани лица**

**Трансакции со Триглав Групација**

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните страни во текот на годината биле како што следи:

31 декември 2022	Матично	Директен		Сестрински подружници				Придружен	Вкупно
	друштво	сопственик						и друштво	
	Заварова лница Триглав	Триглав	Триглав	Триглав	Триглав	Триглав	Триглав	Триглав	
		ИНТ.	РЕ	Бања Лука	Загреб	Белград	Пензиско	Живот	
<b>Средства</b>	<b>4.361</b>	-	<b>160.252</b>	-	-	-	<b>317</b>	<b>507</b>	<b>165.437</b>
Средства од реосигурување	3.272	-	83.357	-	-	-	-	-	<b>86.629</b>
Побарувања по основ на осигурување и останати	1.018	-	76.895	-	-	-	-	222	<b>78.135</b>
Останати побарувања	71	-	-	-	-	-	317	285	<b>673</b>
<b>Обврски</b>	<b>45.979</b>	-	<b>85.524</b>	<b>82</b>	-	-	-	<b>115</b>	<b>131.700</b>
Обврски кон реосигурителите	44.995	-	85.524	-	-	-	-	-	<b>130.519</b>
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	111	<b>111</b>
Резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
Останати обврски	984	-	-	82	-	-	-	4	<b>1.070</b>
<b>Приходи</b>	<b>21.059</b>	-	<b>148.032</b>	-	-	<b>65</b>	<b>777</b>	<b>2.278</b>	<b>172.211</b>
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	332	143	<b>475</b>
Приходи од провизии и надомести	19.494	-	63.196	-	-	-	-	-	<b>82.690</b>
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	1.029	-	81.991	-	-	-	-	-	<b>83.020</b>
Промена во резерви за штети на реосигурителите	442	-	-	-	-	-	-	-	<b>442</b>
Останати приходи од осигурување	94	-	-	-	-	39	-	-	<b>133</b>
Останати приходи	-	-	-	-	-	26	445	2.135	<b>2.606</b>
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	-	-	2.845	-	-	-	-	-	<b>2.845</b>
<b>Расходи</b>	<b>187.123</b>	-	<b>220.111</b>	-	<b>20</b>	-	<b>56</b>	<b>2.748</b>	<b>410.058</b>
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	18.606	-	-	-	-	-	<b>18.606</b>
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	56	11	<b>67</b>
Пренесена премија на реосигурителите	181.224	-	201.505	-	-	-	-	-	<b>382.729</b>
Административни трошоци	5.899	-	-	-	20	-	-	2.737	<b>8.656</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**38 Трансакции со поврзани лица (продолжение)**

31 декември 2021	Матично друштво Заварова лица Триглав	Директен сопственик		Сестрински подружници				Придружен и друштво Триглав Живот	Вкупно
		Триглав	Триглав	Триглав	Триглав	Триглав	Триглав		
		ИНТ.	РЕ	Сараево	Загреб	Белград	Пензиско		
<b>Средства</b>	<b>2.970</b>	-	<b>159.833</b>	-	-	-	<b>61</b>	<b>338</b>	<b>163.202</b>
Средства од реосигурување	2.831	-	97.611	-	-	-	-	-	100.442
Побарувања по основ на осигурување и останати	139	-	62.222	-	-	-	10	123	62.494
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-	51	215	266
<b>Обврски</b>	<b>9.759</b>	-	<b>70.752</b>	-	<b>16</b>	-	-	-	<b>80.527</b>
Обврски кон реосигурителите	9.284	-	70.752	-	-	-	-	-	80.036
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Останати обврски	475	-	-	-	16	-	-	-	491
<b>Приходи</b>	<b>22.019</b>	-	<b>150.977</b>	<b>12</b>	-	<b>12</b>	<b>626</b>	<b>2.509</b>	<b>176.155</b>
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	213	213
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	226	337	563
Приходи од провизии и надомести	15.684	-	58.291	12	-	12	-	-	73.999
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	3.812	-	86.574	-	-	-	-	-	90.386
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	749	-	-	-	-	-	749
Останати приходи од осигурување	2.523	-	512	-	-	-	-	-	3.035
Останати приходи	-	-	-	-	-	-	400	1.959	2.359
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	-	-	4.851	-	-	-	-	-	4.851
<b>Расходи</b>	<b>159.866</b>	-	<b>178.311</b>	-	<b>284</b>	-	<b>144</b>	<b>747</b>	<b>339.352</b>
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за штети на реосигурителите	3.490	-	-	-	-	-	-	-	3.490
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Бруто ликвидирани штети	125	-	-	-	196	-	144	232	697
Пренесена премија на реосигурителите	150.315	-	178.311	-	-	-	-	-	328.626
Административни трошоци	5.936	-	-	-	88	-	-	515	6.539

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**38 Трансакции со поврзани лица (продолжение)**

*Трансакции со клучниот менаџерски персонал*

Вкупните надомести, вклучени во административни трошоци (види белешка 17) се како што следува:

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Краткорочни користи за извршните членови на Одборот на Директори	13.718	17.220
Животно осигурување за извршните членови на Одборот на Директори	135	137
Надоместоци за неизвршните членови на Одборот на Директори	1.799	1.507
	<b>15.652</b>	<b>18.864</b>

**39 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>			<b>2021</b>		
	<b>Бруто</b>	<b>Реосигурување</b>	<b>Нето</b>	<b>Бруто</b>	<b>Реосигурување</b>	<b>Нето</b>
Пријавени, но неисплатени штети	391.347	(59.960)	331.387	873.670	(572.965)	300.705
Настанати, но непријавени штети	276.182	(21.866)	254.316	270.935	(23.937)	246.998
Преносна премија	612.804	(90.747)	522.057	571.768	(86.899)	484.869
Останати резерви	60.078	-	60.078	58.731	-	58.731
Резерви за бонуси и попусти	2.738	(1.088)	1.650	2.769	(912)	1.857
	<b>1.343.149</b>	<b>(173.661)</b>	<b>1.169.488</b>	<b>1.777.873</b>	<b>(684.713)</b>	<b>1.093.160</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**39 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)**

*(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување*

Движење во преносната премија и резервите за штети во 2022 година:

<i>Во илјади денари</i>	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигуру- вање на стока во превоз	Општа одговорност	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	42.876	83.600	277.124	93.353	9.320	13.768	92.763	612.804
Преносна премија за реосигурителот	(116)	(425)	(6.659)	(45.825)	(8.672)	(10.459)	(18.591)	(90.747)
<b>Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)</b>	<b>42.760</b>	<b>83.175</b>	<b>270.465</b>	<b>47.528</b>	<b>648</b>	<b>3.309</b>	<b>74.172</b>	<b>522.057</b>
Резерви за штети	47.950	43.187	522.405	25.090	137	4.750	24.011	667.530
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	(76.190)	(2.105)	(110)	(300)	(3.121)	(81.826)
<b>Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)</b>	<b>47.950</b>	<b>43.187</b>	<b>446.215</b>	<b>22.985</b>	<b>27</b>	<b>4.450</b>	<b>20.890</b>	<b>585.704</b>
Останати резерви	5.903	3.887	47.016	2.258	12	427	3.312	62.815
Останати резерви - реосигурување	-	-	-	-	-	-	(1.088)	(1.088)
<b>Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)</b>	<b>5.903</b>	<b>3.887</b>	<b>47.016</b>	<b>2.258</b>	<b>12</b>	<b>427</b>	<b>2.224</b>	<b>61.727</b>
	<b>96.613</b>	<b>130.249</b>	<b>763.696</b>	<b>72.771</b>	<b>687</b>	<b>8.186</b>	<b>97.286</b>	<b>1.169.488</b>

\* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во “Останати резерви”.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**39 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)**

**(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)**

Движење во преносна премија и резервите за штети во 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигурување на стока во превоз	Општа одговорност	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	55.740	81.226	259.870	101.833	10.893	13.428	48.778	571.768
Преносна премија за реосигурителот	(125)	(191)	(5.913)	(42.221)	(10.653)	(10.687)	(17.110)	(86.900)
<b>Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)</b>	<b>55.615</b>	<b>81.035</b>	<b>253.957</b>	<b>59.612</b>	<b>240</b>	<b>2.741</b>	<b>31.668</b>	<b>484.868</b>
Резерви за штети	43.769	530.549	511.445	38.588	137	4.867	15.251	1.144.606
Резерви за штети за реосигурителот	-	(492.041)	(95.616)	(8.707)	(110)	(428)	-	(596.902)
<b>Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)</b>	<b>43.769</b>	<b>38.508</b>	<b>415.829</b>	<b>29.881</b>	<b>27</b>	<b>4.439</b>	<b>15.251</b>	<b>547.704</b>
Останати резерви	5.719	3.543	46.030	3.473	12	438	2.284	61.499
Останати резерви - реосигурување	-	-	-	-	-	-	(912)	(912)
<b>Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)</b>	<b>5.719</b>	<b>3.543</b>	<b>46.030</b>	<b>3.473</b>	<b>12</b>	<b>438</b>	<b>1.372</b>	<b>60.587</b>
	<b>105.103</b>	<b>123.086</b>	<b>715.816</b>	<b>92.966</b>	<b>279</b>	<b>7.618</b>	<b>48.291</b>	<b>1.093.159</b>

\* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во “Останати резерви”.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**39. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)**

**(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)**

**Резервации за штети**

*Во илјади денари*

	2022			2021		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	1.144.605	(596.902)	547.703	1.135.227	(599.401)	535.826
Пријавени штети	(482.323)	513.005	30.682	17.264	2.501	19.765
Настанати, но непријавени штети	5.247	2.071	7.318	(7.886)	(2)	(7.888)
Состојба на 31 декември	<b>667.529</b>	<b>(81.826)</b>	<b>585.703</b>	<b>1.144.605</b>	<b>(596.902)</b>	<b>547.703</b>

**Преносна премија**

*Во илјади денари*

	2022			2021		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	571.768	(86.900)	484.868	515.373	(71.064)	444.308
Полисирана премија во тековната година	1.231.617	(364.011)	867.606	1.231.617	(364.011)	867.605
Заработена премија во тековната година	(1.190.581)	360.164	(830.417)	(1.175.222)	348.176	(827.045)
Состојба на 31 декември	<b>612.804</b>	<b>(90.747)</b>	<b>522.057</b>	<b>571.768</b>	<b>(86.899)</b>	<b>484.868</b>

#### 40. Останати резерви

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Резерви за отпремнина	2.923	2.503
Резерви за јубилејни награди	7.675	7.466
Резерви за неискористени одмори*	6.288	6.564
Резерви за судски спорови	9.404	9.404
	<b>26.290</b>	<b>25.937</b>

\* Резервите за неискористени одмори се однесуваат на одмори на вработените кои се заработени во 2022 година и кои до датумот на известување сè уште не се искористени, но може да се пренесат во наредната година.

#### 41. Одложени и тековни даночни обврски

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Одложени даночни обврски	-	7.146
Тековни даночни обврски	3.910	3.264
	<b>3.910</b>	<b>10.410</b>

#### 42. Обврски по основ на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Обврски од непосредни работи на осигурување	16.471	12.778
Обврски по основ реосигурување	141.841	94.709
	<b>158.312</b>	<b>107.487</b>

#### 43. Останати обврски

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Обврски кон Национално биро	29.853	30.610
Обврски за нето плати, придонеси и даноци од плати	16.518	16.365
Обврски кон добавувачите	21.328	10.202
Обврски кон посредници во осигурување	4.177	3.882
Обврски за законски придонеси од осигурување	2.076	1.545
Обврски по основ на дивиденди	140	150
Обврски по основ услуги за асистенција	800	2.734
Останато	424	61
	<b>75.316</b>	<b>65.549</b>

#### 44. Пасивни временски разграничувања

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Обврски за пресметани, а одложени трошоци за провизија	18.659	-
Останати одложени трошоци	16.608	8.011
	<b>35.267</b>	<b>8.011</b>

Обврски за пресметани, а одложени трошоци за провизија се однесуваат на провизии за интерната и екстерната продажна мрежа пресметани на база на фактурирана премија. Овие обврски почнаа да се пресметуваат во 2022 година согласно „Упатството за евидентирање на трошоци за провизија и останати трошоци за стекнување по однос на склучени договори за осигурување во деловната евиденција на друштвата за неживотно осигурување“ пропишано од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Останати одложени трошоци се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2022 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

#### **45. Последователни настани**

По датумот на составување на извештајот за финансиската состојба не се случува други настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.



## МИСЛЕЊЕ

за финансиските извештаи и извештајот на независните ревизори на Триглав Осигурување АД, Скопје за годината што завршува на 31 декември 2022 година

Неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје извршија контрола на точноста на финансиските извештаи и на извештајот на независните ревизори на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2022 година и го дадоа следното мислење:

### 1. Мислење за финансискиот извештај на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2022 година

Финансискиот извештај на Триглав Осигурување АД, Скопје е претставен на начин што дава целосна и јасна слика и информации за деловните активности на Друштвото реализирани во текот на 2022 година. Раководството на Триглав Осигурување АД, Скопје, одговорно и недвосмислено ги презентираше сите потребни информации за објективно финансиско известување, а финансиските извештаи не содржат погрешни информации од материјално значење, настанати како резултат на измама или грешка. Финансискиот извештај ги содржи сите потребни анализи и компоненти според одредени деловни и финансиски активности и е систематизиран во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурување и Законот за трговските друштва на Република Северна Македонија.

Имајќи го предвид горенаведеното, по извршената контрола, мислењето на неизвршните членови на Одборот на директори е дека финансиските извештаи објективно ја претставуваат работата на друштвото Триглав Осигурување АД, Скопје во деловната 2022 година.

### 2. Мислење за извештајот на независните ревизори на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2022 година

Друштвото за ревизија Делоит ДОО Скопје изврши ревизија на финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за годината што завршува на 31 декември 2022 година. Ревизијата на финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје беше планирана и е спроведена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и Етичкиот кодекс кои што ревизорите треба да ги почитуваат. За време на ревизијата, ревизорите, во согласност со проценетиот ризик од материјално погрешно претставување на финансиските извештаи, вклучија соодветни постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и објавување во финансиските извештаи.

Неизвршните членови на Одборот на директори ги прегледаа и контролираа дополнителните финансиски извештаи и извештајот на независните ревизори на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2022 година.

- Неизвршните членови на Одборот на директори се целосно запознати со дадените препораки на независниот ревизор за работата на Друштвото во деловната 2022 година, како и со одговорите на препораките на раководството на Друштвото и сметаат дека тие се насочени кон преземање на сите потребни активности за отстранување на недостатоците.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021 и 99/22) и член 39 став 1 точка 2, а во врска со член 40 став 2 точка 2 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје, на својата 60 седница одржана на ден 30.05.2023 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А**

**за распоредување на остварената чиста добивка  
на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2022 година**

**Член 1**

Чистата добивка остварена во 2022 година во износ од 40.477.712 денари се распоредува на следниот начин:

- резерва на сигурност (законски дел) во износ од 13.492.571 денари,
- инвестиции во износ од 8.485.460 денари и
- нераспределена добивка од 18.499.682 денари.

**Член 2**

Неискористениот дел од резервите за инвестиции за 2022 година во износ од 5.515.351 денари се враќа во нераспределена добивка.

**Член 3**

Се задолжува Секторот за економско-финансиски работи за спроведување на оваа одлука.

**Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕДСЕДАВАЧ  
СО СОБРАНИЕТО**

---

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 8 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,138/14, 88/15, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021 и 99/22) и член 39 став 1 точка 8 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје, на својата 60 седница одржана на ден 30.05.2023 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А**

за назначување на Друштво за ревизија на финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2023 година

**Член 1**

За вршење на ревизија на финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2023 година се назначува Ревизорската куќа Дилоит ДОО Скопје.

**Член 2**

Се овластуваат извршните членови на Одборот на директори да склучат посебен пишан договор со ревизорската куќа од член 1 од оваа одлука, со кој ќе бидат утврдени сите прашања во врска со вршењето на ревизијата на годишните финансиски извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2023 година.

**Член 3**

Се задолжува Службата за правни и корпоративни работи да ја поднесе оваа одлука и сите потребни документи до Агенцијата за супервизија на осигурување за добивање на согласност.

**Член 4**

Одлуката влегува во сила на денот на донесувањето, а ќе се применува од денот на добивање на согласност на Друштвото за ревизија од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ  
СО СОБРАНИЕТО**

---

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 415-в став 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021 и 99/22) и член 140 став 4 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 60 седница одржана на ден 30.05.2023 година донесе

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Годишниот извештај за внатрешна ревизија  
на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2022 година**

**Член 1**

Се усвојува Годишниот извештај за внатрешна ревизија на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2022 година.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ  
СО СОБРАНИЕТО**

---

**М И С Л Е Њ Е**  
**на Одборот на директори кон Годишниот извештај**  
**за внатрешна ревизија во Триглав осигурување АД, Скопје**  
**за деловната 2022 година**

Службата за внатрешна ревизија, согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за трговските друштва, е организирана како самостојна, независна организациона единица во Друштвото, која непосредно е подредена на неизвршните членови на Одборот на директори. Службата функционално и организационо е одвоена од другите организациони делови на Друштвото. Службата за внатрешна ревизија врши континуирано следење и целокупна внатрешна ревизија на работењето на Друштвото, со цел за оценка на законитоста, сигурноста и општата ефикасност на работењето како и заштита на средствата на Друштвото.

Во текот на 2022 година, Службата за внатрешна ревизија вршеше ревизијата и ги спроведе своите активности во согласност со Годишната програма за внатрешна ревизија за 2022 година, како и во согласност со посебните барања на Одборот на директори, раководните лица во Друштвото, други институции и засновано расудување на внатрешниот ревизор на Службата.

Постапувајќи во согласност со одобрената Годишна програма за внатрешна ревизија за 2022 година, Службата изврши ревизија на носечките деловни активности во Друштвото, во поврзаност со ризиците, со цел за оценка на адекватноста и ефикасноста на воспоставениот систем на интерна контрола, усогласеност на работењето на Друштвото со законските прописи како и во согласност со внатрешните прописи на Друштвото со кои се регулира работењето на Друштвото како и во согласност со насоките на Службата за интерна ревизија на Заваровалница Триглав А.Д. Службата изврши проверка на почитувањето на пропишаните барања од Законот за супервизија на осигурување и правилата за управување со ризици, утврдувањето на одредени показатели и навременото доставување на бараните информации до Агенцијата за супервизија на осигурување, процесите на подготвување на финансиските извештаи и известувањето на јавноста и другите институции за податоците од годишните извештаи.

Посебни активности во 2022 година Службата презема во делот на: спроведување на постапки на работа во делот на управување со друштвото и управување со деловната стратегија; процесите на управување и развој на продажбата и продажната мрежа; процесите на склучување на договори за осигурување и преземање ризик преку интерната продажна мрежа; постапките за прием, обработка, резервација и исплата на барање за штета во функција на подобра заштита на осигурениците; работењето на службата за маркетинг и односи со јавност; постапките за наплата на побарувања; постапките за управување со кадрови ресурси; преглед на управувањето со деловен континуитет и обезбедување квалитет на податоци; постапките за управување со пристап на корисниците до информациските системи; преглед на архивското работење и регистарот на деловни партнери и учествување во групната ревизија која се однесува на преглед на управување со набавки и односи со добавувачи на ИКТ.

Во Годишната програма на внатрешната ревизија за 2022 година, беше планирано Службата да спроведе вкупно 12 редовни ревизорски задачи и други внатрешни ревизорски активности, во рамките на кои беше предвидено да се изготват 12 посебни извештаи, односно материјали. Од планираните 12 редовни ревизорски задачи во 2022 година, Службата спроведе самостојно 10 ревизии, учествуваше во 1 ревизорска задача која е извршена како групна ревизија, и 1 ревизорска задача не е спроведена, истата е дел од програмата за работа во 2023 година.

Во текот на 2022 година, Службата посебно го следеше спроведувањето на дадените препораки од претходно извршените ревизии и го известуваше Одборот на директори. На овој начин Одборот на директори беше информиран со содржината на утврдените констатации, идентификуваните слабости и пропусти и дадените препораки за подобрување на дел од контролите во системот на интерна контрола, при што следеа и одредени заклучоци.

Со разгледување на посебните Извештаи за спроведената внатрешна ревизија во 2022 година, Одборот на директори во исто време ги следеше и активностите на раководството и ревидираните единици во однос на дадените препораки на Службата, како и статусот на имплементација на дадените препораки.

Одборот на директори на Друштвото го оценува работењето на Службата како независно, објективно и професионално во согласност со постојните законски прописи, важечките признати меѓународни стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија, начелата на структурата и праксата на внатрешна ревизија, кодексот на етичко однесување на внатрешните ревизори, одредбите на Правилата за работа на внатрешната ревизија и други важечки акти на Друштвото, како и во согласност со Минималните стандарди за интерна ревизија во Групација Триглав.

Писмената методологија за работа на Службата е во согласност со начелата на структурата и праксата на внатрешната ревизија, како и насоките и унифицираните правила воспоставени на ниво на Службата за интерна ревизија на Заваровалница Триглав А.Д. Известувањето на Одборот на директори се одвиваше преку квалитетни и јасно формулирани констатации и препораки во доставените извештаи на Службата.

Службата за внатрешна ревизија, во согласност со член 127 став 3 од Законот за супервизија на осигурување, Статутот и Правилата за работа на внатрешна ревизија, поднесе Годишен извештај за внатрешната ревизија за деловната 2022 година, односно Годишен извештај за работењето на внатрешна ревизија.

Одборот на директори на Друштвото, на својата 197 седница го разгледа и го усвои Годишниот извештај за внатрешната ревизија за деловната 2022 година.

Одборот на директори е на мислење дека Годишниот извештај за внатрешната ревизија за деловната 2022 година е квалитетен и објективен и дека дава приказ и резиме на извршените редовни ревизии, како и на дополнителните ревизорски активности на Службата за внатрешна ревизија во текот на 2022 година. Спроведените ревизии, по обем и динамика, се во согласност со одобрената Годишна програма за внатрешна ревизија за 2022 година и во рамките на делокругот и на добиените овластувања на Службата за внатрешна ревизија. Содржината на Извештајот е во согласност со одредбите на законската регулатива и интерните акти на Друштвото.

**ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 480 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021 и 99/22) и член 30 став 1 точки 3 и 4 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02, 98/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 112/11, 188/13, 30/14, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 31/20 и 173/22), Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 60 седница одржана на ден 30.05.2023 година донесе

**О Д Л У К А**

за усвојување на Годишниот извештај на неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2022 година

**Член 1**

Се усвојува Годишниот извештај на неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2022 година.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ  
СО СОБРАНИЕТО**

---

Врз основа на одредбите од член 480 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/20, 215/21 и 99/22), како и одредбите на член 30 став 1 точки 3 и 4 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11, 112/11, 7/12, 30/12, 45/12, 60/12, 64/12, 23/13, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 101/19, 31/20 и 173/22), неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото) му го поднесуваат на Собранието на акционери следниот:

## **ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ВО 2022 ГОДИНА**

Друштвото врши дејност на работи на осигурување согласно Решението на Министерство за финансии бр. 18-25787/23 – 02 од 29.04.2003 година.

Основачкиот капитал на Друштвото изнесува 3.009.200 ЕУР, поделен на 60.184 акции со право на глас, а со номинална вредност 50 ЕУР по една акција.

Триглав Осигурување АД, Скопје е организиран според едностепениот систем на управување. Органи на управување се Собранието на акционери и Одборот на директори. Органите на управување на Друштвото делуваат во согласност со примарната и секундарната легислатива, Статутот на Друштвото и релевантните интерни акти. Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје е објавен на веб страницата на Друштвото ([www.triglav.mk](http://www.triglav.mk)).

Одборот на директори на Друштвото брои седум (7) членови. Од вкупниот број на членови во Одборот на директори два (2) члена се извршни членови, а останатите се неизвршни членови. Од вкупниот број на неизвршни членови, два (2) неизвршни членови се независни членови на Одборот на директори.

Согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Триглав Осигурување АД Скопје, неизвршните членови на Одборот на директори имаат овластување да вршат надзор над управувањето со Друштвото.

Неизвршните членови на Одборот на директори како орган на надзор, во согласност со член 22 од Законот за супервизија на осигурување, имаат соодветни квалификации и компетенции да вршат увид и контрола на работењето на Друштвото и на годишната сметка и финансиските извештаи подготвени од страна на Друштвото.

Одборот на директори во 2022 година одржа 12 седници при што се одлучуваше по значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото, а кои се во надлежност на Одборот на директори. За работата на Одборот на директори се изготвени записници со соодветни одлуки и заклучоци. Записниците се водат и се архивираат во седиштето на Друштвото.

Одборот на директори на Друштвото заклучно со 31.12.2022 година е составен од следните членови:

1. Г-дин Тедо Дјекановиќ, претседател и неизвршен член, магистер по бизнис администрација;
2. Г-дин Ѓорѓе Војновиќ, извршен член, магистер по бизнис администрација;



3. Г-дин Војдан Јорданов, извршен член, магистер по бизнис администрација, менаџмент и иновации;
4. Г-дин Дарко Поповски, неизвршен член, магистер по бизнис администрација, менаџмент и иновации;
5. Г-дин Блаж Кметец, неизвршен член, дипломиран економист – банкарство и финансии;
6. Г-дин Матеј Ферлан, независен неизвршен член, магистер по бизнис администрација и
7. Г-дин Ѓорѓи Јанчевски, независен неизвршен член, дипломиран економист.

Одборот на директори на Друштвото (и неизвршните членови во неговите рамки) во текот на 2022 година на своите седници спроведуваше квартален надзор над постапките и ефикасноста на работата на внатрешната ревизија, ги разгледуваше кварталните извештаи на Друштвото за работењето на Друштвото и ги ревидираше кварталните извештаи и деловните биланси на Друштвото во 2022 година. Исто така донесуваше одлуки за утврдување на годишниот план за работа на Друштвото и го надгледуваше спроведувањето на извршувањето на Стратегијата на Друштвото, како и стратешките и планираните цели.

Одборот на директори на своите седници ги разгледа и ги прими на знаење:

- Годишниот извештај за работењето на внатрешната ревизија за 2022 година;
- Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2022 година;
- Извештајот на независниот ревизор за годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2022 година и
- Годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2022 година.

Одборот на директори на Друштвото (и неизвршните членови во неговите рамки) констатираше дека содржината на горенаведените акти е во согласност со одредбите и барањата на законските прописи и акти на Друштвото, и дека даваат реална и целосна слика за работењето на Друштвото во текот на 2022 година, па му предлага на Собранието на акционери усвојување на горенаведените сметки и извештаи за 2022 година.

Бруто полисираната премија во 2022 година изнесуваше 1.517,84 милиони денари, што е раст од 13,9% во однос на 2021 година. Друштвото го продолжува трендот на развој на алтернативни продажни канали, како и трендот на раст на премијата во наздолжителните класи на соигрување.

Друштвото ја заврши 2022 година со нето добивка од 40,5 милиони денари, што претставува пораст од 42,1% во однос на 2021 година.

Адекватноста на капиталот на Друштвото е во согласност со законските барања, односно е за 231,9% над законските барања. Покриеноста на техничките резерви со вкупни вложувања е 130,2%, не вклучувајќи ги вложувањата од капиталот.

Одборот на директори ги следеше сите важни промени во работењето на Друштвото, особено усогласеноста со законските барања во поглед на адекватноста на капиталот, зголемувањето на резервите и управувањето со други ризици.

Одборот на директори (и неизвршните членови во неговите рамки) ги донесе и ги надзираше сите потребни акти, односно му овозможи на Друштвото предуслови за законско и стручно работење на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија, со цел постигнување на стратешките и планските цели, основање, развој и профитабилно работење со користење на современа технологија, организација на работата, квалитетни производи и врвни услуги за клиентите во

наредниот период. Одборот на директори ги постави и ги надгледуваше нормативите за политиката на работење, политиката на управување со ризици, сметководствените политики и останатите деловни акти на Друштвото.

Неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје извршија контрола на точноста на финансиските извештаи и го разгледаа извештајот на независниот ревизор за годината која завршува на 31.12.2022 година и сметаат дека:

Финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје се претставени на начин што дава целосна и јасна слика за информации за деловните активности на Друштвото спроведени во текот на 2022 година.

Финансиските извештаи ги содржат сите потребни анализи, компоненти и деловни финансиски активности, и истите се во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето и Законот за трговските друштва.

Мислењето на неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје е дека Финансиските извештаи објективно го претставуваат работењето на Друштвото во деловната 2022 година и дека извршните членови на Одборот на директори управуваат со операциите на Друштвото во рамките на законските одредби.

Неизвршните членови на Одборот на директори го разгледаа Извештајот на независниот ревизор Дилоит за Годишната сметка и Финансиските извештаи и се запознаени со дадените препораки и одговорите на извршните членови и сметаат дека извршните членови се насочени кон преземање на сите потребни активности за реализација на препораките.

## **ЗАКЛУЧЕН ОСВРТ**

Состојбата на осигурителниот пазар во Република Северна Македонија е во директна корелација со состојбите во економијата и севкупните состојби во државата, особено погодени од енергетската и економската криза предизвикана од воената агресија на Русија во Украина. И покрај исклучително сложената состојба, растот на инфлацијата, пад на вредноста на финансиските инструменти предизвикано од раст на каматните стапки, Друштвото, односно резултатите од работењето во текот на годината не претрпеа значително негативно влијание.

При стратешкото планирање за следниот плански период, главниот фокус на Друштвото ќе биде на клиентите и нивните потреби. Триглав Осигурување АД, Скопје посветено ќе работи за да обезбеди исклучително корисничко искуство во рамките на целиот циклус, подржувајќи ги компетенциите на вработените како главни двигатели на успехот на Друштвото. Триглав Осигурување АД, Скопје ќе продолжи со дигитализација на процесите и услугите, како и на развој на услугите за асистенција, со што граѓаните ќе го препознаат осигурувањето како потреба и предност во секојдневниот живот.

Со ваков пристап и начин на работа Триглав Осигурување АД, Скопје со право очекува и во иднина да остане позиционирана како финансиски стабилна компанија, спремна да се справи со предизвиците и можностите на иднината.

Неизвршни членови на Одборот на директори:

1. Г-дин Тедо Дјекановиќ, претседател и неизвршен член на Одборот на директори

- 
2. Г-дин Дарко Поповски, неизвршен член на Одборот на директори

---

3. Г-дин Блаж Кметец, неизвршен член на Одборот на директори

---

4. Г-дин Матеј Ферлан, независен неизвршен член на Одборот на директори

---

5. Г-дин Ѓорѓи Јанчевски, независен неизвршен член на Одборот на директори.

---

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021 и 99/22) и член 39 став 1 точка 4, а во врска со член 40 став 4 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 60 седница одржана на ден 30.05.2023 година донесе

**О Д Л У К А**

за одобрување на работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на членовите на Одборот на директори

**Член 1**

Се одобрува работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на членовите на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2022 година.

**Член 2**

Се одобрува работата и водењето на работењето на Друштвото поединечно за секој член на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје и тоа за:

- г-дин Тедо Дјекановиќ, неизвршен член,
- г-дин Ѓорѓе Војновиќ, извршен член,
- г-дин Војдан Јорданов, извршен член,
- г-дин Дарко Поповски, неизвршен член,
- г-дин Блаж Кметец, неизвршен член,
- г-дин Матеј Ферлан, независен неизвршен член и
- г-дин Ѓорѓи Јанчевски, независен неизвршен член.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ  
СО СОБРАНИЕТО**

---